



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 15 мај 1998
Скопје

Број 22

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

673.

Врз основа на член 64 од Законот за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите ("Службен весник на Република Македонија" број 17/98), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 1998 година, го утврди пречистениот текст на Законот за телекомуникациите.

Пречистениот текст на Законот за телекомуникациите ги опфаќа Законот за телекомуникациите ("Службен весник на Република Македонија" број 33/96) и Законот за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите ("Службен весник на Република Македонија" број 17/98), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 12-1878/1
17 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија,
Александар Гештаковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ (Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот под кои се остварува дејноста во областа на телекомуникациите, изградбата, одржувањето и употребата на телекомуникациските мрежи и средства, односите меѓу давателите и корисниците на телекомуникациските услуги, конкуренцијата во областа на телекомуникациите, обезбедувањето на универзални услуги, издавање на концесија и вршењето на телекомуникациските услуги по пат на концесија, управувањето, користењето и контролата на радио фреквентниот спектар, производството, увозот, продажбата, користењето и одржувањето на радиостаници, терминална опрема и други прашања поврзани со телекомуникациите.

Со вршењето на дејностите во областа на телекомуникациите треба:

- да се подобри ефикасноста и да се унапреди развојот во областа на телекомуникациите и со тоа да се поттикне порастот на стопанството на Република Македонија;

- да им се овозможи на граѓаните на Република Македонија недискриминаторен пристап до современи, ефикасни и високо квалитетни телекомуникациски услуги, средства и опрема по разумни цени базирани на трошоците;

- да се утврди регулативна и економска основа за воведување пазарна конкуренција во телекомуникациската област;

- да се усогласи телекомуникациската област во согласност со меѓународните стандарди, најдоброто искуство и работни норми; и

- да се обезбеди правична, ефикасна и независна примена на прописите.

Член 2

Одделни изрази во овој закон го имаат следново значење:

- Телекомуникации се пренос, предавање или прием на пораки во форма на знаци, сигнали, пишувани текст, слика или звук преку жичени, радио, оптички или други електромагнетни системи;

- Радиокомуникации се телекомуникации остварени со помош на радиобранови;

- Јавни телекомуникации се телекомуникации кои се вршат за јавноста и се остваруваат преку телекомуникациски мрежи и средства;

- Телекомуникациска мрежа е преносен систем што вклучува комутациска опрема и други средства, кои овозможуваат телекомуникации, и се користи за обезбедување на телекомуникациски услуги;

- Јавна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која овозможува вршење на јавни телекомуникациски услуги;

- Телекомуникациска мрежа за сопствени потреби е мрежа за телекомуникации наменета и користена исклучително да ги задоволи сопствените потреби на одделни државни органи, претпријатија и други правни лица која може, а не мора, да биде приклучена на јавната телекомуникациска мрежа;

- Радиодифузна мрежа е телекомуникациска мрежа која овозможува пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини за општ прием;

- Јавна телекомуникациска мрежа за вршење на телекомуникациски услуги за пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали на територијата на Република Македонија е основна радио-телевизиска мрежа;

- Кабловска радио-телевизиска мрежа (кабловска телевизија) е телекомуникациска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиска програма и други телекомуникациски сигнали;

- Мрежна приклучна точка е физичка пристапна точка до јавната телекомуникациска мрежа за поврзување на терминалната опрема и е составен дел на јавната телекомуникациска мрежа;

- Телекомуникациски средства се постројки, уреди, апарати или друга опрема кои се користат во телекомуникациските мрежи;

- Терминална опрема е телекомуникациска опрема која директно или индиректно е поврзана на мрежната приклучна точка на јавната телекомуникациска мрежа и служи за остварување на телекомуникациите;

- Радиостаница е еден или повеќе предаватели или приемници или комбинација на еден или повеќе предаватели или приемници, со една или повеќе антени и

со други уреди на едно место што се потребни за вршење на радиослужби, освен приемниците наменети за непосреден прием на радиодифузни сигнали;

- Радиодифузија е емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми или други сигнали, наменети за општ прием во слободен простор или по кабловска мрежа;

- Радиофреквенции се електромагнетни бранови од радиофреквентниот спектар до 3000 GHz кои се простираат слободно во просторот;

- Радиофреквентен опсег е дел од радиофреквентниот спектар што се наоѓа меѓу две определени гранични фреквенции;

- Радиокоридор е дел од слободниот простор во кој се простираат радиобранови на оптичка видливост меѓу предавателните и приемните средства;

- Јавен телекомуникациски оператор е домашно или странско правно или физичко лице што работи со јавна телекомуникациска мрежа;

- Аматерска радиостаница е радиостаница која работи во радиофреквентен опсег наменет за радиоаматерски служби;

- СВ радиостаница е радиостаница која работи во радиофреквентен опсег наменет за граѓани;

- Имати на телекомуникациски мрежи и средства се правни и физички лица кои се носители на правото на располагање и управување со тие мрежи и средства;

- Корисник на јавни телекомуникациски услуги е правно или физичко лице кое ги користи услугите на јавните телекомуникациски оператори или на давателите на јавни телекомуникациски услуги;

- Телекомуникациски услуги се услуги кои се вршат преку телекомуникациските мрежи и средства;

- Јавна телекомуникациска услуга е телекомуникациска услуга што ја вршат јавни телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги за јавноста;

- VSAT услуги се еднонасочни и/или двонасочни телекомуникациски услуги кои се обезбедуваат преку електромагнетни бранови и мали земни сателитски антени;

- Кабловска радио и телевизиска услуга е емитување на радио и телевизиски програми и други телекомуникациски сигнали преку кабловска или безжична радио и телевизиска мрежа. Оваа услуга не го вклучува обезбедувањето на говорни телефонски услуги;

- Целуларна мобилна телефонска услуга е телекомуникациска услуга која се обезбедува преку јавна мобилна телекомуникациска мрежа, на определени фреквенции која користи аналогна или дигитална целуларна технологија;

- DCS - 1800 мобилна телефонска услуга е телекомуникациска услуга која се обезбедува преку јавна мобилна телекомуникациска мрежа на определени фреквенции која користи технологија DCS-1800;

- Услугите за евиденција на телефонски претплатници се информативни услуги кои се однесуваат на корисници на јавни телекомуникациски услуги и кои се обезбедуваат по барање на секое лице преку јавната телекомуникациска мрежа;

- Јавна мобилна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која се користи целосно или делумно за обезбедување целуларни мобилни телефонски услуги, DCS-1800 мобилни телефонски услуги или GSM мобилни телефонски услуги меѓу мобилни станици и фиксни станици и меѓу мобилни станици и други мобилни станици (но до 31 декември 2005 година не ги вклучува изнајмените линии и останатите капацитети за пренос употребени за поврзување на мобилните комутирани центри еден со друг или со фиксната јавна телекомуникациска мрежа), и која применува броеви или кодови за идентификација на

мобилните терминали кои се користат при обезбедување на таквата услуга;

- Фиксна јавна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која се користи целосно или делумно за обезбедување на јавни телекомуникациски услуги меѓу неподвижни точки за приклучување на мрежата (и до 31 декември 2005 година ја вклучува телекомуникациската мрежа меѓу мобилните комутирани центри на мобилната јавна телекомуникациска мрежа и меѓу мобилните комутирани центри на мобилната јавна телефонска мрежа и точката на фиксна јавна телекомуникациска мрежа) вклучувајќи ја и опремата за комутација и пренос и друга инфраструктура наменета за меѓусебно приклучување со јавните телекомуникациски мрежи во и надвор од границите на Република Македонија;

- Фиксна говорна телефонска услуга е локална меѓумесна и меѓународна говорна телефонска услуга која им се обезбедува на корисниците на јавните телекомуникациски услуги преку фиксната јавна телекомуникациска мрежа;

- GSM мобилна телефонска услуга е телекомуникациска услуга која се обезбедува преку јавна мобилна телекомуникациска мрежа, која користи GSM технологија;

- Постојниот јавен телекомуникациски оператор е АД "Македонски телекомуникации" и неговите натамошни правни наследници (во натамошниот текст: постојниот ЈТО);

- Меѓусебно поврзување е физичко или логично приклучување на јавните телекомуникациски мрежи за да им се овозможи на корисниците на јавните телекомуникациски услуги од еден јавен телекомуникациски оператор или давател на јавни телекомуникациски услуги меѓусебно да се приклучуваат или комуницираат со корисниците на јавните телекомуникациски услуги на друг јавен телекомуникациски оператор или давател на телекомуникациски услуги;

- Услуга на изнајмена линија е телекомуникациска услуга каде што изнајмените линии било да се постојани или виртуални, меѓу мрежните точки на приклучување се определени од страна на јавен телекомуникациски оператор или давател на јавна телекомуникациска услуга за потребите на индивидуалните корисници со надоместок;

- Мобилна јавна телефонска услуга претставува целуларна мобилна телефонска услуга, DCS-1800 мобилна телефонска услуга и GSM мобилна телефонска услуга;

- Пејџинг услуга е услуга која опфаќа пренос на кодирани пораки преку радио до претплатниците со подвижни радио терминали;

- Јавна услуга за пренос на податоци е јавна телекомуникациска услуга која се обезбедува за корисниците преку јавна мрежа за пренос на податоци. Услугата за пренос на јавни податоци не вклучува говорна телефонија (во реално или друго време) телеграфска, телекс или услуга на изнајмени линии;

- Јавна мрежа за пренос на податоци е јавна телекомуникациска мрежа која овозможува пренос на податоци, со комутација на пакети или комутација на кола, меѓу два или повеќе компјутери, меѓу два или повеќе терминали за податоци, или меѓу компјутери и терминали за податоци;

- Давател на јавна телекомуникациска услуга е домашно или странско правно или физичко лице кое врши јавни телекомуникациски услуги преку јавните телекомуникациски мрежи;

- Услуга на јавна говорница е говорна телефонска услуга која се обезбедува преку јавна телефонска говорница или друго телефонско средство достапно на јавноста кои ги контролира јавниот телекомуникацис-

ки оператор или давател на јавна телекомуникациска услуга и се користат со ковани пари, кредитни или однапред платени картички за повик или обратно или на сметка на трета страна;

- Телекомуникациски услуги за сопствени потреби се телекомуникациски услуги што ги обезбедуваат одделни државни органи, органите на единиците на локална самоуправа, трговски друштва и други правни и физички лица преку телекомуникациската мрежа, исклучително наменети за задоволување на своите потреби;

- Телеграфска услуга е телекомуникациска услуга каде што пренесената информација, било во пишана или печатена форма или во неподвижна слика е наменета за прием во првобитна форма која може да се архивира и користи;

- Телекс услуга е телекомуникациска услуга која овозможува интерактивно доставување на текст пораки меѓу претплатници со телепринтер преку јавна телекомуникациска мрежа со помош на кодирани знаци;

- Универзална услуга е пакет на телекомуникациски услуги со определен квалитет кои треба да им се достапни на сите корисници на јавните телекомуникациски услуги во Република Македонија, без оглед на нивната географска локација, по разумни и недискриминаторни цени;

- Говорна телефонска услуга е комутиран пренос на говор меѓу терминална опрема приклучена на мрежа која поврзува точки кои овозможуваат пренос на говорни пораки меѓу корисници на телекомуникациски услуги и вклучува локални, меѓумесни и меѓународни услуги; и

- Услуги на повратен повик (call back services) се телекомуникациски услуги при кои што на барање на корисник од Република Македонија на било каков начин се остварува повратен повик од странство на телекомуникациски број на корисник во Република Македонија.

Член 3

Јавните телекомуникациски услуги и користењето на радиофреквентниот спектар се работи од јавен интерес за Република Македонија.

Дирекцијата за телекомуникации може да го ограничи пристапот до телекомуникациските мрежи или услуги заради заштита на безбедноста на јавните телекомуникациски мрежи, зачувување на интегритетот на телекомуникациската мрежа, и обезбедување на меѓусебното работење на телекомуникациските служби и заштита на податоците, само во оправдани случаи, и во согласност со важечките закони и прописи.

Член 4

Телекомуникациите можат да бидат за јавни и за сопствени потреби.

Дејностите и работите од областа на телекомуникациите се вршат со одобрение, во согласност со овој закон.

Одделни дејности или работи од областа на телекомуникациите се вршат и по пат на концесија.

Член 5

Планот за развој во областа на телекомуникациите во Републиката го донесува Владата на Република Македонија во рамките на макроекономската политика на Републиката на предлог на Министерството за сообраќај и врски.

Со Планот од став 1 на овој член, во согласност со одредбите на овој закон, се определува стратегијата за либерализација во областа на телекомуникациите, вклучувајќи ги и времените чекори за прогресивно воведување на конкуренција.

При изготвување на Планот од став 1 на овој член Министерството за сообраќај и врски треба да ги има во предвид:

- степенот до кој тарифите на постојниот ЈТО се одраз на трошоците на работење со телекомуникациските мрежи и обезбедувањето на телекомуникациски услуги,

- обврската на постојниот ЈТО да ја развива фиксната јавна телекомуникациска мрежа,

- принципите и политиката на Европската унија и Светската трговска организација и меѓународните обврски на Република Македонија.

Член 6

Условите и начинот под кои се врши изградбата, одржувањето и употребата на радиодифузната мрежа, како и односите меѓу давателите и корисниците на телекомуникациските услуги во радиодифузијата се вршат според овој закон и законот со кој се уредува радиодифузната дејност.

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 7

Јавните телекомуникации во внатрешниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај се достапни на секој корисник, според недискриминаторски, објективни и транспарентни рокови и услови, освен во случај на ограничувања кои се во врска со капацитетот на давателот на услугата.

Корисникот од став 1 на овој член има право да добива непречена, ефикасна и редовна услуга и да му се надоместува од страна на јавниот телекомуникациски оператор или давателот на јавната телекомуникациска услуга за секој недостаток во квалитетот на јавната телекомуникациска услуга што ја добива.

Корисникот има право неговите жалби, барања и приговори во врска со обезбедувањето на телекомуникациската услуга да бидат земени на разгледување и да се решат веднаш и ефикасно.

Корисникот има право надоместокот за јавната телекомуникациска услуга да биде фактуриран на начин лесен за разбирање.

Корисникот кој што прима радио и телевизиски сигнали преку јавните телекомуникациски мрежи наменети за пренос и емитување на радио и телевизиски сигнали има право да добива квалитетен прием на радиодифузни програми во рамките на оптималните технички параметри на мрежите.

Корисникот има обврска да ги плаќа јавните телекомуникациски услуги што ги добива.

Корисникот има обврска да се грижи и соодветно да ја користи телекомуникациската опрема која му ја обезбедува јавниот телекомуникациски оператор или давателот на јавната телекомуникациска услуга и не смее да ја менува опремата или да презема друго дејствие за да го одбегне плаќањето за јавните телекомуникациски услуги што ги добива.

Член 8

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства не смеат неоправдано да го спречуваат функционирањето на телекомуникациските мрежи и средства на други иматели и оператори.

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства и давателите на јавни телекомуникациски услуги не смеат да вршат ниту една работа со која се ограничува или нарушува конкуренцијата.

Член 9

Забрането е намерно пренесување и предавање на пораки со кои се повикува на насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија и се поттикнува или повикува на воена агресија или се разгорува национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Член 10

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства и давателите на јавни телекомуникациски услуги се должни во рамките на техничките можности да обезбедат неповредливост на тајноста на пораките, а особено неповредливост на тајноста на пораките што се пренесуваат во услови на вонредна состојба.

Заштитата на тајноста на пораките од став 1 на овој член не се однесува на пораките за кои со меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија се предвидува отстапување од оваа обврска и според прописите на Република Македонија.

На лицата на кои им е достапна содржината на пораките што се пренесува преку телекомуникациските мрежи и средства од став 1 на овој член, им е забрането содржината да ја соопштуваат на неовластени лица.

Член 11

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства и давателите на јавни телекомуникациски услуги се должни да даваат првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и на човечките животи, како и на загрозеноста на имотот од поголем обем.

Член 12

Во станбени објекти со повеќе од шест стана и деловни објекти, инвеститорот е должен да изгради внатрешна телекомуникациска инсталација.

Член 13

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства и давателите на јавни телекомуникациски услуги се должни да водат евиденција за определени технички и други податоци за својот систем на телекомуникации што се од значење за безбедноста и одбраната на земјата и тие податоци по потреба да ги доставуваат на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана на начин што ќе го пропише Владата на Република Македонија.

Член 14

Владата на Република Македонија ќе ги утврди условите и начинот на користење на телекомуникациските мрежи и средства за време на воена и вонредна состојба.

Член 15

Заради правилно и непречено функционирање, имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства се должни во редовна, односно во воена или вонредна состојба, истите да ги одржуваат во исправна состојба.

Во случаи на прекин на јавните телекомуникациски мрежи и средства, јавните телекомуникациски опе-

ратори се должни да ја известат Дирекцијата за телекомуникации за настанатите пречки во меѓународните или меѓумесните телекомуникациски мрежи и средства веднаш, а најкасно во рок од два часа од настанувањето на прекилот односно во рок од еден час од настанувањето на прекилот во радиодифузните предаватели.

III. ЈАВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Член 16

За регулирање на работите во областа на телекомуникациите утврдени со овој закон, се надлежни:

- Министерството за сообраќај и врски;
- Дирекцијата за телекомуникации (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Дирекцијата се формира како орган во состав на Министерството за сообраќај и врски.

Дирекцијата има својство на правно лице.

Член 17

Министерството за сообраќај и врски:

- ја реализира политиката на Владата на Република Македонија во областа на телекомуникациите;
- ги координира телекомуникациските активности утврдени од Владата на Република Македонија;
- го унапредува развојот на конкуренцијата во областа на телекомуникациите;
- го донесува Планот за намена на радиофреквенциските опсези на предлог на Дирекцијата;
- го донесува Планот за распределба на радиофреквенциите на предлог на Дирекцијата;
- ја изготвува и донесува листата на универзални услуги;
- ги спроведува уредбите на Владата на Република Македонија за вршење на телекомуникациската дејност при постоење на воена или вонредна состојба или природни катастрофи; и
- соработува со администрациите на странските држави, врши меѓународна координација на радиофреквенциите и во рамките на својата надлежност, ја застапува Република Македонија во меѓународни преговори во областа на телекомуникациите и во меѓународни организации и конференции во областа на телекомуникациите.

Министерот за сообраќај и врски:

- определува и дава концесии во согласност со овој закон на предлог на Дирекцијата;
- ѝ предлага на Владата на Република Македонија именување и разрешување на директорот на Дирекцијата;
- ја одобрува листата на универзалните услуги;
- ја утврдува висината на надоместоците согласно на овој закон, на предлог на Дирекцијата;
- донесува прописи со кои поблиску се уредува областа на телекомуникациите на предлог на Дирекцијата;
- врши и други работи утврдени со овој и други закони.

Член 18

Дирекцијата за вршење на работите од својата надлежност утврдени со овој закон, одговара пред министерот за сообраќај и врски и истите ги врши согласно овој закон, други закони на Република Македонија, подзаконски прописи донесени од страна на Минис-

терството за сообраќај и врски и други надлежни органи и меѓународни договори што ги склучила, односно на кои им пристапила Република Македонија.

Со Дирекцијата раководи директор.

Директорот ќе биде именуван со мандат од пет години и може да биде повторно именуван за уште еден мандат од пет години, но не повеќе од два мандата.

Функцијата директор на Дирекцијата е функција со полно работно време и е неспоива со секоја друга професионална платена активност и со секако директно или индиректно учество во телекомуникациите, медиумите или другите области предмет на регулирање од страна на Дирекцијата.

Годишните средства за работа на Дирекцијата ги одобрува министерот за сообраќај и врски кои мора да се доволни за да може Дирекцијата на задоволителен начин да ги извршува работите од својата надлежност.

Дирекцијата ги наплатува надоместоците за надзор и други надоместоци за да ги покрие трошоците што ги прави Дирекцијата во вршењето на работите и функциите утврдени со овој закон и други закони.

Средствата остварени од наплатените надоместоци според овој и други закони првенствено се користат за покривањето на трошоците за работењето на Дирекцијата, а вишокот на средствата ќе се вложат во буџетот на Републиката.

Директорот на Дирекцијата:

- ја утврдува организацијата за работа на Дирекцијата;
- ги донесува актите за работа на Дирекцијата;
- обезбедува јавноста да има разумен пристап до сите информации кои се однесуваат на неговите активности, освен информациите кои се однесуваат на службени работи, одлуки, приватни или доверливи информации;
- обезбедува вработените во Дирекцијата да ги чуваат во строга доверба сите доверливи или приватни информации што ги добиваат;
- ја одобрува листата на службени информации кои не треба да се дадат на јавноста.

Дирекцијата:

- ги остварува своите овластувања користејќи отворена, транспарентна и недискриминаторска постапка;
- обезбедува корисниците да имаат пристап до јавните телекомуникациски мрежи и јавните телекомуникациски услуги на недискриминаторска основа;
- обезбедува сите информации во врска со корисниците кои не треба да бидат достапни на јавноста да се чуваат како доверливи;
- обезбедува јавните телекомуникациски оператори и давателите на телекомуникациските услуги да се придржуваат кон обврските кои им се дадени во интерес на одбраната, безбедноста и одржувањето на јавниот ред, како и за време на воена и вонредна состојба;
- презема мерки со цел да се обезбеди примената на овој закон, други закони, прописи, концесиите, дозволите и одобренјата кои се даваат согласно овој закон;
- согласно политиката на Владата на Република Македонија и Министерството за сообраќај и врски, ќе развие и реализира долгорочен план за воведување на конкуренцијата во областа на телекомуникациите, кој ќе ја урамнотежи конкуренцијата во однос на економските, општествените и останатите вредности регулирани со овој закон;

- презема мерки и пропишува заштита за да ги спречи јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавна телекомуникациска услуга од ангажирање во антиконкурентни активности;

- ги контролира цените и квалитетот на јавните телекомуникациски услуги согласно одредбите од овој закон;

- обезбедува ниту еден јавен телекомуникациски оператор или давател на јавна телекомуникациска услуга да не е дискриминиран, и утврдува сите оператори да се обезбедени со меѓусебно поврзување на недискриминаторна основа;

- одредува посебни категории на телекомуникациски активности, телекомуникациски услуги, телекомуникациски мрежи, јавни телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги;

- прави анализи и редовно доставува извештај до Министерството за сообраќај и врски во врска со развојот во областа на телекомуникациите во Република Македонија и во странство;

- дава предлози на министерот за сообраќај и врски за доделување на концесии;

- дава предлози на министерот за сообраќај и врски во врска со износот на надоместоците пропишани во согласност со овој закон;

- издава дозволи за телекомуникациски активности пропишани во овој закон;

- објавува и ги чува тендерите за концесии и дозволи;

- го контролира придржувањето на роковите и условите дадени во концесиите и дозволите;

- извршува функции и обврски кои ѝ се утврдени во концесиите и дозволите за телекомуникации;

- одобрува употреба на радио станици и терминална опрема кои се користат во Република Македонија и издава сертификати за одобрување;

- утврдува стандарди за меѓусебното поврзување на телекомуникациските мрежи, кога јавните телекомуникациски оператори не се во состојба да се договорат;

- го одобрува стандардниот договор меѓу јавните телекомуникациски оператори, давателите и корисниците на јавната телекомуникациска услуга;

- го подготвува, контролира и следи Планот за нумерација на телекомуникациските мрежи и услуги на Република Македонија;

- ги доделува броевите и обезбедува истите да се користат ефикасно, и броевите и опсезите на броевите ги дава на јавните телекомуникациски оператори и даватели на телекомуникациска услуга согласно објективни критериуми и недискриминаторски рокови и услови;

- управува, регулира и доделува радиофреквенции, подготвува планови за радиокомуникации, назначува фреквенции за предавање и прием, испитува и надгледува мрежи за радиокомуникации и обезбедува да не се користат радиостаниците и уредите од тип кој што не е одобрен;

- решава спорови во прв степен кои произлегуваат од односите меѓу јавните телекомуникациски оператори, давателите и корисниците на телекомуникациските услуги во согласност со овој закон;

- ги испитува повредите на овој закон, одредбите и прописите со кои се применува овој закон, дозволите, концесиите и одобренјата издадени согласно овој закон, обезбедува доверливост на информациите до-

биени за време на овие испитувања, утврдува дали е направена повреда и ако е така покренува постапка до институциите за спроведување на законите во Република Македонија;

- пропишува интерни оперативни постапки неопходни за извршување на функциите на Дирекцијата;
- пропишува барања за евидентирање ревизија и сметководство за јавните телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги;
- ја проверува тарифната опрема со која се мери траењето на услугите;
- му предлага на Министерството за сообраќај и врски донесување на прописи потребни за применување на овој закон;
- врши други работи утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на закон.

Директорот има овластување:

- да бара од јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавна телекомуникациска услуга да му доставуваат потребни информации, вклучувајќи ги и финансиските информации, кои Дирекцијата ги смета за потребни заради вршење на нејзината надлежност утврдена со овој закон, обврзувајќи се да не објавува доверливи информации;
- да презема други активности неопходни за извршување на одговорностите утврдени со овој закон и со одредбите усвоени од Министерството за сообраќај и врски.

Член 19

Цените за јавните телекомуникациски услуги понудени на конкурентна основа ги утврдуваат јавните телекомуникациски оператори и давателите на телекомуникациски услуги.

Операторите на телекомуникациската мрежа и давателите на јавна телекомуникациска услуга ги одредуваат цените за услуги кои не подлежат на конкуренција врз основа на следните принципи:

- цените мора да се темелат врз трошоците и за слично поставени корисници мора да се недискриминаторски;
- цените мора да се формирани и нивните нивоа да се определат така што да се привлече инвестирање во областа на телекомуникациите; и
- при формирањето на цените мора да води сметка за прописите и препораките на меѓународните организации во кои Република Македонија е членка.

Дирекцијата може да одреди регулативен режим за посебна цена на јавниот телекомуникациски оператор или давателот на јавна телекомуникациска услуга, освен ако договорот за концесија не пропишува поинаку, во следните случаи:

- кога има само еден јавен телекомуникациски оператор или давател на јавна телекомуникациска услуга или кога давателот на јавна телекомуникациска услуга има доминантна позиција на пазарот за услугата;
- кога единствен или доминантен јавен телекомуникациски оператор или давател на јавна телекомуникациска услуга целосно субвенционира конкурентна мрежа или услуга од приходите на мрежата или услуги на кои тој е единствениот или доминантен давател; и
- кога определена јавна телекомуникациска услуга не е целосно конкурентна или кога определена јавна телекомуникациска услуга не подлежи на определување цена врз целосно конкурентна основа.

Член 20

Јавниот телекомуникациски оператор мора да ги задоволи барањата за меѓусебно поврзување на неговата мрежа со мрежите на други јавни телекомуникациски оператори. Меѓусебното поврзување мора да се обезбеди најдоцна во рок од три месеци од денот на кој за прв пат е доставено барањето за меѓусебно поврзување.

Меѓусебното поврзување не смее да се одбие ако барањето е оправдано и технички можно. Одбивањето на обезбедувањето за меѓусебно поврзување на мрежата мора да е целосно оправдано и на операторот кој бара меѓусебно поврзување мора да му се наведат причините за одбивањето.

Јавните телекомуникациски оператори ги утврдуваат роковите и условите за меѓусебното поврзување во договорот за меѓусебно поврзување. Дирекцијата ги одредува општите услови на договорите за меѓусебно поврзување. Потпишаните договори мора да се достават на регистрација кај Дирекцијата. Со договорите за меѓусебно поврзување детално се уредуваат техничките и финансиските услови. Кога договорот за меѓусебно поврзување не е во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон или општите услови за меѓусебно поврзување, Дирекцијата може да побара измена на договорот за меѓусебно поврзување. Сите договори за меѓусебно поврзување се достапни за јавноста, освен кога со тоа би се откриле сопственички или доверливи информации.

Ако јавен телекомуникациски оператор одбие да обезбеди меѓусебно поврзување, или ако два јавни телекомуникациски оператори не се во состојба да постигнат договор за меѓусебно поврзување во рок од три месеци по првото барање за меѓусебно поврзување, било кој од јавните телекомуникациски оператори може да побара од Дирекцијата да ги реши нивните несогласувања.

Член 21

Министерот за сообраќај и врски ќе ги донесе, а Дирекцијата ќе ги применува прописите со кои се регулира обезбедувањето на универзални услуги и постапката за надомест што ќе се користи за да се наплатат тие услуги. Со прописите за обезбедувањето на универзалните услуги се уредува:

- идентификација и опис на универзалните услуги што треба да се обезбедат;
- постапки што ќе се користат за избор на давателите на универзални услуги (со јавен тендер или на друг начин);
- барање универзалните услуги да им се достапни на хендикепирани лица;
- методи за утврдување на максималните цени за универзални услуги;
- механизам за компензација за вршењето на универзалните услуги од страна на давателите на телекомуникациските услуги (вклучувајќи учество од други даватели на јавна телекомуникациска услуга и јавен телекомуникациски оператор);
- опис на информациите кои мора да ги обезбедат јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавна телекомуникациска услуга заради пресметка на трошоците за обезбедување на универзалните услуги; и
- други услови во врска со обезбедувањето на универзалните услуги.

Министерот за сообраќај и врски со подзаконски акт ја определува почетната група на универзални услуги, со кој задолжително се опфатени:

- пристап на фиксна говорна телефонска услуга;
- пристап до итни служби;
- пристап до јавни телефонски говорници и телефонски посредници;
- пристап до оператор и служба за информации (услуги за евиденција на телефонски претплатници).

Министерот за сообраќај и врски може да ја менува листата на услуги кои се сметаат за универзални услуги со дополнување на подзаконскиот акт од став 2 на овој член.

За време на периодот во кој постојниот ЈТО има ексклузивно право да обезбедува фиксни говорни телефонски услуги, Дирекцијата ги утврдува правилата за надоместокот за плаќање на постојниот ЈТО за обезбедување на универзалните услуги, вклучувајќи го и определувањето на месечните давачки или давачки според користењето кои ќе ги плаќаат давателите на јавни мобилни телефонски услуги и на други јавни телекомуникациски услуги.

Обврските за обезбедување на универзални услуги на јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавните телекомуникациски услуги се регулираат со договорот за концесија.

IV. ВРШЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА

Член 22

Постојниот ЈТО има право да дава фиксни говорни телефонски услуги, телеграфски услуги, телекс услуги, телефонски услуги преку јавни телефонски говорници, услуги на изнајмени линии, целуларни мобилни телефонски услуги, DCS-1800 мобилни телефонски услуги и GSM мобилни телефонски услуги, VSAT и други услуги со сателитски комуникации, како и да гради, поседува и работи со фиксни јавни телекомуникациски мрежи, јавни мобилни телекомуникациски мрежи, јавни мрежи за пренос на податоци и кабловски радио и ТВ мрежи до 31 декември 2018 година.

Постојниот ЈТО има ексклузивно право, до 31 декември 2005 година, да обезбедува фиксни говорни телефонски услуги, телеграфски услуги, телекс услуги, телефонски услуги преку јавни говорници и услуги на изнајмени линии и да гради, поседува и работи со фиксни јавни телекомуникациски мрежи.

Министерот за сообраќај и врски, на предлог на Дирекцијата, ќе издаде концесија за вршење на услугите и работите од став 1 и 2 на овој член и ќе склучи договор за концесија со постојниот ЈТО не подоцна од датумот до кој продажбата или трансферот на значително помал дел од постојниот ЈТО е извршена. Министерот за сообраќај и врски концесијата ја дава под рокови и услови со кои се обезбедува да се постигнат целите утврдени со овој закон. Министерот за сообраќај и врски нема да дава концесии или дозволи со кои се повредуваат ексклузивните права дадени на постојниот ЈТО со овој член.

До 31 декември 2005 година ниту едно правно или физичко лице освен постојниот ЈТО не смее:

- да дава, организира, рекламира, промовира или на друг начин да учествува во организирање на услуги на повратен повик (call-back services) и
- да обезбедува фиксни говорни телефонски услуги, телеграфски услуги, телекс услуги, услуги на јавна говорница или услуги на изнајмена линија и да гради,

поседува и работи со фиксни јавни телекомуникациски мрежи.

Член 23

Концесија е потребна за изградба, поседување или работење со јавна телекомуникациска мрежа и за обезбедување на јавни телекомуникациски услуги, освен ако не е поинаку уредено со овој закон.

Концесиите ги дава министерот за сообраќај и врски, на препорака на Дирекцијата и претставуваат јавни документи. Концесии може да се дадат на домашни и странски правни и физички лица. Дирекцијата утврдува различни класи на концесии за различни видови телекомуникациски активности. Концесиите може да се даваат согласно роковите и условите за кои Дирекцијата смета дека се сразмерни и неопходни да се постигнат целите на овој закон.

Имателот на концесија ќе плати еднократен надомест за концесијата како и други годишни надоместоци утврдени во роковите и условите на концисијскиот договор, во износ што ќе го пресмета Дирекцијата. Од концесионерот може да се побара гаранција за плаќање на надоместоците во износ кој нема да ја надмине висината на надоместокот за концесија.

Концесијата не смее да се пренесува, целосно или делумно, без претходно одобрение од министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата.

Член 24

Министерот за сообраќај и врски дава концесија откако Дирекцијата ќе утврди дека барателот се придржува кон сите релевантни рокови и услови што ги утврдува Дирекцијата, што се одобрени од министерот за сообраќај и врски, и кои што се претходно објавени во "Службен весник на Република Македонија". Ваквите рокови ќе бидат објективно оправдани во врска со односната активност или услуга, недискриминаторски, пропорционални и транспарентни и ќе вклучат барање дека барателот треба да достави детален технички план и програма за изградба во прилог на барањето. Со доставување на техничкиот план и програмата за изградба барателот ќе покаже дека ги задоволува сите барања за дозвола или концесија согласно законот со кој се уредува инвестиционата изградба и други релевантни закони. По издавањето на концесијата имателот на концесијата ќе ги обезбеди сите потребни одобренија и дозволи што се потребни согласно овој закон, законот со кој се уредува инвестиционата изградба и други релевантни закони, во согласност со техничкиот план и планот за изградба.

Постапката што ја користи Дирекцијата за вреднување и давање предлог на министерот за сообраќај и врски во врска со доделувањето на концесиите на јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавни телекомуникациски услуги ќе биде отворена, транспарентна, објективна и недискриминаторска.

По исклучок од член 23 на овој закон, бројот на расположиви концесии за одредена телекомуникациска активност или услуга може да се ограничи од страна на министерот за сообраќај и врски, на предлог на Дирекцијата, само поради недоволни ресурси, како што се радиофреквентниот спектар или ресурсите од Планот за нумерација.

Ако се ограничи бројот на концесии за одредена активност или услуга, Дирекцијата ќе спроведе јавен конкурс согласно член 26 на овој закон. Ако за време

на конкурсот не се добие барање, концесијата може да се дава врз основа на понуда.

Член 25

Времетраењето на концесијата, меѓусебните права и обврски, условите под кои јавните телекомуникациски услуги се даваат со концесија, како и обврската за плаќање надоместок, се утврдува со договорот за концесија.

Договорот за концесијата мора да биде јавен документ.

Концесијата се дава со рок кој не може да биде подолг од дваесет и пет години и може да се продолжи по барање на имателот на концесијата под услови и начин утврдени со овој закон.

Член 26

Ако се распишува јавен конкурс за давање на концесија:

- постапката што се користи е отворена, транспарентна и недискриминаторска; и

- критериумите за давање се објективни, соодветни, поврзани со активностите или услугите за кои концесијата се дава и се објавени во "Службен весник на Република Македонија".

Концесијата се дава за најдобра понуда, проценета врз основа на економски, технички, искуствени и други критериуми претходно објавени во "Службен весник на Република Македонија".

Во условите за распишување конкурс за давање на концесија се определува:

- 1) јавната телекомуникациска активност и услуга;
- 2) подрачјето за вршење на телекомуникациските активности и услуги;

- 3) техничките услови за изградба и развој на мрежата за вршење на услугите од точка 1 на овој член и начинот на поврзување на јавната телекомуникациска мрежа со другите мрежи;

- 4) општи и посебни услови за вршење на активности и услуги;

- 5) почетокот и времетраењето на концесијата, како и случаите за раскинување на договорот пред рокот за кој е склучен;

- 6) висината и начинот на плаќање на надоместокот за концесија;

- 7) надзор на вршењето на концесиската дејност;

- 8) тарифните ставови и начинот на формирањето на цените и

- 9) други услови што треба да ги исполнува концесионерот.

Член 27

Договорот за концесија престанува да важи пред истекот на рокот за кој е склучен ако:

- не се реализира техничкото решение за вршење на телекомуникациските услуги од концесијата;

- не се плаќа надоместокот за концесија или годишниот надоместок за надзор, или не се обезбедува гаранција на плаќањето на надоместокот во рок од 45 дена од истекот на рокот предвиден со концесискиот договор;

- не се реализираат техничките услови и примената на новите технологии утврдени со договорот и

- не се почитуваат другите одредби од концесискиот договор.

Член 28

Концедентот може да му ја одземе концесијата на концесионерот ако не започне со вршење на концесиската дејност во рокот определен со договорот.

V. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Член 29

Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби се проектираат, градат и одржуваат за задоволување на потребите за телекомуникации на одделни државни органи, претпријатија и други правни и физички лица исклучително во вршењето на нивните дејности во согласност со овој закон.

Член 30

Имателите на телекомуникациски мрежи за сопствени потреби не можат да вршат јавни телекомуникациски услуги на трети лица.

Член 31

Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби не можат меѓусебно да се поврзуваат со други телекомуникациски мрежи без претходно одобрување на Дирекцијата.

Член 32

Владата на Република Македонија ја уредува изградбата, одржувањето и употребата на телекомуникациските мрежи и средства за потребите на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи.

При планирањето, проектирањето и изградбата на телекомуникациските мрежи од став 1 на овој член, радиофреквенциските опсези наменети за јавни телекомуникации нема да се користат во овие мрежи.

Телекомуникациските мрежи за потребите на другите органи на управата имаат ист статус како и телекомуникациските мрежи за сопствени потреби, без посебно предимство во користењето на радиофреквенцискиот спектар и радиофреквенциите.

VI. РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 33

Радиофреквенциите и радиостаниците со кои се воспоставуваат радиокомуникации можат да се користат во согласност со овој закон, меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија, како и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Прописите за доделување на радиофреквенциите и за техничките услови за користење на радиофреквенциите и радиостаниците ги донесува министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата.

Член 34

Користењето на радиодифреквенциите се утврдува со Планот за намена на радиодифреквенциските опсези и со Планот за распределба на радиодифреквенциите.

Правото на користење на радиофреквенциите се добива со дозвола за работа на радиостаници. Доз-

волите можат да бидат издадени на домашни и странски правни и физички лица.

За правото на користење на радиофреквенциите од став 2 на овој член корисниците плаќаат еднократен и годишен надоместок во согласност со член 61 од овој закон.

Државните органи и радио аматерите се ослободени од плаќањето на надоместоците од став 3 на овој член.

Член 35

Со планот за намена на радиофреквенциските опсези се утврдуваат особено:

1) границите на радиофреквенциските опсези што се наменети за одделни радиослужби и категориите на службите и

2) основните услови за распределба и користење на радиофреквенциите.

Член 36

Со плановите за распределба на радиофреквенциите се утврдуваат особено:

1) условите за распределба на радиофреквенциите од наменетиот радиофреквенциски опсег,

2) распределбата на радиофреквенциите по локации, односно подрачја, за една радиослужба или за повеќе од нив и

3) заедничкото користење на иста фреквенција за иста зона на радио покривање од повеќе корисници.

Плановите за распределба од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на планот за намена од член 35 на овој закон.

Член 37

Плановите од член 35 и 36 на овој закон ги донесува министерот за сообраќај и врски, на предлог на Дирекцијата.

Плановите од став 1 на овој член, мораат да бидат во согласност со меѓународните прописи што ги уредуваат радиофреквенциите и со меѓународните договори што ги склучила или им пристапила Република Македонија.

Член 38

Радиостаница може да се набави, увезе и постави врз основа на дозвола за набавка и поставување на радиостаницата.

Радиостаница од став 1 на овој член може да се увезе во Република Македонија врз основа на однапред прибавена дозвола од член 47 на овој закон.

Правни и физички лица кои увезуваат радиостаница во Република Македонија мора истата да ја пријават на царинската служба на граничниот премин, која со ставање на печат на дозволата за набавка и поставување го оверува увезувањето на радиостаницата.

По исклучок од став 3 на овој член, претпријатие или друго правно лице кое увезува радиостаница заради натамошно продавање, а се регистрирани за вршење на таква дејност, можат да увезуваат радиостаници само врз основа на одобрение издадено од Дирекцијата.

За увезените радиостаници од став 4 на овој член, претпријатијата и други правни лица мора да водат евиденција за радиостаниците врз основа на Правил-

ник за евидентирање на радиостаници и за начинот за водење на евиденцијата, пропишан од министерот за сообраќај и врски.

За радиостаници во определени радиомрежи (транкиннг системи и системи за пренос на пораки за повик на лица-пејџинг) се издава заедничка дозвола за набавка и поставување на радиостаница.

За радиостаница на воздухоплов, пловило и локомотива, се издава само една дозвола за набавка и поставување на радиостаница.

Дозвола за набавка и поставување на аматерска радиостаница може да се издаде на член на Радио аматерски сојуз на Македонија, ако има радиоаматерска дозвола, а по претходно прибавено мислење од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Дозвола за набавка и поставување на СВ радиостаница се издава на граѓани на Република Македонија.

Член 39

За радиостаници чии што квалитет се испитува, истражува и прикажува се издава привремена дозвола издадена од страна на Дирекцијата.

Важењето на дозволата на радиостаницата од став 1 на овој член не може да биде подолго од 60 дена.

Член 40

По исклучок од одредбите на член 38 на овој закон дозвола за набавка и поставување на радиостаница не се издава за:

1) радио и телевизиски приемници кои работат во фреквентно подрачје наменето за директен прием на радио и телевизиски програми;

2) радиостаници на телекомандување со играчки и направи што се предвидени да работат со радиофреквентен опсег наменети за граѓаните и

3) радиоприемници од системи за пренос на пораки за повик на лица.

Член 41

Определени видови радиостаници на територијата на Република Македонија можат да користат дипломатски и конзуларни претставништва, под услови на реципроцитет.

Министерот за сообраќај и врски во согласност со министерот за внатрешни работи и министерот за надворешни работи, ги определува видовите радиостаници што можат да ги користат дипломатските и конзуларните претставништва.

Член 42

Радиофреквенции и определени видови радиостаници можат да користат и странски правни лица кои во Република Македонија остваруваат деловно-техничка, информативна, научна, културна, спортска и друга соработка со соодветни органи и организации во земјата врз основа на дозвола за работа на радиостаницата.

Странски граѓани кои привремено престојуваат во Република Македонија до три месеци или ја преминуваат територијата на Република Македонија, можат да користат радиофреквенции и определени видови радиостаници со издадена дозвола од нивната земја преведена на еден од јазиците на кои се издаваат до-

кументите од СЕРТ, врз основа на одобрение на Дирекцијата, а издадено врз начелата на реципроцитетот и препораките на СЕРТ, во согласност со овој закон.

Член 43

Барање за издавање дозвола за набавка и поставување на радиостаница, дозвола за работа на радиостаница или привремена дозвола за радиостаница, се поднесува до Дирекцијата.

Кон барањето за издавање дозвола за набавка и поставување на радиостаница со која се вршат јавните телекомуникациски услуги е потребно да се приложи и Одлуката за концесија за вршење на тие услуги.

Барањето за издавање дозвола од став 1 на овој член за радиоаматерска станица се поднесува преку Радио аматерски сојуз на Република Македонија.

Издадените дозволи од став 1 на овој член не можат да се пренесуваат или отстапуваат на друго правно или физичко лице без претходно одобрение од Дирекцијата.

Член 44

Барањето за издавање дозвола за набавка и поставување на радиостаница треба да содржи податоци и прилози (техничка документација) што ги пропишува Дирекцијата.

Член 45

Радиостаница може да се пушти во работа по извршен технички преглед и издавање на дозвола за работа на радиостаница.

Техничкиот преглед од став 1 на овој член го врши Дирекцијата.

Начинот и постапката за вршење на техничкиот преглед го пропишува Дирекцијата.

Член 46

За техничкиот преглед од став 1 на член 45 од овој закон се плаќа надоместок.

За технички преглед за аматерски радиостаници не се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за техничкиот преглед од став 1 овој член ја утврдува министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата.

Член 47

Дозвола за набавка и поставување, дозвола за работа и привремена дозвола за радиостаница издава Дирекцијата.

Жалба против решението за одбивање на барањето за издавање дозвола од став 1 на овој член може да се поднесе до Комисијата на Владата на Република Македонија, за одлучување во управна постапка во втор степен.

Член 48

Дозвола за набавка и поставување на радиостаница се издава за време од една година со можност за продолжување за уште една година.

Дозволата за работа на радиостаниците се издава за време од пет години. Периодот на важењето на дозволата за работа може да биде продолжен уште за пет години, на начин и постапка утврдена со овој закон, ако Дирекцијата смета дека имателот на дозволата ги исполнува условите од дозволата за радиостаница или концесија.

Дозвола за работа на радиостаница на воздухоплов, пловило и локомотива се издава трајно, односно до престанокот на употреба на тие сообраќајни средства.

Член 49

Радиостаница треба да отпочне со работа најдоцна во рок од една година од денот на издавањето на дозволата за набавка и поставување на радиостаница.

Член 50

Дозволата за работа на радиостаница престанува да важи:

- 1) со истекот на рокот;
- 2) со замена на дозволата;
- 3) со истекот на рокот за пуштање на радиостаницата во работа;
- 4) со престанување на постоењето на имателот на радиостаницата;
- 5) со престанување на потребата на радиостаница;
- 6) со одземање на правото на користење на радиостаницата;
- 7) со оттуѓување на радиостаница без претходно одобрение од Дирекцијата или со расходување на истата и
- 8) кога истекне концесионскиот рок за вршење на јавната телекомуникациска услуга утврдена во концесионскиот договор.

Член 51

Имателот на радиостаницата при нејзината употреба мора да се придржува кон условите утврдени во дозволата, условите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Имателот на радиостаницата мора да обезбеди со работата на радиостаниците да не се прават штетни пречки во работата и користењето на други радиостаници, односно на други телекомуникациски мрежи и средства.

Член 52

Ако во текот на работата на радиостаницата дојде до промени на Планот за намена на радиофреквенциските опсези и на плановите за распределба на радиофреквенциите, односно во прописите за условите за користење на радиофреквенциите, имателот на радиостаницата е должен по барање на Дирекцијата да ја приспособи работата на радиостаницата кон настанатите промени.

Член 53

Во текот на работата, радиостаница мора да се идентификува согласно со прописот за идентификација на радиостаници.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на радиостаници во јавна мобилна телекомуникациска мрежа, радиорелејни мрежи, земски сателитски станици, радиостаници кои емитураат одредени сигнали за опасност и други радиостаници определени со прописите за идентификација на радиостаниците.

Прописот од став 1 на овој член го донесува министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата.

Член 54

Дирекцијата врши работи на испитување и контрола на радиофреквентниот спектар, откривање на работа на радиостаници без дозвола, мерење на радиостаници кои прават штетни пречки, како и други

потребни мерења за управување и контрола на радио-фреквентниот спектар.

VII. ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА

Член 55

На јавна телекомуникациска мрежа може да се приклучи телекомуникациска терминална опрема која ги задоволува барањата на техничките стандарди, изведбата и обележувањето, согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Дирекцијата ја надгледува и спроведува усогласеноста на терминалната опрема со техничките стандарди утврдени во овој закон.

Член 56

Телекомуникациската терминална опрема може да биде во промет ако ги задоволува барањата на техничките стандарди, изведбата и обележувањето согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 57

За набавка на терминална опрема не е потребна дозвола или концесија и истата не подлежи на регулирање на цените.

Дирекцијата може да презема мерки потребни за спречување на јавниот телекомуникациски оператор и давателите на јавни телекомуникациски услуги во субвенционирањето на обезбедувањето на терминалната опрема со средства добиени од вршењето на јавните телекомуникациски услуги кои не подлежат на конкуренција.

Прописите од член 55 и член 56 од овој закон, кои се однесуваат на терминалната опрема ги донесува министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата, во согласност со македонските стандарди и техничките нормативи кои се однесуваат на ваков вид опрема. Во случај да не постојат македонски стандарди соодветно се применуваат европските стандарди и техничките нормативи, доколку се прифатени од страна на Република Македонија.

Ако не постојат европски стандарди и технички нормативи ќе се применуваат други меѓународни стандарди и технички нормативи од областа на телекомуникациите што ги склучила односно им пристапила Република Македонија.

VIII. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Член 58

Телекомуникациските мрежи и средства се предмет на уредување на:

1. одредбите на овој закон и поблиските прописи донесени врз основа на овој закон; и

2. македонските стандарди и техничките нормативи за работа со телекомуникациските мрежи и средства.

Доколку не е поинаку уредено со овој закон и не се донесени македонски стандарди и технички нормативи за телекомуникациските мрежи и средства, ќе се применуваат европските стандарди и техничките нормативи од областа на телекомуникациите кои ги прифатила Република Македонија.

Ако не постојат европски стандарди и технички нормативи, ќе се користат други меѓународни стан-

дарди и технички нормативи од областа на телекомуникациите кои ги прифатила Република Македонија.

Техничките прописи за проектирање, изградба, одржување и користење на телекомуникациските мрежи и средства ги донесува министерот за сообраќај и врски, на предлог на Дирекцијата, а по претходно мислење на јавните телекомуникациски оператори и давателите на услугите. Дирекцијата ја надгледува и спроведува согласноста со овие технички нормативи.

Член 59

Дирекцијата ќе донесе План за нумерација за телекомуникациските мрежи за да се обезбеди управување и доделување на броевите врз недискриминаторска основа. За користење на доделените броеви се плаќа годишен надоместок кој го утврдува министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата.

Планот за нумерација содржи:

- Доделување на броеви со приоритети;
- Доделување на броеви врз кои се применуваат посебни тарифи;
- Доделување на броеви кои ќе бидат користени за преуредување на Планот за нумерација, ако тоа е потребно;
- Редослед на менување или воведување на нови броеви.

Планот за нумерација треба да ја опфати и внатрешната нумерација и упатувањето на телекомуникациските мрежи, поефикасно користење на броевите, избор на носителот и предизбор и преносивост на броевите.

Член 60

За сите одлуки и други преземени дејствија, како и за сите правила и одредби усвоени од страна на Министерството за сообраќај и врски и Дирекцијата во согласност со овој закон, може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија за одлучување во управна постапка во втор степен. Таквите одлуки, дејствија, правила и одредби ќе бидат поништени доколку се утврди дека се неправедни или неразумно дискриминаторни, неподдржани со факти или неконзистентни со одредбите на овој или на другите закони.

Член 61

Министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата ќе обезбеди висината на надоместоците за надзорот, за нумерацијата и за дозволите за радиофреквенциите да бидат сразмерни со трошоците за регулирање на телекомуникациската област. Еднократните надоместоци за концесиите и еднократниот надоместок за дозвола за радиофреквенција пропишани со овој закон, се соодветни на пазарната вредност на концесијата или дозволата која е доделена.

Член 62

Начинот на користењето, одржувањето и контролата на функционирањето на телекомуникациските мрежи и средства ги утврдува имателот на тие мрежи и средства во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 63

Имателите на јавните телекомуникациски мрежи и средства се должни да обезбедат соодветно непреки-

нато напојување со електрична енергија на постројките и телекомуникациските средства.

IX. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Член 64

Телекомуникациските мрежи и средства мораат да се проектираат, градат, употребуваат и одржуваат на начин така што нивната работа нема да предизвикува пречки во работата и употребата на други телекомуникациски мрежи и средства.

Член 65

Во близината на телекомуникациските мрежи и средства не смеат да се изведуваат работи или да се подигаат објекти што би можеле да го оштетат или спречуваат нивното функционирање.

Ако е неопходно да се изведуваат одредени работи или да се градат нови објекти во близина на мрежите и средствата од став 1 на овој член инвеститорот, односно изведувачот мора однапред да прибави согласност од имателот на телекомуникациските мрежи и средства заради преземање на мерки потребни за заштита и обезбедување на непречено функционирање на тие мрежи и средства.

Трошоците за преземање на мерките од став 2 на овој член ги поднесува инвеститорот, односно изведувачот на работите.

Член 66

Во заштитната зона на радиостаницата, во воздушниот простор од една до друга радиостаница, не смеат да се градат други радиостаници или објекти и постројки, кои со својата локација, конструкција и функционирање можат да го спречуваат протегането на радиобрановите или да причинуваат пречки на радиокомуникациите.

Големината на заштитната зона од став 1 на овој член и условите под кои можат да се градат определени објекти во таа зона се утврдуваат според радиофреквенцискиот опсег во кој работи радиостаницата, видот на преносот и типот на антената.

Министерот за сообраќај и врски ќе донесе пропис за големината на заштитната зона и заштитата на радиокоридорите.

Член 67

Во непосредна близина на надземни и подземни телекомуникациски мрежи и средства, како и на правците на радиокоридорите не смеат да се садат садници кои би можеле да ја оштетат или спречуваат работата на тие мрежи и средства.

Јавните телекомуникациски оператори имаат право за целите на овој закон на премин над државна и приватна недвижна сопственост, заради воспоставување на јавна телекомуникациска мрежа. Јавните телекомуникациски оператори се должни да преземаат мерки заради избегнување на штети врз таквата сопственост.

Имателот на телекомуникациските мрежи и средства и сопственикот на земјиштето договорно ги регулираат односите на користењето на земјиштето за поставување и заштита на телекомуникациските мрежи и средства.

Ако јавниот телекомуникациски оператор и сопственикот на земјиштето не се договорат во врска со употребата на земјиштето за монтажа или заштита на телекомуникациските мрежи и средства на воспоставувањето на правото на премин соодветно ќе се применуваат одредбите од законот со кој се уредуваат сопственичко правните односи.

На недвижностите на кои е поставена телекомуникациската мрежа и средство, јавниот телекомуникациски оператор може да стекне право на сопственост со претходен договор со сопственикот на недвижноста. Ако за стекнувањето на правото на сопственост не се постигне спогодба меѓу јавниот телекомуникациски оператор и сопственикот на недвижноста, недвижноста може да се експроприра согласно Законот за експропријација. Јавниот телекомуникациски оператор во тој случај ќе се смета како корисник на експропријацијата согласно член 3 од Законот за експропријација.

Член 68

Ако поради изградба или реконструкција на некој инвестиционен објект е потребно да се заштитат определени телекомуникациски мрежи и средства, заштитата ќе се изврши во согласност со техничките услови за изградба на тие мрежи и средства.

Трошоците за изведување на заштитата или измештување од став 1 на овој член ги поднесува инвеститорот.

Член 69

Електрична и друга техничка опрема не смее да прави електромагнетни пречки во работата на телекомуникациските мрежи и средства или во приемот на радио и телевизиска програма.

На електричната и друга техничка опрема која се произведува, увезува или продава за користење на територијата на Република Македонија, мора да се спроведат мерки за отстранување на електромагнетните пречки кои можат да влијаат во работата на телекомуникациските мрежи и средства и во приемот на радио и телевизиски програми.

За преземените мерки од став 2 на овој член треба да постои доказ, односно атест (сертификат).

Член 70

Електроенергетски постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија што се наоѓаат во близина на телекомуникациските мрежи и средства мораат да бидат изведени, користени и одржувани на начин што нивната работа да не причинува пречки во функционирањето на телекомуникациските мрежи и средства и да не ги доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето кои ги користат или изведуваат работи на нив.

Член 71

Ако со изградбата на станбен, деловен или друг градежен објект дојде до пречки во приемот на радио и телевизиски програми, на корисниците на радио и телевизиски приеминици, инвеститорот на тој објект мора да им обезбеди прием на радио и телевизиски сигнали со квалитет каков што корисниците го имале пред изградба на тој објект.

При изградбата на телекомуникациските мрежи и средства инвеститорот, односно изведувачот на работите треба да преземе потребни мерки заради заштита на имотот на сопствениците, безбедноста на граѓаните и да ги преземе сите мерки за безбедно одвивање на сообраќајот и движењето на лицата.

X. МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Член 72

Телекомуникациските мрежи можат да се поврзуваат со телекомуникациските мрежи во другите земји врз основа на меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија и условите утврдени со овој закон.

Телекомуникациските мрежи во Републиката се градат и поврзуваат со телекомуникациските мрежи на други земји на начин со кој не се нарушува безбедноста и одбраната на земјата.

Јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавни телекомуникациски услуги кои непосредно ги извршуваат меѓународните договори со странски лица можат непосредно да склучуваат договори заради извршувањето на тие меѓународни договори во рамките на своите овластувања.

Меѓународните порамнувања и пресметковните цени не се утврдуваат согласно член 19 на овој закон.

Член 73

Дирекцијата издава дозволи за поврзување на телекомуникациските мрежи на Република Македонија со телекомуникациски мрежи на други земји.

Член 74

Министерот за сообраќај и врски ги координира и усогласува работите во поглед на меѓународната соработка од областа на телекомуникациите.

XI. НАДЗОР

Член 75

Инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, меѓународните договори што ги склучила или на кои им пристапила Република Македонија, од областа на телекомуникациите врши Дирекцијата во рамките на нејзината надлежност преку свои инспектори за телекомуникации.

Член 76

Во вршењето на надзорот од член 75 на овој закон, инспекторот за телекомуникации може да му предложи на директорот на Дирекцијата да:

1) забрани употреба на телекомуникациска опрема која се вградува или приклучува на јавна телекомуникациска мрежа ако не постои потврда дека ги задоволува техничките услови и норми или ако не е означена со пропишана ознака;

2) забрани употреба на електрична и друга техничка опрема ако не постои потврда дека на неа се спроведени мерки за сузбивање на електромагнетски пречки или ако не е означена со пропишана ознака;

3) забрани вршење на дејност на јавни телекомуникации ако нема концесија или ако не е склучен договор за остварување на концесија;

4) забрани работи на радиостаница која нема дозвола за работа на радиостаница;

5) забрани привремено работа на радиостаница за која се утврди дека отстапува од пропишаните услови и норми за работа или создава штетни пречки, се додека недостатоците не се отстранат;

6) забрани изведување на работи и подигање на објекти во заштитната зона на радиокоридорот на радиостаницата;

7) привремено да забрани изведување на работи во близина на телекомуникациски мрежи и средства кои би можеле да го оштетат или попречат нивното работење ако претходно не е прибавена согласност од имателот на тие средства или мрежи, додека таа согласност не се прибави;

8) нареди отстранување на недостатоците на електрична и друга техничка опрема која создава електромагнетни пречки во работата на телекомуникациски мрежи и средства;

9) нареди отстранување на недостатоците при изградбата, одржувањето или употребата на телекомуникациските мрежи и средства, како и при давањето на услугите или вршењето на концесијата дејност ако не се применува доследно законот, прописите донесени врз основа на закон и техничките услови и норми;

10) нареди вршење на контрола на уредите и апаратите кои на имателите на телекомуникациските мрежи и средства им служат за проверка и мерење на квалитетот и обемот на телекомуникациските услуги;

11) на барање на инспекторот од став 1 на овој член, стручни организации овластени од министерот за сообраќај и врски, ќе ги извршат потребните мерења и испитувања на телекомуникациските мрежи и средства и радиостаници.

Кога имателот на телекомуникациските средства не постапи по решението за забрана на работа на телекомуникациските средства или со своето работење прави штетни пречки во работата и користењето на други телекомуникациски мрежи и средства, инспекторот за телекомуникации ќе изврши запечатување на работните простории или телекомуникациските средства чие работење не е во согласност со одредбите од овој закон.

Запечатувањето од став 2 на овој член се означува со жиг.

Содржината и формата на жигот ја пропишува министерот за сообраќај и врски.

По отстранување на утврдените неправилности и недостатоци поради кои е извршено запечатувањето на работните простории или телекомуникациските средства, а по писмено барање на имателот, инспекторот за телекомуникации ќе изврши отпечатување на работните простории или телекомуникациските средства.

Член 77

Имателот и операторот на телекомуникациските мрежи и средства, односно на радиостаница е должен на инспекторот за телекомуникации да му обезбеди влегување во просториите каде што е сместена телекомуникациската опрема и техничките средства, да му ги даде потребните известувања и документација, како и на барање на инспекторот да ги достави потребните податоци и материјали заради вршење на инспекцискиот надзор.

Член 78

За инспектор за телекомуникации може да се назначи лице кое има завршено Електротехнички факултет - смер електроника и телекомуникации со најмалку три години работно искуство во струката.

Член 79

При вршењето на инспекциските работи, инспекторот за телекомуникации мора да има легитимација со која се утврдува својството на инспектор и е должен да ја покаже ако тоа се бара од него.

Образецот и начинот на издавање на легитимацијата го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 80

Директорот на Дирекцијата на предлог на инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор донесува решенија во рамките на овластувањата определени со овој закон.

Против решението од став 1 на овој член може во рок од 8 дена од приемот на решението да се изјави жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 81

Со парична казна од 50.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако:

1) во станбени објекти со повеќе од шест стана и во деловни објекти инвеститорот не вгради внатрешна телекомуникациска инсталација (член 12);

2) не дозволи меѓусебно поврзување во рокот утврден во став 1 на член 20;

3) до 31 декември 2005 година дава, организира, рекламира, промовира или на друг начин учествува во организирање на услуги на повратен повик (call back services) и обезбедува фиксни говорни телефонски услуги, телеграфски услуги, телекс услуги, услуги на јавна говорница и услуги на изнајмени линии, согласно член 22 на овој закон;

4) гради, поседува и работи со јавна телекомуникациска мрежа и обезбедува јавни телекомуникациски услуги без издадена концесија согласно членовите 22 и 23 на овој закон;

5) ако врши јавни телекомуникациски услуги за трети лица (член 30);

6) телекомуникациските мрежи за сопствени потреби ги приклучуваат на јавните телекомуникациски мрежи без притоа да се исполнети техничките и експлоатационите услови или без претходна согласност на имателот на јавната телекомуникациска мрежа (член 31);

7) не обезбедат соодветно непрекинато напојување со електрична енергија на постројките и телекомуникациските средства (член 63);

8) електроенергетските постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија што се наоѓаат во близина на телекомуникациски мрежи и средства се изведуваат, користат и одржуваат така што со нивната работа се причинуваат пречки во функционирањето на телекомуникациските мрежи и сред-

ства и ги доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето кои ги изведуваат работите на нив (член 70);

9) при изградба на телекомуникациските мрежи и средства не ги преземат сите потребни мерки заради заштита на имотот на сопствениците, безбедноста на граѓаните и не ги преземат сите мерки за безбедносно одвивање на сообраќајот и движењето на лицата (член 71 став 2) и

10) не му дозволи на инспекторот за телекомуникации запечатување на работните простории или на телекомуникациските средства (член 76, став 2).

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице.

Член 82

Со парична казна од 50.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатието или друго правно лице ако:

1) со својата телекомуникациска мрежа или средства го спречува функционирањето на други телекомуникациски мрежи или средства (член 8);

2) пренесува или предава пораки со кои се повикува на насилно уривање на уставниот поредок, се поттикнува или се повикува на воена агресија или се разгорува национална, расна или верска омраза или нетрпеливост (член 9);

3) не обезбеди неповредливост на тајноста на пораките, а особено неповредливост на тајноста на пораките што се пренесуваат во услови на вонредна состојба или содржината на пораките ја соопштува на неовластени лица (член 10);

4) не даваат првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и на човечките животи, како и на загрозеноста на имотот од поголем обем (член 11);

5) не доставуваат определени технички и други податоци за својот систем на телекомуникации значајни за безбедноста и одбраната на земјата и истите не ги доставуваат на надлежните органи (член 13);

6) во случаи на прекин на јавните телекомуникациски мрежи и средства не ја извести Дирекцијата, веднаш или во роковите утврдени со член 15 на овој закон;

7) увезе радиостаница во Република Македонија за која не е однапред прибавена пропишана дозвола или одобрение (член 38);

8) користи радиостаница со привремена дозвола за радиостаница по истекот на рокот за издавање, утврден во член 39 на овој закон;

9) дозволата за набавка и поставување, дозволата за работа или привремената дозвола за радиостаница ја пренесе или отстапи на друго правно или физичко лице без претходно одобрение од Дирекцијата (член 43 став 4);

10) пушти во работа радиостаница без извршен технички преглед и користи радиостаница без дозвола за работа на радиостаницата (член 45);

11) при работата на радиостаницата не се придржува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со работата на неговата радиостаница да не се прават штетни пречки во работата и користењето на други радиостаници, односно на други телекомуникациски мрежи и средства (член 51);

12) на барање на Дирекцијата не ја приспособи работата на радиостаницата кон настанатите промени утврдени во член 52 на овој закон;

13) радиостаницата во текот на работата не се идентификува (член 53 став 1);

14) од имателот на телекомуникациските мрежи и средства не прибави однапред согласност дека во близина на неговите мрежи и средства може да изведе одредени работи или да гради нови објекти (член 65 став 2);

15) во заштитната зона на радиостаниците, во воздушниот простор од една до друга радиостаница, гради други радиостаници или објекти и постројки кои со својата локација, конструкција и функционирање можат да го спречат простирањето на радиобрановите или да причинуваат пречки во радиоврските (член 66);

16) во непосредна близина на надземни или подземни телекомуникациски мрежи и средства, како и на правците на радиокоридорите сади садници кои би можеле да ја оштетат или спречат работата на тие мрежи и средства (член 67 став 1);

17) не обезбеди заштита на телекомуникациските мрежи и средства согласно со техничките услови за изградба на тие мрежи и средства при изградба или реконструкција на инвестиционен објект (член 68 став 1);

18) електрична и друга техничка опрема прави електромагнетни пречки во работата на телекомуникациската мрежа и средства или во приемот на радио и телевизиска програма (член 69 став 1);

19) на инспекторот на телекомуникации не му овозможи непречено влегување во просториите каде што е сместена телекомуникациската опрема и техничките средства и не му ги даде потребните известувања и документација (член 77) и

20) не постапи по задолженијата од решението на инспекторот за телекомуникации (член 80).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 30.000 денари и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице и може да се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење на раководна должност во траење од три месеци до една година.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член може да се изрече и мерка на безбедност одземање на предметите со кои е сторен прекршокот или забрана на вршење дејност во траење од три месеци до една година.

Член 83

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое врши дејност за дејствијата од член 82 став 1 точка 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18 и 19 на овој закон.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член може да се изрече и мерка на безбедност одземање на предметите со кои е сторен прекршокот и забрана за вршење на дејност во траење од три месеци до една година.

ХИИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Владата на Република Македонија ќе го приватизира постојниот ЈТО, преку продажба или пренос на дел или сите свои акции, во една или повеќе трансакции.

При извршувањето на приватизацијата од став 1 од овој член, Владата на Република Македонија ќе ги пренесе постојните акции или ќе издаде нови акции на инвеститорите, преку примена на некоја или сите од овие постапки:

- директно преговарање со еден или повеќе меѓународни финансиски институции и нивни ко-инвеститори;

- затворен тендер во кој е вклучена пред-квалификациона постапка или учесници и една или повеќе фази на доставување на понуда;

- било која друга комбинација на директно спогодување и постапка на затворено тендерирање кои се во согласност со меѓународната пракса на приватизација; и

- јавна понуда.

Член 85

Владата на Република Македонија има право да создаде класа од една или повеќе акции (златна акција) во постојниот ЈТО која што ќе има дополнителни права кои што се сметаат како неопходни, како дел од приватизацијата.

Член 86

Постојниот ЈТО може да биде трансформиран во акционерско друштво согласно Законот за јавни претпријатија, Глава 7 од Законот за трговски друштва или секоја друга законска одредба која што се применува.

После трансформацијата на постојниот ЈТО во акционерско друштво, Законот за јавни претпријатија и Глава 7 од Законот за трговски друштва нема да се применуваат на постојниот ЈТО. Правата на акционерите, управувањето со друштвото, раководството, работењето и сите други прашања во врска со постојниот ЈТО ќе бидат регулирани со овој закон, Глава 4 од Законот за трговски друштва и другите прописи кои што вообичаено се применуваат на акционерските друштва во кои што државните органи, општинските органи и други јавни органи немаат никакво сопственичко учество.

Член 87

Постојниот ЈТО може да издава хартии од вредност, покрај акциите и конвертибилните обврзници овластени од Законот за трговски друштва, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на една или повеќе класи од следните: конвертибилни приоритетни акции во кои се утврдени повеќекратни приоритетни права и права за конверзија, откупливи конвертибилни приоритетни акции и конвертибилни обврзници со фиксен износ.

Член 88

Секакви договори кои се однесуваат на приватизацијата или управувањето на постојниот ЈТО или однесувањето на акционерите како акционери на постојниот ЈТО, кои одвреме навреме се склучуваат меѓу некој или сите акционери на постојниот ЈТО или некој или сите акционери на постојниот ЈТО и постојниот ЈТО, ќе бидат валидни и ќе можат да ги спроведуваат страните на договорите. За целите на овој закон, Владата на Република Македонија е акционер во постојниот ЈТО, се додека поседува акции издадени од постојниот ЈТО.

Член 89

На странски правни и физички лица и на странски правни лица контролирани или во сопственост на странски влади ќе им биде дозволено да стекнат акции, да станат директори, службени лица и вработени и да учествуваат во управувањето на постојниот ЈТО. Постојниот ЈТО нема да биде спречен да добие концесија, дозвола или да биде предмет на било какви ограничувања заради тоа што странско правно или физичко лице или правно лице контролирано или во

сопственост на странска влада има добиено акции, станало директор, службено лице или вработен или учествува во управувањето на постојниот ЈТО.

Член 90

Дирекцијата, правата и должностите утврдени со овој закон ќе почне да ги врши најдоцна од 1 јануари 1999 година.

До конституирањето на Дирекцијата, Министерството за сообраќај и врски ќе ги извршува должностите, ќе ги остварува правата и ќе ги преземе обврските на Дирекцијата кои произлегуваат од овој закон, а работите на инспекцискиот надзор и одговорностите и овластувањата на инспекторите ќе се извршуваат преку Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски како орган во состав на Министерството за сообраќај и врски.

Член 91

Концесија за вршење на радиодифузна дејност ќе се дава под услови и начин утврдени со овој закон и со Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 20/97).

Инспекцискиот надзор од член 82 од Законот за радиодифузната дејност ќе го врши Дирекцијата за телекомуникации, а до нејзиното конституирање Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски како орган во состав на Министерството за сообраќај и врски.

Член 92

Прописите и другите општи акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесување на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат прописите што важеле до влегувањето во сила на овој закон.

Член 93

Дозволите за радиостаници издадени до влегувањето во сила на овој закон ќе се применуваат до истекот на нивната важност.

Член 94

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанаа да важат: Законот за системите за врски ("Службен лист на СФРЈ" број 41/88, 80/89 и 29/90) и одредбите на Законот за системите за врски за радио-сообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај ("Службен весник на СРМ" број 14/79, 26/80, 10/90 и 62/93) кои се однесуваат на телекомуникациите.

674.

Врз основа на член 34 и член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 19/95 и 55/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 1998 година, донесе

УРЕДБА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се определуваат средствата на присилба, начинот на нивната употреба, како и се уредува употребата на огненото оружје во случаите утврдени со

закон од страна на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: овластените службени лица на Министерството).

Член 2

Освен огненото оружје, како други средства на присилба во смисла на оваа уредба се: гумена палка, физичка сила, хемиски и гасни средства (солзавец), шмркови со вода, специјални моторни возила, средства за присилно запирање на моторни возила, службени кучиња и коњица.

Член 3

Во вршењето на работите од својата надлежност овластените службени лица на Министерството првенствено ќе применат ненасилни средства (легитимирање, предупредување, наредба и други пропишани средства и мерки), а средствата за присилба ќе ги применат само ако поинаку не може да се постигне саканата цел.

Член 4

Кога постојат можности за употреба на повеќе средства за присилба, ќе се употреби средството за присилба кое со оглед на настанатата ситуација нема да предизвика штета или штетата ќе биде минимална.

Член 5

Пред секоја употреба на средства за присилба или огнено оружје овластеното службено лице доколку за тоа постојат услови, се легитимира и јасно го предупредува лицето за употребата на средствата.

Член 6

Ако со употребата на средствата за присилба или огнено оружје предизвикана е повреда или настапила смрт, потребно е веднаш да се обезбеди медицинска помош на лицето како и да се извести семејството на лицето, во што е можно пократок рок.

Член 7

Овластените службени лица на Министерството редовно се усовршуваат во ракувањето со средствата за присилба и огнено оружје на начин и форми пропишани со посебни акти.

Член 8

Овластеното службено лице ќе употреби средства за присилба спрема припадници на Армијата на Република Македонија во униформа, само ако не постои можност да се обезбеди навремена интервенција на полицијата на Армијата на Република Македонија.

Член 9

Овластено службено лице кое при употреба на средства за присилба или огнено оружје ги пречекори законските овластувања, одговара согласно законските прописи.

Член 10

Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош и застрашување, како и пукање во животни кога тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба.

II. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ФИЗИЧКА СИЛА

Член 11

Овластеното службено лице по претходно предупредување може да употреби гумена палка или физичка сила заради совладување на отпор на лице кое го нарушува јавниот ред и мир; или лице кое треба да се приведе, задржи или лиши од слобода, а истото дава отпор; заради одбивање напад од себе, од друго лице или об-

јект што се обезбедува како и заради присилно отстранување на лице од определено место или лице кое не постапува по наредба на овластено службено лице.

Член 12

Како употреба на гумена палка односно на физичка сила се смета: удирање со палка односно зафаќање со раце и други вештини на самоодбрана или за напад со кои се присилува на послушност лицето во случаите од член 11 на оваа уредба.

Ако овластеното службено лице оцени дека непосредниот напад или отпорот од страна на лицето може да биде совладан само со употреба на физичка сила, првенствено ќе го употреби тоа средство на присилба.

Член 13

Отпор, во смисла на член 11 на оваа уредба се смета секос спротивставување на наредбите на овластеното службено лице издадени за воспоставување на јавниот ред и мир, за оддалечување од определено место, за соодветно постапување, за приведување, задржување или лишување од слобода, со кое тоа се оневозможува.

Отпорот може да биде активен и пасивен.

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со употреба на оружје, орудие, други предмети или физичка сила (се бори, се турка, се засолнува со разни предмети) и на тој начин го оневозможува овластеното службено лице да ги извршува службените работи.

Пасивен отпор постои кога лицето нема да се одзове на наредба на овластено службено лице или ќе се стави во таква положба (ќе легне, ќе клекне, ќе се фати за некој предмет и слично) со кое го оневозможува извршувањето на службените работи.

Член 14

Овластеното службено лице е должно да престане да употребува гумена палка или физичка сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребена гумена палка или физичка сила.

Член 15

Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка не се употребува, освен ако лицето со пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата на овластеното службено лице, а нема други можности таквиот отпор да се совлада или употребата на физичка сила е без успех.

Член 16

Гумена палка не се употребува спрема деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инвалиди и бремени жени, освен ако овие лица со огнено оружје или друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на овластеното службено лице или на друго лице, но не врз виталните делови на телото (главата, слабините, stomакот).

III. УПОТРЕБА НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

Член 17

Во вршењето на работите и задачите овластените службени лица можат да употребат хемиски и гасни средства (солзавец) заради воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем (насилни демонстрации, масовни тепачки), присилно отстранување на забарикадирани лица од објекти, превозни средства или други простори.

Шмркови со вода, специјални моторни возила и коњица можат да се употребат заради воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем.

Во случаите од ставот 1 и 2 на овој член лицата претходно се предупредуваат за употребата на средствата.

Член 18

Средства за присилно запирање на моторни возила („ежеви“) може да се употребат кога е потребно да се запре возило со кое бега лице затечено во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години, или лице лишено од слобода односно лице за кое е издаден налог за лишување од слобода, заради извршување на вакво кривично дело, а претходно на пропишан знак на овластеното службено лице не го сопрело возилото.

При поставување на средствата од став 1 на овој член на патот на примерна оддалеченост треба да бидат поставени сообраќајни знаци за предупредување, а по потреба и предупредувачки светла.

Член 19

Службените кучиња како средство на присилба, можат да се употребуваат по претходно предупредување заради воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем, одбивање непосреден напад над овластено службено лице, на личност или објект што се обезбедува, како и да се спречи бегство на лице затечено во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, како и бегство на лице лишено од слобода и лице за кое е издаден налог за лишување од слобода заради извршување на вакво кривично дело.

Член 20

Службените кучиња треба да бидат водени од посебно обучени полицајци и држени на врвца и со корпа на муцката.

Службените кучиња се употребуваат со корпа, тогаш кога е дозволена употреба на физичка сила и гумена палка, а без корпа тогаш кога е дозволена употреба на огнено оружје.

Член 21

За употреба на хемиски и гасни средства (солзавец), специјални моторни возила, коњица, шмркови со вода, средства за присилно запирање на моторни возила и службени кучиња одлучува министерот за внатрешни работи односно работник што тој ќе го овласти.

IV. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 22

Овластеното службено лице, ако со други средства на присилба не може да го заштити животот на граѓанинот или да одбие од себе непосреден напад со кој се загрозува неговиот живот, ќе употреби огнено оружје ако физички е нападнато на начин или со средство (оружје, опасно орудие или друг сличен предмет со кој може да се загрози животот), кое претставува непосредна опасност по животот; ако нападот по живот го вршат две или повеќе лица односно напад од очигледно физички посилно лице или лице кое се служи со посебни вештини.

Пред употребата на огнено оружје лицето гласно се предупредува за тоа.

Како напад со огнено оружје се смета и самото посегнување на огнено оружје.

Член 23

Овластено службено лице ќе употреби огнено оружје спрема лице што врши напад врз објект или личност што се обезбедува, ако нападот е непосреден и сѐуште не престанал, а напаѓачот претходно бил гласно предупреден за употребата на огнено оружје.

Како напад врз објект што се обезбедува се смета секос дејствие насочено кон противправно одземање на имотот; оштетување или уништување на објектот или на поодделни негови делови како и расипување, уништување или злоупотребување на уредите во објектот.

Како напад врз личност што се обезбедува се смета секое дејствие кое претставува напад во смисла на член 22 на оваа уредба.

Член 24

Кога лице затечено во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години или лице лишено од слобода односно за кое е издаден налог за лишување од слобода заради извршување на вакво кривично дело бега, овластеното службено лице ќе употреби огнено оружје за да го спречи бегството ако претходно:

– го предупредил лицето кое го спроведува дека во случај на бегство дозволена е употреба на огнено оружје;

– се обидел да го фати со истовремено повикување „Стој, ќе пукам!“. Ако лицето не застане, овластеното службено лице ќе го повтори повикот и ако при повторниот повик лицето не застане, овластеното службено лице ќе употреби огнено оружје, настојувајќи првенствено да се онеспособи лицето.

Во налогот за лишување од слобода изречно се наведува дека овластеното службено лице може да употреби огнено оружје во случај на бегство на тоа лице.

Член 25

По исклучок од членот 24 алинеја 1 на оваа уредба, ноќе, во густа магла, на непрегледен терен, во шума, или кога лицето бега кон шума односно во правец на објект каде што може да се сокрие, огненото оружје може да се употреби и по првиот повик да застане.

Член 26

Не се употребува огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност животот на други граѓани, во случај на бегство на бремена жена чија бременост е видлива, деца, старци, освен ако овие лица со огнено оружје или со други опасни средства непосредно го загрозуваат животот на овластеното службено лице или на друго лице.

V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 27

Овластено службено лице кое употребило средство на присилба или огнено оружје, поднесува писмен извештај на непосредно повисокиот одговорен работник кој ја оценува основаноста, оправданоста и правилноста на употребата на средствата на присилба, односно огненото оружје.

Извештајот од ставот 1 на овој член содржи податоци за: времето, местото и начинот на употребата на средството на присилба односно огненото оружје; лицето спрема кое е употребено; видот; евентуалните последици од употребата; лично име на овластеното службено лице кое го употребило средството на присилба, односно огненото оружје.

Член 28

Во случај кога со употребата на средства за присилба или огнено оружје е предизвикана тешка телесна повреда или е усмртено лице, или кога истите се употребени спрема повеќе лица, се формира комисија која ги разгледува околностите под кои е применето средството за присилба, односно огненото оружје и истата изготвува извештај со мислење за основаноста, оправданоста и правилноста на употребата на средствата за присилба односно огненото оружје.

Член 29

Извештај за употреба на средства за присилба во услови на нарушен јавен ред и мир во поголем обем се доставува до Владата на Република Македонија.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Упатството за употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства на присилба од овластените службени лица на органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“, бр. 34/81).

Член 31

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1267/1
4 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

675.

Врз основа на член 16, став 1 точка 4 алинеја 13 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 8/92 и 30/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ПОВИКНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА

Член 1

Во Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната („Сл. весник на РМ“, бр. 35/93, 36/94 и 2/97) во член 1 и член 8, зборовите „помлади офицери“ се заменуваат со зборот „подофицери“.

Член 2

Во член 2 став 1, по алинеја 2 се додава нова алинеја која гласи:

„– трошоци за дополнително ангажирање;“.

Член 3

По член 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

„Член 13-а

На граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната како војници и воени старешини во резервниот состав на Армијата на Република Македонија, доколку за време на извршувањето на правата и должностите од областа на одбраната им се обезбедени бесплатен превоз, бесплатна исхрана и сместување-ноќевање, заради дополнително ангажирање, им припаѓа надоместок и тоа:

– за воените старешини-офицери и подофицери – 75% од дневницата,
– за војниците – 45% од дневницата.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1240/1
4 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

676.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Замбија на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-1367/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

677.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за водите („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 4/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 1

Се основа Јавно водостопанско претпријатие за стопанисување со водите во државна сопственост (во натамошниот текст: Јавно водостопанско претпријатие).

Член 2

Јавното водостопанско претпријатие работи под фирма: Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ – Скопје.

Скратениот назив на фирмата гласи: ЈВП „Водостопанство на Македонија“.

Сединетето на ЈВП „Водостопанство на Македонија“ е во Скопје.

Член 3

Водостопанска дејност на Јавното водостопанско претпријатие е: изградба, одржување и користење на водостопански објекти и постројки што се однесуваат на обезбедување на вода за водоснабдување, наводнување и одводнување на земјиште; определување на заштитни зони на извориштата; заштита од штетно дејство на водите; заштита на коритата и бреговите на водотеците и езерата; одбрана од поплави; заштита од ерозија и уредување на порои; вадење на песок, чакал и камен заради заштита и подобрување на режимот на водите; обезбедување на резерви на вода со кои се обезбедува

единствен режим на водите во слив или дел од слив и изработка на проектна документација и студии во врска со подобрувањето на режимот на водите.

Покрај дејностите од став 1 на овој член, Јавното водостопанско претпријатие врши и:

- производство и промет на хидроелектрична енергија;
- производство и промет на риба;
- хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење;
- (жичара);
- ресторани со послужување;
- и други дејности утврдени со статутот.

Член 4

Средства за основање на Јавното водостопанско претпријатие се средствата од постојните водостопански претпријатија и тоа:

1. ВП „Брегалница“ – Кочани
2. РО за водостопанство „Осојница“ – Винаца
3. ВРО „Мавровица“ – Свети Николе
4. ДО за водоснабдување – „Подсистем Овче Поле“ – Св. Николе
5. ВРО „Малешевско Поле“ – Берово
6. ВП „Струмички слив“ – Струмица
7. ЈВП „Тиквешко Поле“ – Кавадарци
8. ВРО Водостопанство „Неготинско Поле“ – Неготино
9. ДОО „Водостопанство“ – Штип (во склоп на АД ЗИК „Црвена Звезда“ – Штип)
10. РО за стопанство со води „Мантово“ – Радовиш
11. ВП „Повардарие“ – Гевгелија
12. ЈВП „Лисиче“ – Велес
13. ВП „Стерна“ – Прилеп
14. ВОП Водостопанство „Пелагонија“ – Битола
15. ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола
16. ВРО Водостопанство „Преспанско Езеро“ – Ресен
17. ВРО Водостопанство „Охридско Езеро“ – Охрид
18. ВРО Водостопанство „Црн Дрим“ – Струга
19. ДОО за водостопанство „Кичевско Поле“ – Кичево
20. ОП Водостопанство „Извори“ – Гостивар
21. ВП „Полог“ – Тетово (во стечај)
22. ОПВ „Вардар“ – Скопје
23. ВРО Водостопанство „Куманово“ – Куманово
24. Завод за водостопанство на РМ – Скопје
25. Претпријатие за проектирање, инженеринг и други услуги, Водостопанство „Мелиопроект“ – Скопје
26. СОЗТ „Водостопанство на РМ“ – Скопје

Средства за основање на Јавното водостопанско претпријатие се и средствата од деловите од претпријатијата што вршат водостопанска дејност и тоа:

1. ЗЗ „Момин Преслап“ – Блатец
2. ЗИК „Струмица“ – Струмица – ДОО „Кооперација“
3. Неготино – ЗЗ „Дубљанка“ – с. Бистренци (во стечај)
4. ЗЗ „Анска Рска“ – Валаново
5. ПОС ЗОП „Млечна“ – Пехчево
6. ЗИК „Сандански“ – Делчево
7. Југотутун „Пијанец“ – Делчево
8. АМДМС ЗИК „Винојуг“ – Гевгелија
9. АК „Лозар“ – Велес
10. „Тутунски комбинат“ – Прилеп
11. ЗЗ „Пешиница“ с. Локвица – Македонски Брод
12. АД „Нико Доага“ – Крушево
13. ЗК „Пелагонија“ – Битола
14. ПОС АИК „Лозар“ – Битола
15. МЗС Село Живојно – Битола
16. „Југотутун“ – Демир Хисар
17. АД МСЗ „Градинар“ – Охрид
18. ЗК „Струга“ – Струга
19. ЗИК „Прогрес“ – Дебар
20. ПОС ЗС „Сингелик“ с. Сингелик – Скопје

21. ПОС СЗ „Скопско Поле“ – Бутел – Скопско (сте-чај)
22. ЗП „Клечовце“ – Куманово
23. Тутунски комбинат „Куманово“ – Куманово
24. ЗИК „Куманово“ – Куманово
25. АД за уредување и регулирање на буици „Крива Река“ – Крива Паланка
26. АД ЗОП „Малина“ – Крива Паланка
27. РИК „Силекс“ – Кратово
28. ПНТГ – Химес – „Богданци“
29. ЗЗ „Прогрес“ – Тработивиште
30. „Агролозар“ – Богданци
31. „Треска“ – Скопје
32. ЗЗ „Горѓи Митров“ – Миравци
33. ЗИК „Струмица“ ДОО „Плодно Поле“ – Струмица
34. АД АК „Тиквеш“ – Кавадарци
35. АД „Агромариново“ – Прилеп
36. ЗЗ „Напредок“ – Велес
37. ЗЗ „Прилепско Поле“ – с. Лажани
38. АД „Југотутун“ – Винаца

Средствата од став 1 и 2 на овој член се средствата искажани во билансот на состојбата на 31.12.1997 година.

Член 5

За преземените обврски во правниот промет со трети лица Јавното водостопанско претпријатие одговара со целокупниот свој имот.

Член 6

Јавното водостопанско претпријатие својата дејност ја врши преку деловни единици.

Јавното водостопанско претпријатие својата организација ќе ја уреди со Статут.

Член 7

Органи на Јавното водостопанско претпријатие се: Управен одбор, Одбор за контрола на материјално финансиското работење и директор.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Јавното водостопанско претпријатие, како и други работи од неговиот делокруг ќе се уредат со Статутот.

Член 8

Статутот на Јавното водостопанско претпријатие Управниот одбор ќе го донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

За вршител на должноста директор на Јавното водостопанско претпријатие се именува Перо Грков.

Член 10

Работниците од водостопанските претпријатија и од деловите на претпријатијата што вршат водостопанска дејност ги презема Јавното водостопанско претпријатие согласно неговиот акт за систематизација.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-978/3
4 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

678.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/94 и 15/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90) и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА АД „КРЗНО“ ОД РЕСЕН

1. Со оваа одлука се определува количинскиот царински контингент и се определуваат стоките (суровини), кои можат да се увезат од страна на АД „Крзно“ од Ресен, без плаќање царина за стока која е наменета за процесот на производство.

2. За потребите на производниот процес, без плаќање царина може да се увезе следнава стока:

– 1.000 тони полиестер влакно со Тарифна ознака (5506 70 00 00) и

– 500 тони полиестер филамент со Тарифна ознака (5402 33 10 00).

3. Министерот за финансии со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

4. Оваа одлука ќе се применува за одобриениот увоз на стока од точка 2 на оваа одлука, која ќе биде внесена во царинското подрачје на Република Македонија, а неоцаринета заклучно со 31.12.1998 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1294/1
4 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

679.

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПОМЕСТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ТЕЛЕФОНСКИ ГОВОРНИЦИ СО ЧИП КАРТИЧКИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување и поместување на цените на услугите во јавните телефонски говорници со чип картички, донесена на Шестата редовна седница на Управниот одбор на Јавното претпријатие за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје на 2.04.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1370/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

680.

Врз основа на член. 4 и 12 од Законот за концесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) и член 13 став 4 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 4.05.1998 донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. Се дава концесија за вршење на радиодифузна дејност на територијата на Република Македонија односно на локално ниво на следниве трговски радиодифузни друштва:

На територијата на Република Македонија**За радио**

1. Радио Канал 77 – Штип

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 81.585 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Сител
2. ТВ А1

Концесијата се дава за време од десет години.

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 160.230 ДЕМ годишно.

На локално ниво**СКОПЈЕ****За радио**

1. Радио Гром
2. Радио Антена 5
3. Радио Фортуна
4. Радио Класик ФМ
5. Радио Арачина
6. Мега радио
7. Радио Равел
8. Радио Ват
9. Радио Нома
10. Радио Уно
11. МЦ радио

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 14.700 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Скопје
2. ТВ БС
3. ТВ Телма
4. ТВ Шутел
5. ТВ Ера
6. ТВ МТМ
7. ТВ Скај Нет

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 29.400 ДЕМ годишно.

БИТОЛА**За радио**

1. Радио 106
2. Радио 2 М Херц
3. Радио 105

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 9.450 ДЕМ годишно.

За телевизија

- В Орбис
- В Тера

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 18.900 ДЕМ годишно.

СТРУГА**За радио**

1. Радио Спектра
2. Радио Ди Џеј
3. Радио Хит

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 6.300 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ АТВ Струга
2. ТВ Калтрина

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 12.600 ДЕМ годишно.

ОХРИД**За радио**

1. Радио Експрес
2. Супер радио
3. МХ радио

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 6.300 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. Независна ТВ
2. РТВ Студио ТВМ

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 12.600 ДЕМ годишно.

ГЕВЕЛИЈА**за радио**

1. Радио Тајм

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 4.200 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Богданци
2. ТВ Канал 12

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 8.400 ДЕМ годишно.

СТРУМИЦА**За радио**

1. Радио Џокер
2. Експрес радио

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 6.300 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Интел
2. ТВ Вис

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 12.600 ДЕМ годишно.

ТЕТОВО**За радио**

1. Радио Висар
2. Радио Плус Форте
3. Радио Кис
4. Радио Фама

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 9.450 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Арт
2. ТВ Кис
3. ТВ Супер Скај

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 18.900 ДЕМ годишно.

ГОСТИВАР**За радио**

1. Радио Про ФМ 92
2. Радио Рекатон с. Скудриње
3. Радио Румели ФМ
4. Радио Еми с. Жировница – Ростуше
5. Радио Арс

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
8.400 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Суко
2. ТВ Глобус
3. ТВ Зери и Чегранит

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
16.800 ДЕМ годишно.

КУМАНОВО

За радио

1. Радио Тумба
2. Музичко радио КМР
3. Радио Зери
4. Радио Арбана 1

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
8.400 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Зора

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
16.800 ДЕМ годишно.

РЕСЕН

За радио

1. Радио Хит

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
2.100 ДЕМ годишно.

ПРИЛЕП

За радио

1. Радио Холидеј
2. Радио Еуроинвест
3. Радио Мис
4. Радио Риниа
5. Радио Мефф
6. Радио Канал 95

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
8.400 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Маркони
2. ТВ Мартел

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
16.800 ДЕМ годишно.

КРУШЕВО

За радио

1. Радио Флора, с. Житоше

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
1.575 ДЕМ годишно.

КИЧЕВО

За радио

1. Радио Кале
2. Радио Александар Македонски
3. Радио Ускана

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
4.200 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Боем

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
8.400 ДЕМ годишно.

ДЕЛЧЕВО

За радио

1. Радио Пинк

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
1.575 ДЕМ годишно.

КАВАДАРЦИ

За радио

1. Радио Хот ФМ

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
5.250 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ КТВ 41
2. ТВ Скај Плус

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
10.500 ДЕМ годишно.

ДЕБАР

За радио

1. Радио СМ с. Ростуше
2. Радио Мерлин
3. Радио Центар Жупа

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
3.150 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. Алфи 2
2. ТВ Жупа

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
6.300 ДЕМ годишно.

ВИНИЦА

За радио

1. Радио Ла Коста
2. Радио Роберто

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
1.575 ДЕМ годишно.

ШТИП

За радио

1. Радио Черења
2. Радио Антонио ФМ

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
7.350 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Ирис
2. ТВ Теко

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
14.700 ДЕМ годишно.

ВЕЛЕС

За радио

1. Радио Си-Би-Ем
2. Радио Це Де
3. Радио Голди

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
7.350 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Канал 21
2. ТВ Здравкин

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува
14.700 ДЕМ годишно.

НЕГОТИНО**За радио**

1. Радио Микс

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

МАКЕДОНСКИ БРОД**За радио**

1. Радио Морис

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 1.050 ДЕМ годишно.

ВАЛАНДОВО**За телевизија**

1. ТВ ВТВ

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**За радио**

1. Скај Радио

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 1.050 ДЕМ годишно.

СВЕТИ НИКОЛЕ**За радио**

1. Радио Сафари

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 2.100 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Свет

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 4.200 ДЕМ годишно.

КРИВА ПАЛАНКА**За радио**

1. Радио Астра

2. Радио Славеј

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 1.575 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Картел

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

ПРОБИШТИП**За телевизија**

1. ТВ Протел

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

КОЧАНИ**За радио**

1. Радио Денс

2. Радио БЕ

3. Радио Роса

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 5.250 ДЕМ годишно.

РАДОВИШ**За телевизија**

1. ТВ Ко-Бра

2. ТВ Еми

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 6.300 ДЕМ годишно.

ПЕХЧЕВО**За радио**

1. Радио Пехчево

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 1.050 ДЕМ годишно.

БЕРОВО**За радио**

1. Канал 101

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 1.750 ДЕМ годишно.

За телевизија

1. ТВ Бета

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

II. По регистрирањето на трговското радиодифузно друштво, што треба да се изврши во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука, Владата со друштвото ќе склучи договор за концесија.

III. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

IV. Концесионерот ќе почне со работа по добиената дозвола за работа на радиостаница во согласност со Законот за телекомуникации односно во рокот определен со Договорот за концесија.

V. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1229/1

4 мај 1998 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Бранко Црвенковски, с.р.

681.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ****Член 1**

Правото на користење на недвижен имот – објект – Споменик на културата „Чифте Амам“, кој се наоѓа на ул. „Дрварска“ бб – Скопје, со површина од 255 м², лоциран на КП 9273 – КО – Центар I – Скопје, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за култура.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишано во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1110/1

15 декември 1997 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Бранко Црвенковски, с.р.

682.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Недвижен имот – објект – Споменик на културата „Чифте Амам“, кој се наоѓа на ул. „Дрварска“ бб – Скопје, со површина од 255 м², лоциран на КП 9273 – КО – Центар I – Скопје, сопственост на Република Македонија, се иззема од стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 23-1109/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

683.

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа на општина Кисела Вода, се дава позајмица во износ од 750.000 денари.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од три месеци од денот на пренесување на средствата.

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1364/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

684.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 45 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на Република Македонија“, број 67/

97), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се врши намалување за износ од 15.000.000 денари:

1. Во раздел 180.01 – Министерство за култура, потставка 427055-Пропагандно-информативни активности во странство, износот 15.000.000 се заменува со износот 0.

Б) Се врши зголемување за износ од 15.000.000 денари:

1. Во раздел 180.10 – Финансирање на дејностите од областа на културата, потставка 441155 – Ликовна и музејска дејност, износот од 50.000.000 се заменува со износот 65.000.000.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1307/1
27 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

685.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ЦО – СТАНИЦА ЗЕЛЕНИКОВО

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Марко Цепенков“ ЦО – Станица Зелениково, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-705/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

686.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – С. КОНЧЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ – с. Конче, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 21.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1051/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

687.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЊЕГОШ“ – КОЛОНИЈА ИДРИЗОВО – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Његош“ – Колонија Идризово – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1098/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

688.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОСТА РАЦИН“ – ПОДАРЕШ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Коста Рацин“ – Подареш, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 21.04.1998 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1052/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

689.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЦУР“ – ВЕВЧАНИ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Страшо Пинџур“ – Вевчани, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.03.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1274/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

690.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за дарините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Републиката геодетска управа и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8470

Машини за сметање и џебни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни функции; книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден уред за снимање; регистер каси:

8470 10 00 00 – Електронски машини за сметање што работат без надворешен извор на електрична енергија и џебни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни функции

20 парчиња

8504

Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:

8504 40 – Статички конвертори (претворувачи):

8504 40 30 00 --- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци

20 парчиња

8507

Електрични апарати, вклучувајќи и сепаратори за нив, правоаголни или не, (вклучувајќи и квадратни)

8507 30 -Никел-кадиум акумулатори:

8503 30 91 00 --- Херметички запечатени

50 парчиња

9015

а) батерии
Геодетски (вклучувајќи фотограметриски) хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; дальномери:

1	2	3	4
9015 20	-Теодолити и тахиметри:		
9015 20 10 00	-- Електронски	30 комплета	
9015 30	-Нивелири:		
9015 30 10 00	--Електронски	30 комплета	
9015 90 00 00	- Делови и прибор		
	а) летви, стативи и призма	300 парчиња	

9017

Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко снимање (на пример апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логариметри, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држи врака (на пр. мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:

9017 10	-Маси и апарати за цртање, вклучувајќи и автоматски:		
9017 10 90 00	--Друго	2 комплета	
9017 90 00 00	-Делови и прибор		
	а) озолит, хамер, паус, транспаренти и друго	10 000 парчиња	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-334/1
4 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

691.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8473

Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително

1	2	3	4
		или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
8473 30		-делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
8473 30 10 00	--Електронски	15 парчиња	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1310/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

692.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн) и автомобили за трки:

8703 32 -- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2500 см³

8703 32 10 99----Други

а) Теренско возило – Land Rover Defender сила на моторот: 83 KW, запремина на моторот 2495 см³, мотор дизел

3 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1306/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

693.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн) и автомобили за трки:

8703 23 -- Со зафатнина на над 1500 см³ до 3000 см³:

---Нови:

---Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³

---Патнички автомобили, составени:

8703 23 --- Патнички автомобили, составени

10 11 били, составени 2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1308/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

694.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 50

- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00--друго

а) Дигитална централна единица 2 парчиња

8471 60

-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:

8471 60 40 00--- Печатари

а) Влезно – излезни единици – печатари 1 парче

8471 60 50 00--- Тастатури

а) Влезно – излезни единици – тастатура 2 парчиња

8524

Плочки, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи Матрици и галвански отпечатоци за производство на плочки, освен производите од Глава 37: --За репродукција на појави освен на звук или слика:

8524 91

8524 91 10 00---Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци а) Софтвер 1 парче

8528

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или

1	2	3	4
---	---	---	---

слика; видео-монитори и видео-проектори:

-приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:

8528 21 00 00--Во боја

а) Монитор во боја 2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1309/1
11 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

695.

- Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Советот за радиодифузија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 30 00 00- Портابل дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј

8471 50 - Дигитални централни единици

1 парче

1	2	3	4
---	---	---	---

освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто кукиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00-- Друго

8 парчиња

8471 60

- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:

8471 60 40 00-- Печатари

1 парче

8471 70

- Мемориски единици

8471 70 51 00----- Оптички, вклучувајќи и магнетно оптички

4 парчиња

8471 80

- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:

8471 80 10 00-- Периферни единици

1 парче

8517

Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:

8517 50

- Други апарати за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:

8517 50 90 00-- Други

2 парчиња

8518

Микрофони и нивни стативи: звучници, вклучувајќи и звучници со звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон: аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:

8518 22

-- Звучни кутии со повеќе звучници:

8518 22 90 00-- Друго

1 парче

8519

Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук:

8519 99

-- Други:

8519 99 90 00-- Други

1 парче

1	2	3	4	1	2	3	4
8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук					- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
	8520 32 00 00-- Дигитален аудио вид	1 парче					
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:			8528 12	-- Во боја, со дијагонала:		
	8521 10 - Со магнетна лента:			8528 12 56 00-- Над 52 см до 72 см		8 парчиња	
	8521 10 90 00-- Друго	2 парчиња		8528 21 00 00-- Во боја		8 парчиња	
8524	Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:			2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.			
	8524 91 За репродукција на појава освен на звук или слика			Бр. 23-1341/1	Претседател на Владата на Република Македонија,		
	8524 91 10 00--- Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци	3 парчиња		11 мај 1998 година	Бранко Црвенковски, с.р.		
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто куќиште, со апарати за снимање или репродукција на звук или со часовник:				Скопје		
	- Радиодифузни приемници што можат да работат без надворешен извор на енергија, вклучувајќи и такви апарати што исто така можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија:			РЕШЕНИЕ			
	8527 31 -- Комбинирани со апарати за снимање или репродукција на звук:			ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ			
	8527 31 99 00---- Друго	7 парчиња		1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје се именуваат:			
	8527 39 -- Други:			- Муртезан Илјази, контролор во Одделението за безготовински промет во Заводот за платен промет - Филијала Тетово.			
	8527 39 99 00---- Со вграден засилувач	1 парче		- Илија Лазаревски, шум инж. вработен во Националниот парк „Маврово“ – Маврови Анови.			
8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:			- Драган Пановски, советник на Министерството за финансии			
				- Љупчо Смугрески, референт во Отсекот за девизни и правни работи во Дирекцијата за девизно-документарна контрола при Народна банка на Република Македонија			
				- Васко Џамбаски, директор на Дирекцијата за безготовинско плаќање во Заводот за платен промет – Скопје.			
				2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.			
				Бр. 17-914/2	Претседател на Владата на Република Македонија,		
				13 април 1998 година	Бранко Црвенковски, с.р.		
				Скопје			

697.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јавно претпријатие, Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
– СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје се именуваат:

– Арун Ибраими, уредник на Емисиј во Информативната програма – Редакција за смисли на албански јазик во ЈП Македонска радио-телевизија – Скопје.

– Драги Јаневски, главен инженер во Рудници и железарница „Скопје“ – Скопје – МРГТ – ДОО – ЦО – Скопје,

– Панде Лазаревски, елек.инж. технички директор во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Подружница „Електродистрибуција“ – Битола,

– Тони Насев, елек. инж. стручен соработник за автоматска обработка на податоци во Заводот за вработување на Република Македонија.

Од редот на вработените на претпријатието се именуваат:

– Драган Бајрактаров, раководител на Сектор „Предаватели и респонденти“,

– Лазар Данов, раководител на Сектор „Радиопредателна техника“,

– Митко Попрцов, главен инженер на ТВ/УКБ пункт „Пелистер“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1251/1
27 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

698.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.1998 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-
СТИТЕ ВО 1998 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат работите од премерот, катастарот и запишување на правата на недвижностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1998 година.

Во 1998 година премер и катастар на недвижностите ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Пехчево, (Берово)*, Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани, Цапари, Добрушево (Битола)*, Македонски Брод, Самоков, Пласница (Македонски Брод)*, Валандово (Валандово)*, Винаца, Блатец (Винаца)*, Гевгелија, Миравци, Богданци, Стар

Дојран (Гевгелија)*, Гостивар, Неготино-Полошко, Врапчиште, Ростуша, Маврови-Анови, Чеграње, Долна Бањица, Србиново, Вруток (Гостивар)*, Дебар, Центар Жупа (Дебар)*, Делчево, Македонска Каменица (Делчево)*, Демир Хисар, Сопотница, (Демир Хисар)*, Кавадарци, Конопиште, Росоман (Кавадарци)*, Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас (Кичево)*, Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци, Оризари (Кочани)*, Кратово (Кратово)*, Крива Паланка, Ранковце (Крива Паланка)*, Куманово, Липково, Орашец, Клечевце, Старо Нагоричане (Куманово)*, Крушево, Житоше (Крушево)*, Неготино, Демир Капија (Неготино)*, Охрид, Белчишта, Косел, Мешеишта (Охрид)*, Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривопањтани, Витолиште (Прилеп)*, Пробиштип, Злетово (Пробиштип)*, Радовиш, Конче, Подареш (Радовиш)*, Ресен (Ресен)*, Свети Николе, Лозово (Свети Николе)*, Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино (Струмица)*, Струга, Луково, Дело-гожди, Лабуништа, Велешта, Вевчани (Струга)*, Тетово, Цепчиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце, Вратница (Тетово)*, Велес, Богомила, Градско, Чашка, Извор (Велес)*, Штип, Карбинци (Штип)*, Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово, Чучер-Сандево (Скопје)* и општините во градот Скопје: Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуте Оризари:

Со Програмата се опфатени следните видови на работа:

А) Премер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите;

Б) Основни геодетски работи;

В) Бонитирање на земјиштето; и

Г) Одржување на премерот и катастарот со компјутерско спроведување на промените во катастарските оперативни и пресметување на катастарскиот приход и облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност.

Д) Снимање на одредени локалитети во КО: Тетово, Крушево, Гевгелија и Дојран за потребите на премерот, како и за просторно уредување на истите.

II

А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-
СТИТЕ СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА
НЕДВИЖНОСТИТЕ

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа програма се состои од:

– отпочнување на нов премер; и

– продолжување на премерот кој е во тек.

Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на не-премерените подрачја на општините: Радовиш, Подареш, Валандово и Берово.

Продолжување на премерот кој е во тек, ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Пехчево, Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани, Цапари, Добрушево, Македонски Брод, Самоков, Пласница, Валандово, Винаца, Блатец, Гевгелија, Миравци, Богданци, Стар Дојран, Гостивар, Неготино-Полошко, Врапчиште, Ростуша, Маврови-Анови, Чеграње, Долна Бањица, Србиново, Вруток, Дебар, Центар Жупа, Делчево, Македонска Каменица, Демир Хисар, Сопотница, Кавадарци, Конопиште, Росоман, Кичево, Другово, Осломеј, Вра-

* Општините во заграда се според територијалната поделба на Република Македонија од 1965 година и според постојната организациона поставеност на Републичката геодетска управа – Скопје

нештица, Зајас, Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновици, Оризари, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Куманово, Липково, Орашац, Клевце, Старо Нагоричане, Крушево, Житоше, Неготино, Демир Капија, Охрид, Белчишта, Косел, Мешешта, Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаштани, Витолиште, Пробиштип, Злетово, Радовиш, Конче, Подареш, Ресен, Свети Николе, Лозово, Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино, Струга, Луково, Целогожди, Лабунштица, Велешта, Вевчани, Тетово, Цепчиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце, Вратница, Велес, Богомила, Градско, Чашка, Извор, Штип, Карбинци, Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово, Чучер-Сандево и општините во градот Скопје: Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари.

Примерот и катастарот на недвижностите предвидени со Програмата за 1998 година ги опфаќа следните видови на работа: подготвување на недвижностите за авионско снимање; поставување и одредување на врзни точки; авионско снимање и изготвување на фотодокументација за снимените недвижности; дешифрирање на недвижностите; пресметување координати и коти на геодетски точки; реституција на снимените недвижности; картографска обработка на оригиналите (плановите) на снимените недвижности; пресметување на површина на катастарски парцели на земјиштето; катастарско класирање на снименото земјиште; мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови), помошни објекти и простории; реамбулација – дополнителен пример, припреми и компјутерска обработка на податоците од примерот и изготвување на пописни листи; излагање на јавен увид на податоците од примерот и запишување на правата на недвижностите; изготвување на катастарски оперативни и умножување (репродукција) на изготвените оригинали (планови).

1. Подготвување на недвижностите за авионско снимање

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за авионско снимање на непроменетите подрачја на општините: Радовиш на 21 катастарски општини (КО): Аликоц, Алилобаси, Држанци, Дурутлија, Калаузлија, Каралабаси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Коселија, Ново Село, Прналија, Сарифол, Супурге, Худаверлија, Чесме Маале, Шипковица, Шаин Таш, Штурово, Радовиш и Раклиш, во размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО (изграден дел): Аликоц, Калаузлија, Козбунар, Коџалија, Прналија и Раклиш, градежниот реон на град Радовиш, во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; Подареш на 1 КО: Смиланци, во размер 1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) Смиланци, во размер 1:1000, на површина од 30 хектари; Валандово на 5 КО: Раброво, Валандово, Пирава, Јосифово и Градец-Удово, во размер 1:2500, на површина од 17 044 хектари и 5 КО (изграден дел): градежен реон на град Валандово и изграден дел на КО: Раброво, Пирава, Јосифово и Градец-Удово, во размер 1:1000 на површина од 650 хектари; Берово на 1 КО: Берово, во размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и градежниот реон на град Берово, во размер 1:1000, на површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 хектари.

2. Поставување и одредување на врзни точки

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точки на земјиштето на кое ќе се врши пре-

мер на подрачјата на општините: Радовиш на 21 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; Подареш на 1 КО, Смиланци, во размер 1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) КО Смиланци, во размер 1:1000, на површина од 30 хектари; Валандово на 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 17 044 хектари и 5 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 650 хектари; Берово на 1 КО, Берово, во размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и градежен реон на град Берово, во размер 1:1000, на површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 хектари.

3. Авионско снимање на недвижностите

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-копии, фото скици и дигитални филмови) на снимените подрачја на општините: Радовиш на 21 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; Подареш на 1 КО, Смиланци, во размер 1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) КО Смиланци во размер 1:1000, на површина од 30 хектари; Валандово на 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 17 044 хектари и 5 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 650 хектари; Берово на 1 КО, Берово, во размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и градежен реон на град Берово, во размер 1:1000, на површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 хектари.

4. Дешифрирање на снимените недвижности

Ќе се изврши дешифрирање на детал на снимените недвижности на подрачјето на општините: Радовиш на 21 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; Подареш на 1 КО, Смиланци, во размер 1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) КО Смиланци, во размер 1:1000, на површина од 30 хектари; Валандово на 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 17 044 хектари и 5 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 650 хектари; Берово на 1 КО, Берово, во размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и градежен реон на град Берово, во размер 1:1000, на површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 хектари.

5. Пресметување координати и коти на врзни точки

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на врзни точки на снимените недвижности на подрачјата на општините: Радовиш на 21 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; Подареш на 1 КО, Смиланци, во размер 1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) КО Смиланци, во размер 1:1000, на површина од 30 хектари; Ва-

ландово на 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 17 044 хектари и 5 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 650 хектари; Берово на 1 КО, Берово, во размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и градежен реон на град Берово, во размер 1:1000, на површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 хектари.

6. Реституција на снимиените недвижности

Ќе се изврши реституција на дел од снимиените недвижности на подрачјето на општините: Кисела Вода на 1 КО: (Драчево), во размер 1:2500, на површина од 1 030 хектари и изградениот дел на 1 КО (Драчево), во размер 1:1000, на површина од 590 хектари; Самоков на 17 КО: (Требовље, Волче, Заград, Битово, Растеж, Косово, Ботуше, Брест, Звечан, Бенче, Самоков, Ковче, Могилец, Лупште, Зркле, Сушица и Инче), во размер 1:2500, на површина од 19 006 хектари и изградениот дел на 3 КО: (Требовље, Брест и Самоков), во размер 1:1000, на површина од 200 хектари; Брод Македонски на 1 КО: (Црешнево), во размер 1:2500, на површина од 5 459 хектари и изградениот дел на 1 КО (Црешнево), во размер 1:1000, на површина од 100 хектари; Гостивар на 6 КО (Дебреше, Чајле, Балин Дол, Мало Турчане, Беловиште и Гостивар), во размер 1:2500, на површина од 3 494 хектари и изградениот дел, на 6 КО (Дебреше, Чајле, Балин Дол, Младо Турчане, Беловиште и Гостивар), во размер 1:1000, на површина од 1 521 хектари; Долна Баница на 1 КО (Горна и Долна Баница), во размер 1:2500, на површина од 894 хектари и изградениот дел на 1 КО (Горна и Долна Баница), во размер 1:1000, на површина од 400 хектари и Вруток на 1 КО (Здуње), во размер 1:2500, на површина од 175 хектари и изградениот дел на 1 КО (Здуње), во размер 1:1000, на површина од 150 хектари, или вкупно на површина од 33 019 хектари.

7. Картографска обработка на оригинали (катастарски планови)

Ќе се изврши картографска обработка на оригинали (планови) на снимиените недвижности на подрачјето на општините: Кисела Вода на 1 КО: (Драчево), во размер 1:2500, на површина од 1 030 хектари и изграден дел на 1 КО: (Драчево), во размер 1:1000, на површина од 590 хектари; Самоков на 17 КО: (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 19 006 хектари и изграден дел на 3 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 200 хектари; Брод Македонски на 1 КО: (Црешнево), во размер 1:2500, на површина од 5 459 хектари и изграден дел на 1 КО (Црешнево), во размер 1:1000, на површина од 100 хектари; Гостивар на 6 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 3 494 хектари и изграден дел на 6 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 1 521 хектари; Долна Баница на 1 КО (Горна и Долна Баница), во размер 1:2500, на површина од 894 хектари и изграден дел на 1 КО (Горна и Долна Баница), во размер 1:1000, на површина од 400 хектари и Вруток на 1 КО (Здуње), во размер 1:2500, на површина од 175 хектари и изградениот дел на 1 КО (Здуње), во размер 1:1000, на површина од 150 хектари, или вкупно на површина од 33 019 хектари.

8. Пресметување на површини на недвижностите

Ќе се изврши пресметување на површини на парцели на снимиените недвижности на подрачјето на општините: Кисела Вода на 1 КО: (Драчево), во размер 1:2500, на површина од 1030 хектари и изградениот дел на 1 КО: (Драчево), во размер 1:1000, на површина од 590 хектари; Самоков на 17 КО: (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 19 006 хектари и изграден дел на 3 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 200 хектари; Брод Македонски на 1 КО: (Црешнево), во размер 1:2500, на површина од 5459 хектари и изграден дел на 1 КО (Црешнево), во размер 1:1000, на површина од 100 хектари и Гостивар на 1 КО: (Гостивар), во размер 1:1000 на површина од 741 хектари, или вкупно на површина од 27 126 хектари.

9. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на снимиените недвижности на подрачјето на општините: Чеграње на 3 КО (Корито, Форино и Чеграње), во размер 1:2500, на површина од 6055 хектари и изграден дел на 3 КО (Корито, Форино и Чеграње), во размер 1:1000, на површина од 480 хектари; Гостивар на 6 КО (Дебреше, Гостивар, Чајле, Балин Дол, Мало Турчане и Беловиште), во размер 1:2500, на површина од 3494 хектари и изграден дел на 6 КО: (Дебреше, Гостивар, Чајле, Балин Дол, Мало Турчане и Беловиште), во размер 1:1000, на површина од 1521 хектари; Вруток на 1 КО (Здуње), во размер 1:2500, на површина од 175 хектари и во размер 1:1000, на површина од 150 хектари; Долна Баница на 1 КО (Горна и Долна Баница) во размер 1:2500, на површина од 894 хектари и во размер 1:1000, на површина од 400 хектари и Србиново на 1 КО (Трново), во размер 1:2500, на површина од 1890 хектари и во размер 1:1000, на површина од 65 хектари или вкупно на површина од 15124 хектари.

10. Мерење и вршење увид на згради

Ќе се изврши мерење и увид на згради, делови од згради (станови), деловни простори на подрачјата на општините: Пехчево на 1 КО (Умлена); Битола на 1 КО (Битола – Дел); Самоков на 3 КО: (Рамне, Белица и Калугерец); Дебар на 1 КО (Дебар – Дел); Центар Жупа на 4 КО: (Голем Папрадник; Мал Папрадник, Житинени и Броштица); Делчево на 1 КО: (Тработиштите); Македонска Каменица на 1 КО: (Саса); Сопотница на 1 КО: (Суво Грло); Вранештица на 5 КО: (Вранештица, Стаорец – Карабуница, Миокази, Челопеци и Орланди); Кратово на 3 КО: (Коњух, Пендак и Димонце); Охрид на 2 КО (Лескоец и Косел); Ресен на 1 КО: (Ресен – дел); Свети Николе на 4 КО: (Делесинци, Пеширово, Кадрифаково и Буриловци); Лозово на 2 КО: (Сарамзалино и Хаџи Матово); Струга на 1 КО: (Октиси); Ново Село на 1 КО: (Секирник) и општините во град Скопје: Кисела Вода, на 1 КО: (КО Кисела Вода II-дел) и Чаир, на 1 КО: (КО Бутел – дел) или вкупно на 34 КО.

11. Реамбулација – дополнителен прмер

Ќе се врши реамбулација – дополнителен прмер на настанатите измени на недвижностите во изминатиот период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се врши на подрачјата каде е извршен прмерот на земјиштето по фотограметриска и класична метода во изминатиот период во општините: Пехчево на 1 КО: (Умлена); Центар Жупа на 4 КО: (Голем Папрадник,

Мал Папарадник, Житинени и Броштица); Делчево на 1 КО: (Тработивиште); Македонска Каменица на 1 КО: (Саса); Сопотница на 1 КО: (Суво Грло); Вранештица на 4 КО: (Стаорец – Карабуница, Миокази, Челопеци и Орланди); Кратово на 3 КО: (Коњух, Пендак и Димонце); Крушево на 1 КО: (Крушево – дел); Неготино на 1 КО: (Неготино – вон град); Радовиш на 1 КО: (Ињево – дел); Свети Николе на 4 КО: (Делесинци, Пеширово, Кадрифаково и Буриловци); Лозово на 2 КО: (Сарамзалино и Хаџи Матово); Вевчани на 1 КО: (Вевчани – дел); Лабуниште на 1 КО: (Лабуниште – дел); Град Скопје, Општина Кисела Вода на 1 КО: (Кисела Вода II); Општина Чаир на 1 КО: (КО Бутел – дел) или вкупно на 28 КО.

12. Припрема и компјутерска обработка на податоците од премерот

По извршеното пресметување на површините на парцелите на снимените подрачја и на подрачјата на која е извршена реамбулација, податоците за недвижностите, носители на правата на недвижностите, нумеричките и описните податоци, површините, катастарските класи и катастарските култури на парцелите се внесуваат во базата на информативниот систем, се обработуваат за востановување на единствена евиденција на недвижностите и се изготвуваат пописни листи врз основа на кои ќе се врши излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на недвижностите и утврдување на правата на недвижностите во следните општини: Пехчево на 1 КО: (Умлена); Самоков на 7 КО: (Здуње, Близанско, Брезница, Тажево, Рамне, Белица и Калугерец); Винаца на 1 КО: (Пекљани); Стар Дојран на 2 КО: (Црничани и Фурка); Делчево на 1 КО: (Тработивиште); Македонска Каменица на 1 КО: (Саса); Росоман на 1 КО: (Камен Дол); Кратово на 4 КО: (Шопско Рударе, Коњух, Пендак и Димонце); Радовиш на 1 КО: (Ињево); Свети Николе на 7 КО: (Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино, Макреш, Стануловци и Арбасанци) и Кисела Вода на 1 КО: (Кисела Вода II) или вкупно на 27 КО.

13. Излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите со дополнителен пример

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата, како и товарите кои постојат на снимените недвижности на подрачјата на општините: Пехчево на 2 КО: (Пехчево – дел и Умлена); Битола на 1 КО: (Битола – дел); Брод Македонски на 1 КО: (Брод Македонски – дел); Самоков на 3 КО: (Рамне, Белица и Калугерец); Винаца на 1 КО: (Пекљани); Стар Дојран на 2 КО: (Црничани и Фурка); Делчево на 1 КО: (Тработивиште); Македонска Каменица на 1 КО: (Саса); Росоман на 1 КО: (Камен Дол); Кратово на 4 КО: (Шопско Рударе, Коњух, Пендак и Димонце); Куманово на 1 КО: (Куманово – дел); Неготино на 1 КО: (Пепелиште – дел); Ресен на 1 КО: (Ресен – дел); Радовиш на 2 КО: (Бучим – дел и Ињево); Свети Николе на 7 КО: (Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино, Макреш, Стануловци и Арбасанци); Велес на 1 КО: (Велес – дел) и Кисела Вода на 1 КО: (Кисела Вода II – дел) или вкупно на 31 КО.

14. Изготвување на катастарски оперативни

Ќе се изготват катастарски оперативни на недвижностите по механиографски пат за секоја катастарска општина посебно за премерените подрачја на општините: Брод Македонски на 1 КО: (Брод Македонски); Само-

ков на 3 КО: (Рамне, Белица и Калугерец); Винаца на 1 КО: (Пекљани); Стар Дојран на 2 КО: (Црничани и Фурка); Делчево на 1 КО: (Тработивиште); Македонска Каменица на 1 КО: (Саса); Росоман на 1 КО: (Камен Дол); Кратово на 4 КО: (Шопско Рударе, Коњух, Пендак и Димонце); Неготино на 1 КО: (Пепелиште); Радовиш на 2 КО: (Ињево и Бучим); Свети Николе на 7 КО: (Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино, Макреш, Стануловци и Арбасанци) и Велес на 1 КО: (Велес) или вкупно на 25 КО.

Со изготвување на катастарски оперативни како последна фаза од премерот ќе биде востановена катастарската евиденција на недвижностите врз основа на премерот на овие подрачја кој е извршен според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите за секоја катастарска општина посебно.

15. Репродукција на оригинали

Ќе се изврши репродукција на изготвените оригинали (планови) за премереното подрачје на општините: Брод Македонски на 1 КО: (Брод Македонски), во размер 1:1000, на 11 оригинали; Самоков на 7 КО: (Здуње, Близанско, Брезница, Тажево, Рамне, Белица и Калугерец), во размер 1:1000, на 14 оригинали и во размер 1:2500, на 125 оригинали; Кавадарци на 5 КО: (Марена, Сопот, Дреново, Кесендре и Грбовец); во размер 1:1000, на 18 оригинали и во размер 1:2500, на 22 оригинали; Росоман на 1 КО: (Сирково), во размер 1:1000, на 7 оригинали и Град Скопје, Општина Кисела Вода на 1 КО: (Кисела Вода II); во размер 1:1000, на 50 оригинали.

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

На делот на подрачјето помеѓу градовите: Радовиш и Струмица, како и помеѓу градовите Охрид и Струга ќе се постави ланец на триаголници од тригонометриски точки и ќе се одредат и пресметаат координати и коти на тригонометриска мрежа.

Ако во 1998 година се добијат финансиски средства и се набави потребна опрема Републичката геодетска управа има оспособен стручен кадар да изврши ГПС мерења на тригонометриска мрежа од II, III и IV ред во Република Македонија со цел да се поврзе со тригонометриска мрежа од I ред која во целост е одредена и израмнета.

В. БЕНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Ќе се врши бонитирање на земјиштето на подрачјето на општините: Старо Нагоричане, Липково, Куманово и Клечевци, на 59 КО, на површина од 65 336 хектари и Кавадарци на 9 КО, на површина од 14 336 хектари.

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски анализи на земјиштето на наведеното подрачје на околу 2 807 педолошки профили со 7 200 почвени анализи. Врз основа на добиените резултати од теренските и лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни карти, педолошки карти, карти на ерозија, карти на водолежност – плавност и земјоделски карти посебно за земјиштето на секоја катастарска општина.

Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ СО КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕНИТЕ ВО КАТАСТАРСКИОТ ОПЕРАТ

1. Во 1998 година ќе се врши одржување на 1 421 катастарски општини, според Законот за премер и катастар на земјиштето, во следните општини, во Републиката: Берово, во 6 КО (катастарски општини); Пехчево, во 4 КО; Битола, во 14 КО; Бистрица, во 17 КО,

Новаци, во 11 КО; Бач, во 10 КО; Старавишна, во 12 КО; Могила, во 4 КО; Кукуречани, во 5 КО; Цапари, во 12 КО; Добрушево, во 6 КО; Брод Македонски, во 17 КО; Самоков, во 24 КО; Пласница, во 2 КО; Валандово, во 8 КО; Внина, во 11 КО; Блатец, во 2 КО; Гевгелија, во 5 КО; Миравци, во 3 КО; Богданци, во 2 КО; Стар Дојран, во 13 КО; Гостивар, во 6 КО; Неготино-Полошко, во 8 КО; Врпчиште, во 7 КО; Ростуша, во 21 КО; Маврови-Анови, во 23 КО; Чеграње, во 4 КО; Долна Бањица, во 5 КО; Србиново, во 7 КО; Вруток, во 8 КО; Дебар, во 1 КО; Центар Жупа, во 15 КО; Делчево, во 10 КО; Македонска Каменица, во 4 КО; Демир Хисар, во 12 КО; Сопотница, во 18 КО; Кавадарци, во 15 КО; Конопиште, во 12 КО; Росоман, во 6 КО; Кичево, во 6 КО; Другово, во 6 КО; Осломеј, во 17 КО; Вранештица, во 14 КО; Зајас, во 12 КО; Кочани, во 17 КО; Чешиново, во 6 КО; Облешево, во 8 КО; Зрновци, во 3 КО; Оризари, во 9 КО; Кратово, во 12 КО; Крива Паланка, во 11 КО; Ранковце, во 1 КО; Куманово, во 22 КО; Липково, во 21 КО; Орашец, во 12 КО; Клечевце, во 13 КО; Старо Нагоричане, во 26 КО; Крушево, во 11 КО; Житоше, во 3 КО; Неготино, во 14 КО; Демир Капија, во 5 КО; Охрид, во 13 КО; Белчишта, во 19 КО; Косел, во 11 КО; Мешеишта, во 6 КО; Прилеп, во 33 КО; Долнени, во 35 КО; Тополчани, во 14 КО; Кривогаштани, во 11 КО; Витолиште, во 15 КО; Пробиштип, во 23 КО; Злетово, во 6 КО; Радовиш, во 29 КО; Конче, во 1 КО; Подареш, во 5 КО; Ресен, во 36 КО; Свети Николе, во 28 КО; Лозово, во 11 КО; Струмица, во 10 КО; Ново Село, во 16 КО; Василево, во 18 КО; Босилово, во 15 КО; Куклиш, во 10 КО; Муртино, во 4 КО; Струга, во 15 КО; Луково, во 14 КО; Делогожди, во 7 КО; Лабуништа, во 3 КО; Велешта, во 4 КО; Вевчани, во 1 КО; Тетово, во 8 КО; Цепчиште, во 6 КО; Тесаре, во 13 КО; Брвеница, во 10 КО; Камењане, во 8 КО; Боговиње, во 6 КО; Шипковица, во 6 КО; Желино, во 18 КО; Јегуновце, во 11 КО; Вратница, во 6 КО; Велес, во 30 КО; Богомила, во 13 КО; Градско, во 12 КО; Чашка, во 15 КО; Извор, во 11 КО; Штип, во 44 КО; Карбинци, во 28 КО; Арачиново, во 5 КО; Студеничани, во 19 КО; Зелениково, во 14 КО; Петровец, во 16 КО; Илинден, во 12 КО; Сопиште, во 13 КО; Сарај, во 15 КО; Кондово, во 7 КО; Чучер-Сандево, во 7 КО; Гази Баба, во 11 КО; Горче Петров, во 8 КО; Карпош, во 4 КО; Кисела Вода, во 5 КО; Чаир, во 6 КО и Шуто Оризари, во 2 КО.

За 297 катастарски општини одржувањето ќе се врши според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите во следните општини: Берово, во 3 КО (катастарски општини); Пехчево, во 3 КО; Бистрица, во 2 КО; Битола, во 5 КО; Новаци, во 6 КО; Могила, во 8 КО; Кукуречани, во 7 КО; Цапари, во 1 КО; Добрушево, во 4 КО; Брод Македонски, во 6 КО; Пласница, во 2 КО; Валандово, во 14 КО; Внина, во 2 КО; Гевгелија, во 6 КО; Миравци, во 3 КО; Богданци, во 2 КО; Дебар, во 12 КО; Центар Жупа, во 5 КО; Делчево, во 12 КО; Македонска Каменица, во 5 КО; Демир Хисар, во 11 КО; Кавадарци, во 9 КО; Росоман, во 4 КО; Кичево, во 1 КО; Другово, во 20 КО; Оризари, во 1 КО; Кратово, во 19 КО; Крива Паланка, во 23 КО; Ранковце, во 16 КО; Куманово, во 4 КО; Липково, во 1 КО; Клечевце, во 1 КО; Старо Нагоричане, во 6 КО; Крушево, во 9 КО; Неготино, во 5 КО; Демир Капија, во 9 КО; Прилеп, во 2 КО; Кривогаштани, во 1 КО; Пробиштип, во 2 КО; Злетово, во 4 КО; Радовиш, во 2 КО; Конче, во 13 КО; Ресен, во 7 КО; Свети Николе, во 4 КО; Струмица, во 1 КО; Лабуниште, во 1 КО; Струга, во 2 КО; Градско, во 3 КО; Чучер-Сандево, во 5 КО; Град Скопје, Општина Центар, во 2 КО и Карпош, во 1 КО.

Ќе се врши спроведување на настанатите измени во податоците на недвижностите од премерот и катаста-

рот на недвижностите во катастарските оперативни на 1 718 катастарски општини во Републиката. Бројот на измените изнесува околу 440 000.

2. Ќе се врши пресметување на катастарскиот приход на земјиштето по постојните 1 718 катастарски општини во Републиката.

3. Ќе се врши пресметување и обработка на данокот и придонесите на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката.

Врз основа на вкупниот катастарски приход и податоците за даночните обврзници во текот на 1998 година, ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на данокот и придонесите на граѓаните од земјоделска дејност. Обработката на облогот ќе се дистрибуира во следните излезни листи: решенија за даночни обврзници, облагателни листи, азбучни прегледи на даночните обврзници, рекапитулација по катастарски општини и друга документација.

Компјутерската обработка ќе се изврши за подрачните одделенија на Министерството за финансии: Берово, со 8 964 даночни обврзници; Брод Македонски, со 6 821 даночни обврзници; Валандово, со 3 666 даночни обврзници; Внина, со 5 037 даночни обврзници; Дебар, со 4 492 даночни обврзници; Делчево, со 8 367 даночни обврзници; Демир Хисар, со 5 578 даночни обврзници; Гевгелија, со 9 387 даночни обврзници; Гостивар, со 15 011 даночни обврзници; Кавадарци, со 15 984 даночни обврзници; Кичево со 16 434 даночни обврзници; Кочани, со 11 340 даночни обврзници; Кратово, со 5 105 даночни обврзници; Крушево, со 3 190 даночни обврзници; Куманово, со 32 680 даночни обврзници; Охрид, со 19 836 даночни обврзници; Крива Паланка, со 9 076 даночни обврзници; Пробиштип, со 5 015 даночни обврзници; Радовиш, со 9 858 даночни обврзници; Ресен, со 8 458 даночни обврзници; Неготино, со 6 163 даночни обврзници; Скопје, со 55 425 даночни обврзници; Свети Николе, со 8 856 даночни обврзници; Струга, со 15 729 даночни обврзници; Тетово, со 28 975 даночни обврзници; Велес, со 14 854 даночни обврзници и Штип, со 9 341 даночни обврзници, или вкупно 343 642 даночни обврзници по основ на земјоделска дејност.

Д. СНИМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ: ТЕТОВО, КРУШЕВО, ГЕВГЕЛИЈА И ДОЈРАН

Ќе се изврши снимање и изготвување на геодетски подлоги во размер 1:1000 на одредени локалитети на горе наведените катастарски општини за потребите на премерот, како и за потребите на просторно планирање на истите, ако споменатите општини обезбедат доволно финансиски средства.

III

Г. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

За извршување на работите од Програмата за 1998 година потребни се средства во износ од 97.267.000,00 денари од кои:

– 61.420.000,00 денари трошоци за Програмата обезбедени со Републичкиот буџет за 1998 година,

– 35.847.000,00 денари трошоци за Програмата планирани да се обезбедат од сопствени приходи на Републичката геодетска управа,

– 3.000.000,00 денари за теренски возила обезбедени со Републичкиот буџет за 1998 година. Висината на средствата за Програмата се утврдени според трошоците на премерот и катастарот на недвижностите во месец декември 1997 година.

IV

Е. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-801/1
4 мај 1998 година
С к о п ј е

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

699.

Врз основа на член 3-б, став 4 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“, број 79/93, 3/94 и 71/96), министерот за финансии донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ
ЗА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКЕ-КОРИСНИЦИ
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на водење на Регистарот за корисниците и единките – корисници на Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: Регистар на корисници).

Член 2

Регистарот на корисници претставува посебна матична евиденција за корисниците и за единките – корисници на Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: корисници).

Член 3

Регистарот на корисници што се води при Министерството за финансии се води ажурно и со сите податоци согласно овој правилник.

Во Регистарот на корисниците се запишуваат следните податоци:

1. Реден број 01 – раздел и глава

На реден број 01 се впишува нумеричка ознака на разделот и главата од Буџетот на Република Македонија на кој корисникот припаѓа со контролен број (шест цифри).

2. Реден број 02-реден број на Регистарот

На реден број 02 се впишува со нумеричка ознака редниот број на Регистарот, со контролен број според утврдениот модел (пет цифри). Податокот за реден број се зема од книгата на контролните броеви.

При автоматизирана постапка на отворање на Регистар на корисници, редниот број на Регистарот се доделува автоматски.

3. Реден број 03 – назив на корисникот

На реден број 03 се впишува потполниот назив на корисникот утврден со пропис, решение или друг соодветен акт (144 знака).

4. Реден број 04 – скратен назив на корисникот

На реден број 04 се впишува скратениот назив на корисникот (најмногу 35 знака).

5. Реден број 05 – место

На реден број 05 се впишува името на местото, каде што е седиштето на корисникот во Република Македонија (најмногу 22 знака).

6. Реден број 06 – поштенски број

На реден број 06 се впишува поштенскиот број на местото каде што е седиштето на корисникот според пописот на поштенските броеви во Република Македонија (5 цифри).

7. Реден број 07 – улица и број

На реден број 07 се впишува улицата и бројот каде што е седиштето на корисникот (38 знака).

8. Реден број 08 – општина

На реден број 08 се впишува ознаката на општината во која е седиштето на корисникот (3 цифри).

9. Реден број 09 – број на жиро сметката

На реден број 09 се впишува бројот на жиро сметката на корисникот која е поделена на три дела. Првиот дел се состои од 5 цифри и се впишува податок за оперативен број на организационата единица на Заводот за платен промет, вториот дел од 3 цифри и се впишува податок за број на сметка и третиот дел од 7 цифри во кој се внесува податок за бројот на индивидуалната партија за соодветната сметка.

10. Реден број 10 – број на сметка за сопствени приходи.

На реден број 10 се впишува бројот на сметката за сопствени приходи на корисникот кој е поделен на три дела. Првиот дел се состои од 5 цифри, вториот дел од 3 цифри и третиот дел од 7 цифри. Податоците на овој реден број се впишуваат на ист начин како и податоците од точка 9 од овој правилник.

11. Реден број 11 – матичен број од единствениот Регистар

На реден број 11 се впишува матичниот број од единствениот Регистар, кој се води во Заводот за статистика (7 цифри).

12. Реден број 12 – шифра на дејност

На реден број 12 се впишува шифрата на дејноста, под која се води во Заводот за статистика (6 цифри).

13. Реден број 13 – број на телефон

На реден број 13 се впишува бројот на телефонот на корисникот со бројот за повикување преку кој најбрзо може да се воспостави контакт со одговорниот за финансии (10 цифри).

14. Реден број 14 – број на телефакс

На реден број 14 се впишува бројот на телефаксот на корисникот со бројот за повикување, на кој можат да се испратат соодветни информации или барања (10 цифри).

15. Реден број 15 – име и презиме на лицето овластено за застапување.

На реден број 15 се впишува името и презимето на лицето овластено за застапување на корисникот (30 знака).

16. Реден број 16 – единствен матичен број на граѓанинот на лицето овластено за застапување

На реден број 16 се впишува единствениот матичен број на лицето овластено за застапување на корисникот (13 цифри).

17. Реден број 17-датум на запишување на Регистарот на корисниците

На реден број 17 се впишува датумот кога корисникот е запишан во Регистарот на корисниците (6 цифри).

18. Реден број 18 – датум на бришење на корисник од Регистарот на корисници

На реден број 18 се впишува датумот кога корисникот е избришан од Регистарот на корисниците (6 цифри).

19. Реден број 19 – датум на последна промена

На реден број 19 се впишува датумот на последната промена на податоците (6 цифри).

20. Реден број 20 – корисник на Буџетот или единка корисник.

На реден број 20 се впишува ознака 1 за корисник на средства од Буџетот (прва линија), а со ознака 2 за единка корисник на средства од Буџетот (втора линија).

Член 4

Податоците за корисниците се внесуваат од документацијата на корисникот на образецот РКБ, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Промените на податоците кои ќе настанат по првиот упис во Регистарот на корисниците, по хронолошки ред се запишуваат во образецот ПМП-Промени во матичните податоци за корисникот на Буџетот кој е составен дел на овој правилник.

Документацијата за настанатите статусни и други промени се доставува до Заводот за платен промет.

Промени во Регистарот на корисниците, се вршат врз основа на доставените барања од корисниците до Министерството за финансии (податок раздел и глава).

Податокот за редниот број на корисникот во Регистарот на корисници не може да се менува.

Член 6

По внесувањето на податоците во Регистарот на корисници се формира досие за корисникот со образец

РКБ, заедно со документацијата врз основа на која е запишан во Регистарот на корисници и евиденција за извршените промени.

Член 7

Досието на корисникот кој престанал да биде корисник на средства од Буџетот на Република Македонија, се затвора, посебно се архивира и се одложува според редниот број на регистарот за корисниците.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-4700/1
23 април 1998 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

ОБРАЗЕЦ РКБ

РЕГИСТАР

на корисници и единки корисници на Буџетот на Република Македонија

01 Раздел и глава _____ 6

02 Реден број на Регистарот _____ 5

03 Назив на корисникот _____ 144

04 Скартен назив на корисникот _____ 35

05 Место _____ 22

06 Поштенски број _____ 5

07 Улица и број _____ 38

08 Општина _____ 3

09 Број на жиро сметка _____ 5 3 7

10 Број на сметка за сопствени приходи _____ 5 3 7

11 Матичен број од единствениот регистар _____ 7

12 Шифра на дејност _____ 6

13 Број на телефон _____ 10

14 Број на телефакс _____ 10

15 Име и презиме на лицето овластено за застапување _____ 30

16 Единствен матичен број на лицето овластено за застапување _____ 13

17 Датум на запишување во Регистарот _____ 6

18 Датум на бришење на корисникот во регистар _____ 6

19 Датум на последна промена _____ 6

20 Корисник на буџет/единка корисник _____ 1

Во _____ 199__ год.

Печат

(Потпис на лицето кое го води Регистарот)

700.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 1 под А точка 2 од Одлуката за утврдување цените на услугите за користење и одржување на објектите, инсталациите и платото во рамките на границата на опфат на граничните премини во Република Македонија со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 7/97 и 54/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 136/97 од 3.12.1997 и 11.02.1998 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 1 под А точка 2 од Одлуката за утврдување цените на услугите за користење и одржување на објектите, инсталациите и платото во рамките на границата на опфат на граничните премини во Република Македонија со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и закон.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука Јавното претпријатие утврдило повеќе видови услуги што ги врши на граничните премини по барање односно свластување од Владата на Република Македонија и Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и ги утврдило цените за тоа.

Во оспорениот член 1 под А т.2 од одлуката е утврден надоместок за одржување на хигиена од фреквенција на домашни возила при излез од Република Македонија и странски возила при влез во Република Македонија во износ од 20 до 200 ден. односно од 1 до 10 ДЕМ, во зависност од видот на возилото. Надоместокот го плаќаат лицата што управуваат со возилата.

Според член 33 од Уставот секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Согласно член 27 став 2 од Уставот секој граѓанин има право да ја напушти територијата на Републиката и да се врати во Републиката.

Во член 29 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 45/97) е предвидено дека плаќањето на комуналната услуга за одржување на хигиена во градски и други населби се врши во ден/м2 како мерна единица.

Со Законот за преминувањето на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен весник на РМ“ бр. 36/92, 66/92, 12/93, 31/93 и 11/94) е уреден начинот на преминување на државната граница и обврската за контрола на преминувањето од страна на Министерството за внатрешни работи која, според член 5 од овој закон, опфаќа утврдување на исправноста на патната исправа и на идентитетот на лицето, како и преглед на лицето и превозното средство. Посебни одредби за одржување на граничните премини овој закон, како ни Законот за комунални дејности, не содржи.

Уставниот суд на Република Македонија тргнува од тоа дека граничните премини несомнено претставуваат објекти во јавна употреба, односно јавно добро и дека

затоа Републиката има право и должност да се грижи за нивното функционирање. Притоа, не е спорно дека доколку граничните премини се опремени со пропратни комунални објекти наменети за давање одредени услуги на граѓаните и другите субјекти, а кои не се врзани со условите за преминување на границата (паркинг простори и сл.) е допуштено наплатување на тие услуги од страна на претпријатието што стопанисува со нив, а кои граѓанинот во основа ги користи по слободен избор. Оттаму, за оценување на оспорената одредба е важно да се идентификува природата на надоместокот од фреквенција на возила, односно услугата и во чиј интерес таа се дава.

Според мислењето на Судот, јавниот карактер на граничниот премин и јавно-правниот карактер на контролата на преминот на државната граница го идентификува оспорениот надоместок како давачка со која се намирува јавен расход, а не како надоместок со кој се плаќа конкретна услуга, како што и не може да се определи за одржување на било кој јавен простор или објект. Граничниот премин е објект на државата воспоставен заради остварување на нејзините функции, па и неговото одржување, вклучително и хигиената, е нејзин интерес и функција и не може да се сведе на услуга на граѓаните, која инаку се плаќа по м2, а не по лице. Со оглед на тоа што јавните давачки можат да се воведат само со закон, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 33 од Уставот.

Исто така, Судот оцени дека задолжителноста на надоместокот при преминување на државната граница се јавува како услов, а со тоа и како ограничување на слободата на преминувањето на државната граница. Поради тоа Судот оцени дека оспорената одредба не е во согласност и со член 27 став 2 од Уставот и со Законот за преминување на државната граница и движењето во граничниот појас.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 136/97

29 април 1998 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,

д-р Милан Недков, с.р.

701.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 47 од Статутот на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 50/94 и 34/95).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 193/97 од 11 март 1998 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 47 од статутот означен во точка 1 од оваа одлука затоа што со него се пропишува за правата од пензиското и инвалидското осигурување во втор степен да одлучува, како и во прв, орган на Фондот, поради што се постави прашањето за неговата согласност со член 15 од Уста-

вот и со член 141 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 47 од означениот статут е предвидено решение за право од пензиското и инвалидското осигурување во втор степен да донесува комисија на Управниот одбор на Фондот.

Според член 15 од Уставот се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Согласно член 141 ст. 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97), против решението донесено во прв степен на Фондот односно кај работодавецот осигуреникот, корисникот на пензија или членот на семејството има право на жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во втор степен во предметите од пензиското и инвалидското осигурување односно кај работодавецот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека гаранцијата на правото на жалба против првостепените поединечни акти се остварува преку нејзиното деволутивно дејство кое овозможува во втор степен да одлучува друг орган од оној што одлучувал во прв степен.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од Статутот на Фондот се пропишува дека и во втор степен одлучува ист орган (Фондот) Судот оцени дека таа не е во согласност со означените уставни и законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проєвски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 193/97
29 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

702.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 22 април 1998 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Задолжителните насоки бр. 03-471/1 за воспоставување и одржување на катастарот на недвижностите, како и одржување на катастарот на земјиштето во врска со одржаниот семинар на 21 и 22 ноември 1996 година во Скопје, донесени од директорот на Републичката геодетска управа во декември 1996 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Стоименовиќ Никола од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија, му поднесе иницијатива за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата уставност и законитост.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорените насоки се уредуваат условите и начинот за запишува-

њето во катастарот на земјиштето и објектите изградени на истото, како и правата на сопствениците на изградените објекти врз земјиште што е државна сопственост и прашањата за постапување по барањата на поранешните сопственици на кои не им биле одземени правата на користење на земјиштето со формален акт на надлежен орган и во постапка предвидена со пропис.

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Ставот 2 на овој член од Уставот предвидува законите и другите прописи да се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“, најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување.

Со оглед на тоа што оспорените насоки, по нивното донесување, не се објавени во „Службен весник на Република Македонија“, Судот утврди дека не се согласни со означениот член од Уставот на Република Македонија, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проєвски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 197/97

22 април 1998 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

703.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 29 април 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за доделување на територија на делување на Здружението на ловци „Сокол“ од Другово, бр. 08-101/8 од 20 септември 1997 година, донесена од Советот на Општина Другово.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр. 221/97 од 11 март 1998 година, по поднесена иницијатива од Владата на Република Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што пред Судот се постави прашањето за нејзината согласност со член 56 од Уставот на Република Македонија и членовите 3 и 30 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96 и 34/97).

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се доделува територија на делување на Здружението на ловци „Сокол“ од Другово. Според член 2 од Одлуката територијата на делување се наоѓа во рамките на граничниот опфат на Општината Другово според катастарскиот план.

Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека Здружението на ловци „Сокол“ од Другово се обврзува да се грижи за заштитата и унапредување на фондот на дивеч и успешно да стопанисува со истиот, а според членот 4, Здружението на ловци „Сокол“ – Другово се обврзува да делува во рамките на Законот за ловство и во согласност со прописите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

И на крајот со Одлуката е предвидено дека таа влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Другово“.

5. Според член 56 став 1 од Уставот на Република Македонија сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба, како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 од овој член на Уставот, со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Со законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96 и 34/97), се уредува одгледувањето, размножувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот (ловство). Според член 3 од овој закон, дивечот е во државна сопственост и како добро од општ интерес ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со овој закон и со друг закон.

Во членот 30 од Законот е предвидено дека ловиштите установува Владата на Република Македонија. Според ставот 2 на овој член, Владата на Република Македонија определува и државни ловишта.

Во ставот 3, исто од овој член, е предвидено дека со установувањето на ловиштите се одредуваат и неговите граници, површината, намената, категоријата, бонитетот и капацитетот, а според ставот 4, во зависност од видот на дивечот што живее или може да се одгледува, ловиштата можат да бидат намиснети за одгледување на крупен и ситен дивеч.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека дивечот е добро од општ интерес и ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со Законот за ловството и друг закон. Поаѓајќи од тоа дека дивечот е добро од општ интерес и при неговата заштита е нагласен општиот интерес. Во таа смисла Законот ги уредува начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење. Поради нагласениот интерес за заштита на дивечот законодавецот ја овластил Владата на Република Македонија да ги востановува ловиштата во Републиката. При тоа, ги определува и нивните граници со децидно назначување на реоните што ги зафаќаат ловиштата.

Според тоа, единиците на локалната самоуправа немаат ниту уставно, ниту законско овластување да востановуваат ловишта, односно да доделуваат територија за делување на здруженија на ловци или на други субјекти.

Во конкретниот случај со оспорената одлука се доделува територија на делување што се наоѓа во граничниот опфат на Општина Другово, односно се востановува ловиште и се доделува за делување на Здружението на ловци „Сокол“ од Другово.

Со оглед на тоа што Советот на Општина Другово не е надлежен да востановува ловишта и да ги доделува за делување на Здружението „Сокол“ од Другово, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У.бр. 221/97

29 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

704.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 22 април 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 9 од Правилникот за архитектонски проекти на кои главниот архитект на градот дава согласност, бр. 08-335/5 донесен од Советот на општина Пробиштип на 3 октомври 1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – Подрачна единица Пробиштип, со решение У.бр. 232/97 од 4 март 1998 година поведе постапка за оценување законитоста на член 9 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 52 од Законот за локалната самоуправа.

4. Судот на седницата утврди дека Правилникот за архитектонски проекти на кои главниот архитект на градот дава согласност е донесен од Советот на општина Пробиштип врз основа на член 52 став 1 точки 5 и 6 од Законот за локалната самоуправа.

Во членот 1 од Правилникот е утврдено дека со овој Правилник се утврдуваат архитектонските проекти на објектите што се од големо значење за градот Пробиштип, архитектонските проекти со кои се заштитуваат архитектонските вредности на одделни градски квартави и објекти, како и проекти за партерно уредување на позначајни објекти или квартави на градот за кои главниот архитект на градот дава согласност. Оваа согласност се однесува на архитектонското согледување на објектите и партерно уредување. Понатаму во Правилникот се определени објектите кои се од големо значење за градот и објектите кои се од архитектонска вредност за градот.

Според членот 9 од Правилникот, главниот архитект на градот дава согласност и на проектите од член 54-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

5. Согласно член 52 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа, главниот архитект на градот дава стручно мислење на деталните урбанистички планови и урбанистичките и архитектонско-урбанистичките проекти. Според точката 5 на истиот член од Законот, главниот архитект на градот дава согласност на архитектонските проекти што се од големо значење за градот, а значењето се утврдува по правилникот за таков вид на објекти изготвени и усвоени во единицата на локалната самоуправа. Според точката 6 на истиот член од Законот главниот архитект на градот дава согласност на проектите за партерно уредување на позначајни објекти или квартави во градот.

Според член 54-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, до усогласување на постојните детални урбанистички планови со одредбите на овој закон, за објектите предвидени со плановите, може да се издаде решение за услови за градба во поглед на: определување на површината која се зафаќа со објектот; определување на градежни линии, максимална висина на објектот и другите поблиски услови за градба, врз основа на претходно изготвен урбанистички проект со кој изградбата се усогласува со соседните постојни објекти на одделна улица или комплекс, во согласност со генералниот урбанистички план.

Во конкретниот случај со оспорениот член 9 од Правилникот е предвидено дека главниот архитект на градот дава согласност и на проектите од член 54-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање што практично значи дека главниот архитект на градот дава согласност на изготвен урбанистички проект со кој изградбата се усогласува со соседните постојни објекти на одделна улица или комплекс. Имајќи предвид дека согласно член 52 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа, главниот архитект на градот дава стручно мислење на урбанистичките проекти а не дава согласност, Судот оцени дека оспорениот член 9 од Правилникот не е во согласност со член 52 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 232/97 Претседател
22 април 1998 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

ИСПРАВКА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/98, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во точка 1, ред 3 по зборовите: „а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина“ треба да се додадат и зборовите „Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови“.

Во точка 1 колона 4 – количина ред 16 наместо „бројот 5“ треба да стои „бројот 30“.

Во точка 1 колона 2 – наименование, ред 38 се додава нов ред „в) надворешен Zip File“, а точката „в“ во ред 39 станува точка „д“.

Во точка 1 колона 4 – количина, ред 13 се додава бројот 5.

Во точка 1 колона 2 – наименование ред 105 по зборот „Процесор“ треба да стојат зборовите „Pentium II Mmx 300 Mhz“.

Бр. 23-877/2
5 мај 1998 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

5. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во член 79, алинеја 3, текстот „во други случај утврдени со колективен договор на ниво на работодавец“, се брише.

2. Во членот 86, се бришат точките 6, 8, 11, 13, 15, 16 и 17.

3. Член 92, став 1 се менува и гласи: „Одлука за престанок на работниот однос задолжително се дава во

писмена форма со образложение за причините за давање отказ“.

4. Член 99, став 2, по двете точки, текстот во алинеите се менува и гласи:

- „– до 5 години работен стаж – отказан рок 1 месец
- до 15 години работен стаж – отказан рок 2 месеци
- над 15 години работен стаж – отказан рок 3 месеци“

5. По член 99, се додаваат три нови членови кои гласат:

Член 1

Работниот однос на работникот му престанува без отказан рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со овој или друг закон, и договор за работа, и особено ако:

1) неоправдано изостане од работа 3 последователни работни дена или 5 дена со прекин во текот на 1 година

2) го злоупотреби боледувањето.

3) не се придржува кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозија штетно дејствување на отрови и други опасни материи и ги повредува прописите за заштита на животната средина.

4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства.

5) стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание ќе предизвика штета на работодавецот.

6) го злоупотреби или пречекори даденото овластување, и

7) одаде деловна, службена или државна тајна.

Со закон и колективен договор на работодавецот, може да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски.

Член 2

По исклучок на претходниот член, до донесувањето на одлуката за отказ, со писмен налог на овластеното лице кај работодавецот, работникот се отстранува од работното место или од кај работодавецот ако:

1) непосредно се загрозува животот или здравјето на работниците или други лица, или се оштетуваат средства од поголема вредност.

2) присуството на работа и понатамошна работа кај работодавецот штетно ќе се одразува врз работењето на работодавецот.

3) го осуетува или оневозможува утврдувањето на одговорноста за повреда на работните обврски и

4) кога против него е покрената кривична постапка за кривично дело сторена на работа или во врска со работата.

Член 3

Приговорот против престанок на работниот однос, односно против отстранувањето од работното место или од кај работодавецот во смисла на претходните два члена, не ја задржува од извршување Одлуката за отказ, односно писмениот налог“.

6. Член 111 се менува и гласи: „Овој колективен договор и измените и дополнувањата на истиот се склучува за време од 3 години“.

7. Член 115 се менува и гласи: „Измените и дополнувањата на овој колективен договор влегуваат во сила со денот на склучувањето.“

Скопје, 6 мај 1998 година

Одбор на работодавците
на Здружението на
кожарско-преработувачката
индустрија на РМ
Претседател,
Драгољуб Поновик, с.р.

Синдикат на работниците од
текстилната, кожарската и
чевларската индустрија на РМ
Претседател,
Ангелко Ангелковски, с.р.

6.

Врз основа на Законот за измените и дополнувањата на Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ бр. 14/95) и член 108 од Колективниот договор за дејноста сообраќај („Сл. весник на РМ“ бр. 61/94), Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските на Република Македонија и Здружението за сообраќајот и врските при Стопанската комора на РМ, на 7.05.1998 година, ги извршија следните

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ДЕЈНОСТА СООБРАЌАЈ

1. Во член 78, се додава нов став кој гласи: „привремениот принуден одмор не може да трае повеќе од 2 години“.

2. Член 88, став 1, алинеја 3, се брише.

3. Членот 96, став 1, се менува и гласи: „должината на отказниот рок изнесува:

- | | |
|--|------------|
| – од 5 години до 15 години работен стаж | 1 месец |
| – од 15 години до 25 години работен стаж | 2 месеци |
| – над 25 години работен стаж | 3 месеци.“ |

4. По член 97, се додаваат 3 нови члена: 97-а, 97-б и 97-в, кои гласат:

„Член 97-а

Работниот однос на работникот му престанува без отказан рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски ако:

1. неоправдано изостане од работа 3 последователни работни дена или 5 работни дена со прекин во текот на 1 година;

2. го злоупотреби боледувањето;

3. не се придржува кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозии, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и ги повредува прописите за заштита на животната средина;

4. внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства;

5. стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание предизвика штета на работодавецот;

6. го злоупотреби или го пречекори даденото овластување;

7. издаде деловна, службена или државна тајна.

Член 97-б

По исклучок на случаите од претходниот член, до донесување на решение за отказ, со писмен налог на директорот, односно од него овластен работник, работникот се отстранува од работно место или од претпријатието ако:

1. непосредно се загрозува животот или здравјето на работниците или се оштетуваат средствата од поголема вредност;

2. понатамошното присуство на работа штетно се одразува на работењето на претпријатието;

3. го осуетува и оневозможува утврдувањето на одговорноста за повреда на работните обврски;

4. кога против него е поведена кривична постапка за кривично дело сторено на работа или во врска со работата.

Член 97-в

Поднесувањето на приговор против престанок на работниот однос, односно отстранувањето од работното место или од претпријатието во смисла на член 97-а и 97-б од овој колективен договор не ја задржува од извршување одлуката за отказ, односно писмениот налог.

За време на привременото одालчување од претпријатието, работникот има право на надомест на плата во висина од 1/2, а ако издржува семејство во висина од 2/3 од износот на просечната месечна аконтација на плата на работникот за последните три месеци“.

5. Член 110, став 1, се менува и гласи: „Овој колективен договор и измените и дополнувањата важат 3 години од денот на склучувањето.“

6. Член 112 се менува и гласи: „Колективниот договор и измените и дополнувањата влегуваат во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

За Републичкиот одбор на
Синдикатот на работниците
од сообраќајот и врските
на Република Македонија
Претседател,
Љубомир Танеловски, с.р.

За Здружението на сообраќајот
и врските при Стопанската
комора на Македонија,
Претседател,
Крсте Танасоски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ

7.

Врз основа на член 94 од Законот за банките и штедилниците – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 29/96) и глава 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/96), Собранието на основачите на Фондот за осигурување на штедни влогови, на седницата одржана на 21.01.1997 година, донесе

СТАТУТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се уредува:

- називот и седиштето на Фондот за осигурување на штедни влогови (во натамошниот текст: Фонд);
- предметот на работење на Фондот;
- основањето на Фондот, основната главнина (во натамошниот текст: основачки капитал), акциите;
- зголемувањето и намалувањето на основачкиот капитал;
- средствата на Фондот;
- утврдувањето на премиите за осигурување на штедните влогови;
- начинот на управување и органите на Фондот;
- распределба на добивката, поднесувањето на ризикот и покривањето на загубата;
- организацијата на Фондот;
- деловната тајна;
- престанок на осигурувањето во Фондот;
- престанокот на Фондот;
- други прашања од значење на работењето на Фондот.

Член 2

Основачи на Фондот се: банки, штедилници, филијали на странски банки со седиште во Република Македонија, кои ја потпишале Одлуката за основање на Фондот (во натамошниот текст: членки).

Фондот е основан кога е потпишана Одлуката за основање на Фондот, усвоен и потпишан Статутот на Фондот и кога е потпишан актот за преземање на акциите.

Член 3

Банки, штедилници и филијали на странски банки со седиште во Република Македонија кои дополнително ќе изразат желба да пристапат кон Фондот, можат да станат акционери, односно членки под услови и начин предвидени со одредбите на Законот за банки и штедилници и на овој статут.

Банките, штедилниците и филијалите на странски банки со седиште во Република Македонија против кои Народна банка на Република Македонија има изречено мерка за забрана на прибирање на штедни влогови, можат да станат членки на Фондот по престанување на важноста на решението со кое таа мерка е изречена.

Член 4

Членките кои дополнително ќе пристапат кон Фондот должни се да обезбедат основачки влог согласно со одредбите на член 18 на овој статут.

Член 5

Во постапката за добивање дозвола за основање и работење на банка, штедилница или филијала на странска банка, кандидатите за членки во Фондот ќе ги уплатат средствата предвидени во член 18 од овој статут, на посебна сметка што ќе ја отвори Фондот за таа намена.

Доколку барањето за добивање дозвола за основање и работење на банка, штедилница или филијала на странска банка не биде уважено, уплатените средства од претходниот став се враќаат на оној што ги уплатил.

Член 6

Фондот е акционерско друштво, со својство на правно лице и во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет Фондот одговара со целокупниот свој имот.

Членките имаат обврски на давања утврдени со овој статут и не одговараат за обврските на Фондот.

Членките под еднакви услови имаат еднаква положба во Фондот.

II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ**Член 7**

Називот на Фондот е: Фонд за осигурување на штедни влогови а.д. – Скопје.

Член 8

Седиштето на Фондот е во Скопје, на адреса_____.

Член 9

Фондот има печат, штембил и заштитен знак.

Формата и содржината на печатот, штембилот и на заштитниот знак ќе се определат со правилник што ќе го донесе Управниот одбор на Фондот.

Член 10

Фондот има жиро-сметка што се води во надлежната институција за платен промет, утврдена со закон. За депонирање на средствата на Фондот одлучува Управниот одбор на Фондот.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ**Член 11**

Фондот ги врши следниве работи:

– осигурување на денарски и девизни штедни влогови и на тековни сметки на физички лица кај банки, денарски штедни влогови и тековни сметки кај поштенска штедилница и на денарски штедни влогови кај штедилници,

– учество на меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка.

Учеството на меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност се состои во правото на Фондот:

– да купува и да продава државни хартии од вредност и хартии на Народна банка на Република Македонија,
– да учествува на аукциите на депозити што ги организира Народна банка на Република Македонија.

Член 12

Во случај на настапување на ризичен настан, Фондот ги обештетува штедачите во висина од 75% од штедниот влог.

Во износот од став 1 на овој член се пресметува главнината на штедниот влог зголемена за каматата најмногу до есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија важечка во соодветниот период, а за девизните штедни влогови главнината зголемена за каматата најмногу до домицилната камата за соодветните девизни средства по методологија утврдена од Народна банка на Република Македонија.

Член 13

Ризичниот настан настапува кога гувернерот на Народна банка на Република Македонија со акт ќе ја прогласи членката за неликвидна и кога по искористувањето на средствата од задолжителната резерва таа не располага со сопствени средства за намирување на штедните влогови. Во таков случај, од денот на донесување на актот:

– до воведување на ликвидациона, односно стечајна постапка од страна на надлежниот суд, штедачот се намирува месечно, во висина на износот од член 12, став 1, но не повеќе од последната објавена едномесечна просечна плата во Република Македонија,

– по воведувањето на ликвидациона односно стечајна постапка од страна на надлежниот суд, побарувањето на штедачот стасува веднаш.

Член 14

Износот на средствата исплатени врз основа на член 12 и член 13 од овој статут, Фондот го наплатува од приливот на средства од ликвидационата односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона односно стечајна постапка, зголемен за законската камата.

IV. ОСНОВАЊЕ, ОСНОВАЧКИ КАПИТАЛ, АКЦИИ**Член 15**

Фондот се основа на тој начин што основачите, како правни лица, преку овластен застапник, ги преземаат, без јавно огласување, сите акции и даваат изјава дека основаат друштво (симултано основање).

Основачите ги преземаат акциите со изјава што ја даваат дека ја преземаат обврската за уплата на акциите.

Во изјавата за преземање на акциите од став 2 на овој член се наведува: името на членката, овластениот застапник кој ги презема акциите во нејзино име и за нејзина сметка, бројот, видот и родот на акциите и нивниот номинален износ, како и кога ќе биде извршена уплатата.

Член 16

Преземањето на акциите мора да биде безусловно и неограничено. Преземачот на акциите, по уписот на Фондот во трговскиот регистар, спрема Фондот и неговите доверители не може да истакнува дека актот за преземање, статутот и извештајот на основачите не му биле познати или дека со нив не се согласил.

Член 17

Основачките влогови се уплатуваат во пари.

Основачите не смеат да располагаат со уплатите за акции. Управниот одбор може да располага со уплатите по уписот на основањето на Фондот во трговскиот регистар.

Посебни надоместоци, враќање на уплатите и награди не можат да се исплатуваат на товар на основачкиот капитал на Фондот.

Член 18

Почетниот основачки капитал на Фондот изнесува 290.000 DEM во денарска противвредност.

Банките, штедилниците и филијалите на странски банки уплатуваат по 10.000 DEM во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на уплатата.

Член 19

Во висина на основачкиот капитал Фондот издава акции.

Акциите се обични и на нивните сопственици им даваат:

- 1) право на глас во Собранието на Фондот,
- 2) право на исплата на дел од добивката (дивиденда)

и

- 3) право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Фондот.

Член 20

Основачкиот капитал и акциите гласат на денари. Бројот на акциите е 2.900 и е цел број кој е делив со 100. Сто акции даваат право на еден глас.

Номиналната вредност на една акција е 100 DEM во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на поднесувањето на пријавата за упис на основањето на Фондот во трговскиот регистар, заокружена нагоре до износ делив со 100.

Член 21

Основачкиот капитал се запишува целосно.

Паричните влогови се уплатуваат до моментот на уписот на Фондот во трговскиот регистар, најмалку до една третина од нивниот номинален износ. Уплатата на остатокот се врши во една или повеќе рати врз основа на одлука на Собранието, во рок кој не е подолг од шест месеци, сметано од денот на уписот на Фондот во трговскиот регистар.

Член 22

Акциите гласат на име.

Член 23

Акциите се запишуваат во Книгата на акции на Фондот. Во книгата се запишува името и седиштето на членките на Фондот, бројот и вредноста на акциите како и други податоци што ќе ги определи Управниот одбор.

За членка (акционер) во друштвото се смета банката, штедилницата, филијалата на странска банка со седиште во Република Македонија, која е запишана во Книгата на акции.

На барање, на секоја членка ѝ се овозможува увид во Книгата на акции.

Член 24

Членките имаат право на учество во добивката, освен ако таа, според одлуката на Собранието за употреба на добивката, е изземена од распределба меѓу членките.

Учеството на членките во добивката се определува сразмерно со номиналниот износ на акциите.

Учеството во дивидендата се врши сразмерно со извршените уплати. Ако уплатата на акциите не е извршена во ист сразмер, пресметувањето се врши за времето кое поминало откако уплатата е извршена.

V. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВАЧКИОТ КАПИТАЛ

Член 25

Зголемувањето на основачкиот капитал се врши со издавање нови акции, врз основа на одлука за зголемување на основачкиот капитал.

Одлуката од претходниот став ја донесува Собранието на Фондот со најмалку три четвртини од гласовите кои го претставуваат основачкиот капитал на Фондот.

Член 26

Управниот одбор е должен да го пријави извршеното зголемување на основачкиот капитал заради упис во трговскиот регистар.

Основачкиот капитал се смета за зголемен со уписот на извршеното зголемување.

Акциите се издаваат само по уписот во трговскиот регистар.

Член 27

Со одлука на Собранието, Управниот одбор може да биде овластен, најмногу за две години по уписот на основањето на Фондот, односно измената на статутот, преку издавање на нови акции врз основа на прием на нови членки во Фондот да го зголеми основачкиот капитал до определен номинален износ.

Номиналниот износ на одобриениот капитал не може да ја надмине половината од основачкиот капитал во времето кога е дадено овластувањето.

Член 28

Одлука за намалување на основачкиот капитал донесува Собранието со мнозинство од најмалку три четвртини од гласовите кои го претставуваат основачкиот капитал во моментот на донесувањето на одлуката.

Со одлуката за намалување на основачкиот капитал се определуваат износот и целта, како и начините за спроведување на намалувањето на основачкиот капитал.

Член 29

Управниот одбор е должен за одлуката за намалување на основачкиот капитал како и за извршеното намалување на основачкиот капитал, да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар.

VI. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

Член 30

Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку 15% од вкупните штедни влогови на членките на Фондот.

Вкупните средства на Фондот се формираат од уплатите на основачките влогови на членките-основачки капитал, премииите за осигурување-фонд за сигурност и разликата меѓу приходите и расходите на Фондот што ќе се остварат со работите што ќе ги врши Фондот од член 11 од овој статут.

Вкупните средства на Фондот од став 1 на овој член ќе се обезбедат најдоцна во рок од 4 години од основањето на Фондот.

Фондот е должен да го одржува нивото на вкупните средства од став 1 на овој член, од кои средствата на фондот за сигурност треба да изнесуваат 15% од вкупните штедни влогови на членките на Фондот.

Член 31

По постигнување на вкупните средства на Фондот од член 30 од овој статут, членките можат да одлучат добивката да се распредели во резервите на Фондот, или да се распредели на членките.

Одлука за распределување на добивката и за покривање на загубата донесува Собранието на Фондот со тричетвртинско мнозинство од гласовите кои го претставуваат основачкиот капитал на Фондот.

VII. УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ**Член 32**

Премијата за осигурување на штедните влогови се утврдува во рамките на член 100, став 1 од Законот за банки и штедилници.

Премијата од став 1 на овој член се состои од техничка премија и режиски додаток.

Техничката премија претставува прилив на фондот за сигурност.

Режискиот додаток претставува приход кој служи за покривање на трошоците на тековното работење на Фондот. Висината на режискиот додаток се утврдува во зависност од финансискиот план на работењето на Фондот со одлука на Управниот одбор, а по претходно добиено одобрение од Надзорниот одбор на Фондот.

Основица за пресметување на износот на премијата за осигурување претставува билансната состојба на штедните влогови кај членката од претходниот месец.

Членките на Фондот во периодот до 01.05.1997 година ќе плаќаат премија во висина од 1,5%, а по истекот на тој период висината на премијата ќе ја утврдува Управниот одбор на Фондот, по претходно добиено одобрение на Надзорниот одбор.

Член 33

Управниот одбор на Фондот ќе ја зголеми односно ќе ја намали висината на премијата за осигурување од член 32 од овој статут за секоја членка одделно, на основа на писмено известување од Народната банка на Република Македонија која, врз основа на супервизорска контрола, констатирала промени во состојбите кај членката.

Член 34

Премијата за осигурување се плаќа месечно, со примена на 1/12 од стапката одредена во став 6 од член 32 на состојбата на штедните влогови искажана во билансот на членката на крајот на секој месец. Рокот за плаќање на премијата е до 15-ти во тековниот месец за претходниот месец.

Обврската за пресметување и уплатување на премијата за осигурување на членките почнува наредниот месец од месецот кога е регистриран Фондот во трговскиот регистар.

Член 35

По постигнувањето на износот на средствата од член 30, членките ќе престанат со уплати на премии за осигурување.

Член 36

Во случај на настапување на ризичен настан, а недостасуваат средства за исплата на осигурените штедни влогови во фондот за сигурност на Фондот, членките се должни во рок од 30 дена да уплатат дополнителни средства до износ неопходен за нормално работење на Фондот.

Висината на уплата на дополнителниот износ на средства се определува по принципот на член 32 врз

основа на одлука на Управниот одбор на Фондот, по претходно добиено одобрение на Надзорниот одбор.

Дополнително уплатените средства се враќаат на членките по наплатата на искористените средства од Фондот од ликвидационата односно стечајната маса на членката кај која е воведена ликвидациона односно стечајна постапка, зголемени за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија, а во случај кога се тие недоволни за да се врати полниот износ на дополнително уплатените средства, средствата се распределуваат на членките сразмерно на дополнително уплатените средства.

VIII. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИ НА ФОНДОТ**Член 37**

Со Фондот управуваат членките сразмерно со висината на вложените средства во основачкиот капитал на Фондот.

Член 38

Органи на Фондот се: Собрание, Надзорен одбор, Управен одбор.

Член 39

Собранието го сочинуваат основачите на Фондот односно нивните претставници.

Членовите на Надзорниот одбор и на Управниот одбор можат да учествуваат во работата на Собранието без право на глас, освен ако не се овластени претставници на членките (акционерите).

Член 40

Собранието ги врши следните работи:

- го донесува Статутот на Фондот, и неговите измени и дополнувања,
- одлучува за зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Фондот,
- одлучува за промена на правата врзани за одделни видови и родови на акции,
- ги именува и разрешува членовите на Надзорниот одбор и ги разрешува членовите на Управниот одбор на предлог на Надзорниот одбор,
- ја одобрува работата на членовите на Надзорниот и на Управниот одбор,
- ја усвојува годишната сметка и одлучува за употребата на добивката и за покривање на загубата,
- именува ревизори на годишните сметки и контролори за управувањето со Фондот,
- издавање на хартии од вредност,
- ја утврдува деловната политика на Фондот и го донесува развојниот и финансискиот план на Фондот,
- го разгледува и усвојува извештајот за работата на Фондот,
- одлучува за прашањата од областа на управувањето ако тоа го побараат членовите на Управниот одбор,
- други прашања предвидени со овој статут.

Член 41

Собранието работи според деловник за работа.

Собранието донесува одлуки на седници, со три четвртинско мнозинство од гласовите што го претставуваат основачкиот капитал на Фондот.

Собранието има претседател и заменик претседател.

Претседателот и заменикот претседател се именуват на период од четири години.

Со седницата претседава и раководи претседателот, а во негово отсуство заменик претседателот.

Член 42

Собранието на Фондот, секоја година, по завршувањето на деловната година одлучува за одобрувањето на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор.

Ако тоа го бара еден или повеќе членки, кои поседуваат акции што претставуваат најмалку една десетина од основната главнина или ако така одлучи Собранието, за работата на членовите на органите на Фондот, се гласа одделно за секој член на органот.

Расправата за одобрување на работата на органите на Фондот мора да биде поврзана со расправата за билансот на успехот на Фондот.

Собранието на Фондот дава одобрение за начинот на кој е остварено управувањето на Фондот од страна на Управниот и Надзорниот одбор.

Одобрувањето на работата на органите на Фондот не содржи и откажување од барањата за надомест на штета.

Член 43

Собранието се свикнува најдоцна 3 месеци по составувањето на годишните сметки и годишниот извештај.

Ако Управниот одбор не го свика Собранието на време, Собранието, без одлагање го свикнува Надзорниот одбор. Одлуката за свикнување на Собранието се врши со обично мнозинство од членовите на Надзорниот одбор.

Член 44

Собрание на Фондот можат да свикаат и други лица.

Барање за свикнување на Собранието на Фондот можат да поднесат и членките чиј заеднички удел во Фондот изнесува една десетина од основачкиот капитал. Барањето се поднесува по писмен пат при што ги наведуваат целите и причините за свикнување на Собранието на Фондот. Барањето се доставува до Управниот одбор.

Ако во рок од 30 дена по барањето на членките, Собранието на Фондот не биде свикано надлежниот регистарски суд, во вонпроцесна постапка, го свикнува Собранието или ги овластува членките кои барале свикнување на Собранието на Фондот да го свикаат Собранието.

Фондот ги сноси трошоците за одржување на Собранието согласно став 3 од овој член, како и судските трошоци ако судот го одобри барањето.

Член 45

Видот, содржината и времето на повикот односно поканата за свикнување на Собранието на Фондот како и начинот на работењето на Собранието се дефинираат со деловникот за работа на Собранието на Фондот.

Член 46

Надзорниот одбор е составен од 7 члена од кои најмалку еден е претставник од штедилниците.

Членовите на Надзорниот одбор ги именува Собранието на Фондот. Членовите на првиот Надзорен одбор се именуваат со Одлуката за основање.

Член 47

За член на Надзорниот одбор може да биде именувано правно и физичко лице кое е деловно способно.

Кога за член на Надзорен одбор е именувано правно лице, тоа веднаш по именувањето определува постојан застапник кој е подведен под исти услови и обврски и презема иста одговорност како да е член на Надзорниот одбор во свое име со што не е исклучена и солидарната одговорност на правното лице кое го претставува.

Член 48

Членовите на Надзорниот одбор се именуваат за време од 4 години.

Членовите на Надзорниот одбор можат повторно да бидат именувани без ограничување на можноста за реизбор.

Од редот на членовите кои ги бира Собранието, Надзорниот одбор избира претседател и заменик претседател.

Член на Надзорен одбор не смее да биде во исто време, именуван во повеќе од 5 надзорни одбори на акционерски друштва со седиште во Република Македонија.

Член 49

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Фондот што го врши Управниот одбор.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите, документите и списите на Фондот како и имотот на Фондот.

Надзорниот одбор може, за вршење на некои стручни работи од надзорот, да задолжи одделни членови или стручњаци.

Член 50

Надзорниот одбор нема овластувања во врска со управувањето на Фондот.

На Надзорниот одбор не можат да му бидат пренесени овластувањата во врска со управувањето со Фондот. По исклучок, со овој статут (член 63) се определуваат работите што Управниот одбор може да ги преземе само со претходно добиено одобрение на Надзорниот одбор. Ако Надзорниот одбор одбие да даде одобрение, Управниот одбор може да бара одобрение од Собранието. Одлуката со која Собранието дава одобрение се донесува со три четвртини од гласовите што го сочинуваат основачкиот капитал.

Надзорниот одбор го свикнува Собранието на Фондот кога тоа го бараат интересите на Фондот. Одлуката за свикнување на Собранието членовите на Надзорниот одбор ја донесуваат со мнозинство од вкупниот број на членови.

Член 51

Надзорниот одбор го застапува Фондот, судски и вон судски, против членовите на Управниот одбор.

Член 52

Надзорниот одбор одлучува ако на седницата се присутни најмалку 1/2 од членовите, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Во случај на поделба на гласовите гласот на претседателот на надзорниот одбор е одлучувачки.

Член 53

Поблиски одредби за свикнување на седниците на Надзорниот одбор и начинот на работа се регулираат со деловникот за работа на Надзорниот одбор.

Член 54

На членовите на Надзорниот одбор им се доделува годишна парична награда, сразмерно на задачите и на материјалната состојба на Фондот.

Средствата се исплатуваат на товар на трошоците на работењето на Фондот.

Одлуката за висината на наградата од став 1 на овој член ја донесува Собранието на Фондот.

Член 55

Секој договор во кој Фондот е странка и во кој член на Управниот одбор или Надзорниот одбор има некаков интерес, мора да биде одобрен од страна на Надзорниот одбор.

Кога член на Управниот или на Надзорниот одбор ќе стекне сознание дека се исполнети околностите утврдени во став 1 на овој член, ги известува за тоа двата органи.

Заинтересирираниот член има право да биде сослушан, но не може да учествува во расправата или во донесувањето на одлуката во врска со односниот договор во Управниот одбор, ниту во донесувањето на одлуката во врска со одобрувањето што е барање од Надзорниот одбор.

Собранието на Фондот се известува на наредната седница за одобренјата дадени според претходните ставови од овој член.

Член 56

Договорите што се одобрени од Надзорниот одбор како и тие што не добиле одобрение произведуваат правно дејство спрема трети лица, освен ако не бидат поништени поради измама.

Последиците штетни за Фондот од неodobрените договори можат да бидат ставени на товар на членот на Управниот односно Надзорниот одбор.

Член 57

Без оглед на одговорноста на заинтересирираниот член на управниот односно надзорниот одбор, договорите од член 56, склучени без одобрение на Надзорниот одбор ќе бидат поништени ако имаат штетни последици по Фондот.

Тужбата за поништување се поднесува во рок од 3 месеци сметајќи од денот на склучувањето на договорот.

Собранието на друштвото може, врз основа на посебен извештај на контролата во кој се изложени околностите со оглед на кои одобрението не било дадено таквиот договор да го прогласи за ништовен.

Член 58

Управниот одбор брои 3 члена.

Членови на Управниот одбор можат да бидат само физички лица – деловно способни, ги именува Надзорниот одбор. Членовите на првиот Управен одбор се именуваат со одлуката за основање на Фондот.

Со одлуката за именување на еден од членовите на Управниот одбор му се доверува функцијата на претседател на Управниот одбор.

Надзорниот одбор определува кој член е одговорен за прашањата на вработените во односите со нив.

Член 59

Членовите на Управниот одбор се именуваат на период од 4 години.

Членовите на Управниот одбор можат да бидат разрешени од страна на Собранието на Фондот, на предлог на Надзорниот одбор.

Ако разрешувањето е извршено без наведување на причини секој член може да бара надомест на штета.

За членот на Управниот одбор кој склучил договор за работа во Фондот, разрешувањето нема влијание врз постоењето на овој договор.

Член 60

Член на Управниот одбор не смее, во исто време, да биде именуван во повеќе од 5 управни одбори во акционерски друштва со седиште во Република Македонија.

Член 61

Управниот одбор управува со Фондот.

Управниот одбор има најшироки овластувања да дејствува во сите околности во име на Фондот во рамките на предметот на работењето на Фондот, со исклучок на овластувањата што изрично му се дадени на Надзорниот одбор и на Собранието на Фондот.

Член 62

Управниот одбор на Фондот ги врши следниве работи:

- донесува планови, програми за работа и општи акти на Фондот;

- ги утврдува премииите за осигурување согласно член 32 и член 33 од овој статут;

- одлучува за купување на хартии од вредност;

- бара дополнителни податоци и извештаи за работа од одделни членки на Фондот, сигнализира до супервизорските органи на Народна банка на Република Македонија за евентуално воочените аномалии во работењето и укажува за потребата од дополнителна ревизија и контрола кај тие членки;

- бара дополнителна ревизија и контрола од друга независна супервизорска кука за работата кај одделни членки на Фондот;

- одлучува за дополнителни уплати на средства согласно со членот 36 од овој статут;

- го организира работењето на Фондот;

- дава иницијативи за унапредување на работењето на Фондот;

- врши и други работи предвидени со овој статут и одлуките на Собранието на Фондот.

Член 63

Управниот одбор со претходно добиено одобрение на Надзорниот одбор одлучува особено за:

- 1) намалување или проширување на предметот на работење на Фондот;

- 2) прием на нови членки (акционери) во Фондот;

- 3) престанок на осигурувањето на членките во Фондот;

- 4) утврдување на висината на премииите;

- 5) утврдување на висината на режискиот додаток;

- 6) организационата поставеност и организационите промени во Фондот;

- 7) други случаи утврдени со овој статут.

Управниот одбор на Фондот може да го одложи приемот на одделни банки и штедилници за членки на Фондот до добивање дополнителни податоци и извештаи во рок од 30 дена.

Член 64

Претседателот на Управниот одбор го застапува и претставува Фондот во односите со трети лица.

Надзорниот одбор може да даде овластување за застапување на еден или повеќе членови на Управниот одбор, кои тогаш носат назив генерални директори.

Член 65

За претседател на Управниот одбор на Фондот може да биде избрано лице кое покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува и следниве посебни услови:

- да има завршено висока стручна подготовка,

- да е докажан и признат стручњак за вршење на работите и целите за кои е основан Фондот, и

- да има најмалку 5 години работно искуство.

Член 66

Управниот одбор најмалку еднаш во три месеци му поднесува на Надзорниот одбор пишан извештај за работењето на Фондот.

Управниот одбор, по истекот на деловната година му поднесува на Надзорниот одбор наред на годишната сметка и годишен извештај за работењето на Фондот.

На барање на Надзорниот одбор, Управниот одбор составува посебен извештај за состојбата на Фондот или за некој посебен аспект во неговото работење.

Надзорниот одбор може самиот или преку трети лица да презема дејства заради стекнување увид во работењето на Фондот и управувањето со него од страна на Управниот одбор. На барање на најмалку една третина од членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор е должен да ги подготви сите документи и извештаи.

стувања потребни за вршење на надзор над неговата работа.

Секој член на Надзорниот одбор има право да ги разгледува сите извештаи, документи и известувања што Управниот одбор ги доставил на Надзорниот одбор.

Член 67

На членовите на Управниот одбор им се одобрува награда.

Начинот и износот на наградата на секој од членовите на Управниот одбор се определува со актите за именување на членовите на Управниот одбор.

Член 68

Сите членови на Управниот и Надзорниот одбор во согласност со нивната положба, утврдена со Статутот, имаат исти права и обврски, без оглед како се распоредени правата и обврските меѓу членовите на Управниот односно Надзорниот одбор.

Сите членови на Управниот и Надзорниот одбор ги вршат правата и обврските во одборот во интерес на друштвото, имајќи ги предвид интересите на членките и на вработените.

Членовите на Управниот и Надзорниот одбор се должни како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што се однесуваат на работењето на Фондот, а кои ги добиле како доверливи. Оваа должност и обврска постои и продолжува да важи и по престанокот на членството во Управниот односно Надзорниот одбор.

IX. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 69

Фондот го утврдува приходот и врши негова распределба во согласност со Законот за сметководство и со овој статут.

Од остварениот приход Фондот ги покрива своите расходи во согласност со Законот за сметководство, Статутот и Одлуката за основање.

Член 70

Делот од приходите од работењето на Фондот од Годишната пресметка што ќе останат по намирувањето на вкупните расходи, Фондот ги искажува како добивка.

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година,
- зголемување на фондот за сигурност,
- резерви на Фондот,
- дивиденди,
- учество на членовите на Управниот одбор на Фондот во нето добивката.

Поблиски критериуми за распределба на добивката се утврдуваат со Одлука на Собранието на Фондот.

Член 71

Остварената добивка на Фондот, до постигнување на износот на вкупните средства од член 30 од овој статут, ќе се распоредува во фондот за сигурност на Фондот.

X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ

Член 72

Организацијата на Фондот се утврдува со општ акт кој го донесува Управниот одбор, по претходно добиено одобрение на Надзорниот одбор.

Член 73

Работниците во Фондот засноваат работен однос во согласност со Закон, Колективен договор и Општ акт на Фондот.

XI. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 74

Деловната тајна ја сочинуваат податоци чие соопштување и предавање на неовластено лице е во спротивност со интересите и угледот на Фондот и на членките.

Управниот одбор утврдува што претставува деловна тајна.

Член 75

Должноста за чување на деловната тајна се однесува на сите вработени во Фондот и е обврска и по престанок на работниот однос.

Член 76

Податоците добиени од Народната банка на Република Македонија за рангирање на членките претставуваат деловна тајна.

Соопштувањето и предавањето податоци од став 1 на овој член повлекува последици согласно прописи.

Член 77

Фондот ќе се подготвува за вршење на својата работа во услови на војна или воена состојба во согласност со Законот за одбрана.

Член 78

Фондот е должен својата дејност да ја врши на начин со кој ќе обезбеди заштита и обезбедување на животната средина.

XII. ПРЕСТАНОК НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ФОНДОТ

Член 79

Осигурувањето во Фондот престанува:

- на барање на членката, во случај кога таа побарала укинување на дозволата за прибирање на штетни влогови по претходно целосно намирување на обврските по штетните влогови на граѓаните,
- кога Народна банка на Република Македонија ќе ја одземе на членката дозволата за работа со штетни влогови и тековни сметки на граѓани,
- ако членката во договорениот рок не ја уплати премијата за осигурување или не ги намира обврските согласно член 34 од овој статут,
- кога со контролата на Народна банка на Република Македонија е утврдено дека членката не се придржува кон пропишаните супервизорски стандарди за бонитетност и доколку се утврдат неправилности во спроведувањето на мерките на монетарната и девизната политика со што се загрозува ликвидноста и солвентноста на членката, а во определениот рок членката не ги отстранила тие неправилности.

За престанување на осигурувањето во Фондот на банката, штедилницата, односно филијалата на странска банка одлучува Управниот одбор на Фондот, по претходно добиено одобрение од Надзорниот одбор.

Член 80

Управниот одбор на Фондот без одлагање ја известува Народната банка на Република Македонија за престанок на осигурувањето во Фондот.

Член 81

Кога на членката ќе ѝ престане осигурувањето во Фондот, по било кој од основите наведени во член 79 од овој статут, средствата уплатени во Фондот до денот на

престанување на осигурувањето, остануваат во Фондот.

Фондот гарантира за штедните влогови кај членката уплатени и осигурени до денот на престанување на осигурувањето во Фондот по основите од алинеја 2, 3 и 4 од член 79 од овој статут.

Член 82

За осигурувањето и престанокот на осигурувањето во Фондот, членката и Фондот се должни, во средствата за јавно информирање и просторните во кои работи членката, да ги известат граѓаните на Република Македонија.

ХИИ. ПРЕСТАНОК НА ФОНДОТ

Член 83

Фондот се основа на неопределено време.

Член 84

Фондот престанува со:

– одлука на Собранието која е донесена со гласовите кои претставуваат три четвртини од основачкиот капитал претставена на Собранието на Фондот при донесувањето на Одлуката;

– правосилна одлука на судот со која се утврдува дека уписот на Фондот во трговскиот регистар бил незаконит;

– припојување на Фондот кон друго друштво и со спојување со друго друштво;

– правосилна одлука на судот со која не се прифаќа спроведување на стечајна постапка заради недостиг на средства за покривање на трошоците на постапката;

– со спроведување на стечајна постапка;

– со укинување на законските одредби со кои е пропишано основањето на Фондот.

Член 85

Ако над Фондот не се отвори стечајна постапка се спроведува ликвидација на Фондот.

Член 86

Одлуката за престанок на Фондот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

ХИИ. ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОТ

Член 87

Општи акти на Фондот се: Одлука за основање на Фондот, статут, правилници, деловници и други општи акти.

Член 88

Статутот на Фондот го донесува Собранието на Фондот со прифаќање од вкупниот број на гласовите на членките.

Статутот се менува и се дополнува по иста постапка како и за неговото донесување.

Член 89

Одлука за измени на Статутот на Фондот донесува Сјанетието на Фондот со 3/4 мнозинство од вкупниот број на гласови.

Член 90

Согласност на Статутот на Фондот и неговите измени и дополнувања дава Народната банка на Република Македонија.

ХИ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 91

Статутот на Фондот го потпишуваат:

1. Алмако банка а.д. – Скопје Методија Тошевски, с.р.

2. Експорт–импорт банка

а.д. Скопје

Мирјана Павловска, с.р.

3. Земјоделска банка а.д. Скопје Салтир Митров, с.р.

4. Инвест банка а.д. Скопје Јосиф Ефтимовски, с.р.

5. Комерцијална банка

а.д. Скопје

Љупчо Тодевски,

6. Комерцијално–инвестициона банка

а.д. Куманово

Методи Иллевски, с.р.

7. Македонска банка а.д. Скопје Зоран Трпевски, с.р.

8. Охридска банка а.д. Охрид Николина Белеска, с.р.

9. Радо банка а.д. Скопје Илија Бошков, с.р.

10. Стопанска банка а.д. Скопје Давица Бојчевска, с.р.

11. Стопанска банка а.д. Битола

Драганчо Митревски, с.р.

12. Тетовска банка а.д. Тетово Атанас Спироски, с.р.

13. Тутунска банка а.д. Скопје Љубиша Илиевски, с.р.

14. „Инко“ Штедилница Скопје Крсте Сарџовски, с.р.

15. „Киро Кучук“ Штедилница

Титов Велес

Драги Неделков, с.р.

16. „Либерти Интернационал“

Штедилница Битола

Живко Гилевски, с.р.

17. Митштедилница, Куманово Раде Весковски, с.р.

18. Поштенска штедилница Скопје

19. „Поен“ Штедилница, Струмица Благој Стојанов, с.р.

20. ТАТ Штедилница Битола Соња Николовска, с.р.

21. Пелагониска банка

а.д. Прилеп

Стеван Јакимовски, с.р.

22. Балканска банка а.д. Скопје Кирил Пендов, с.р.

23. Штедилница „Младинец“

д.о.о. Скопје

Владимир Наумовски, с.р.

24. АКА Банка а.д. – Филијала

Скопје

Љубомир Маневски, с.р.

25. Столична банка Интернешенел

Македонија а.д. Скопје

Јуриј Јакушев, с.р.

26. Штедилница МАК–БС

а.д. Скопје

Надежда Стојменова, с.р.

27. Штедилница Интерфалко

д.о.о. Скопје

Ирена Коневска, с.р.

28. Кредитна банка

а.д. Битола

Марија Николовска, с.р.

29. Извозна и кредитна банка а.д. Скопје

Панче Манчевски, с.р.

Член 92

За први членови на Надзорниот одбор се именуваат:

1. Алмако банка а.д. Скопје Методија Тошевски

2. Инко штедилница д.о.о. Скопје Крсте Сарџовски

3. Комерцијална банка а.д. Скопје Хари Костов

4. Македонска банка а.д. Скопје Зоран Трпевски

5. Охридска банка а.д. Охрид Николина Белеска

6. Стопанска банка а.д. Битола Драганчо Митревски

7. Стопанска банка а.д. Скопје Давица Бојчевска

Член 93

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на уписот на Фондот во трговскиот регистар.

Овој статут ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

С. Одлука бр. 6
21 јануари 1996 година
Скопје

Собрание на Фондот
Претседател,
Методија Тошевски, с.р.

Врз основа на Одлуката на Собранието на Фондот за осигурување на штетни влогови а.д. – Скопје за овластување на Управниот одбор (С.О.бр.8 од 21.01.1997 година, а основачи – акционери на Фондот, кои дополнително го потпишаа статутот се:

30. Штедилница „Фершпед“

д.о.о. Скопје

Митко Димов, с.р.

31. Македонска штедилница

а.д. Скопје

Марјан Бојачиев, с.р.

32. Штедилница „Бавар“ Скопје Драган Андријевиќ, с.р.

33. Штедилница „Уни-проком“

Скопје

Мирослав Јанкуловски, с.р.

34. Кредитна банка

а.д. Скопје

Павлина Черепалковска, с.р.

35. „АМ“ Штедилница Менувачница

а.д. Скопје

Биљана Доцевска, с.р.

36. Штедилница „АМСМ“

Скопје

Милорад Славковиќ, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор за сопственост, по тужбата на тужителите Ристовски Јован, Смилевски Петар, Наумовски Миодраг, сите од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр.116, и Наумовски Благос од Скопје, ул. „4 Јули“ бр.1/2-17, против тужениот Чочков Асен, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 120.000 денари.

Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, со решение бр. 3020-229 од 1.IV.1998 година, на тужениот му определи привремен застапник и тоа Борис Ношпал, адвокат од Скопје, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се до неговото јавување пред судот, или до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV П.бр. 854/98. (8548)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор за развод на брак, по тужбата на тужителот Муратовски Ванчо од Скопје, против тужената Муратовска Лиљана од Скопје, сега во Нов Зеланд, со непозната адреса.

Согласно чл.86, а в.в. со член 84, ст.2 т.4 од ЗПП, на тужената и е поставен привремен застапник, адвокатот Кирил Чејковски од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 83, кој ќе ја застапува се додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V. П.бр. 1265/98. (8814)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд е во тек постапка за долг по тужбата на тужителот Туристичка агенција „Флајтурист“ од Скопје против тужениот Митрички Бранислав од Скопје, со непозната адреса.

Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, со решение бр.3020-212 од 31.III.1998 година, му постави привремен старател - адвокатот Наташа Огњановска од Скопје, ул. „Пајко Маало“ бр.6, кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Се повикува тужениот Митрички Бранислав во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува неговиот привремен старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П. бр. 3261/96. (8533)

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужбата на тужителот Ѓорѓи Драгоманов од Скопје, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 19/6-17, против тужениот Јованчо Трајков од Канада, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Основниот суд Скопје II - Скопје, или во тој рок да достави своја адреса или да назначи свој полномошник.

Доколку тужениот Јованчо Трајков не се јави во рок од 30 дена, неговите интереси ќе ги застапува привремен старател назначен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII П.бр. 898/98. (8534)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Неџмије Велијовска од с. Страхојаница, против тужениот Шазивел Велијовски, кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да достави податоци за неговото живеалиште и адреса. Во спротивно, судот во постапката ќе му постави привремен старател од редот на адвокатите, адвокат Виолета Мирчевска, која ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П.бр. 2995/97. (8578)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Даниела Алидемај од Скопје, ул. „А.Митрев“ бр. 5/7, против тужениот Исмет Алидемај, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во овој суд, да достави адреса. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот, во смисла на чл. 84 од ЗПП, а во врска со чл.5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI П.бр. 1136/98. (8690)

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужбата на тужителот Вељановски Миленко од Скопје, ул. "Петар Делан" бр. 5/1-32 против тужениот Градимир Митковски од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 18/1-2, а сега со непознато место на престојување. Вредност на спорот 324.000,00 денари.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр. 3020-95 од 26.II.1998 година, за привремен старател на тужениот Градимир Митковски е поставен, адвокатот Живко Николовски од Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 113. Со донесувањето на ова решение престануваат овластувањата на досегашниот привремен старател на тужениот, адвокатот Радован Нешковиќ.

Се повикува тужениот Градимир Митковски да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да постави свој полномошник. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува новопоставениот привремен старател, адвокатот Живко Николовски.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П.бр. 763/97. (8810)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се расправа оставината на покојната Деспотовска Звезда која починала на 21.VI.1994 година во Скопје, под О.бр. 696/95. Покрај другите наследници, како законски наследници се јавуваат и внуката Стевка Димитрова по право на претставување преку покојната мајка Донка Митева, сестра на Звезда, и внуците Станојевски, Васе, Станојевска Блашка, Станојевска Бранка и Станојевска Лепа по право на претставување преку покојната мајка Стојанка Станојевска, сестра на покојната Звезда, сите со непозната адреса на живеење и престојување.

Се повикуваат Димитрова Стевка, Станојевски Васе, Станојевска Блашка, Станојевска Бранка и Станојевска Лепа да се јават во овој суд во рок од 1 година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да достават точна адреса на живеење или престојување. Доколку не се јават во рок од 1 година, од страна на судот ќе им биде поставен привремен старател кој во смисла на чл. 133 од ЗН ќе се грижи за нивните интереси во текот на оставинската постапка.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр.696/95. (9016)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата на тужителот Ангелов Борислав од Велес, против тужениот Махмудов Алицевад од Велес, ул. "Благој Страчков" бр. 26, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави точна адреса и одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник, кој ќе ги застапува неговите права и интереси до завршување на постапката пред судот.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 219/98. (8660)

Пред Основниот суд во Велес е поднесена тужба за постоење на договорен однос од тужителите Живоин и Љубица Трајковиќ од Велес, ул. "Благој Горев"

бр. 119-1/20, против тужените Вера Николовска, Владо и Левко Николовски од Скопје, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000.00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд во Велес или да постават свој полномошник кој ќе ги штити нивните интереси. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен застапник Зоран Лозаноски, стручен соработник во Основниот суд во Велес, кој ќе ги штити нивните интереси до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2666/97. (8905)

Пред овој суд во тек е постапка по основ на постоење на договорен однос по тужбата на тужителот Хониќ Хашим од с. Г.Оризари, Велес, застапуван преку полномошник адвокатот Ангел Скорниев од Велес, против тужениот Абдиов Изетов Идриз од с. Г. Оризари, Велес, сега со непознато место на живеење во БиХ или СР Југославија. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави точна адреса или одреди свој полномошник, кој ќе ги застапува неговите интереси се до завршувањето на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1632/97. (8916)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е покрената постапка за сопственост по тужбата на тужителот Кемал Чоти од Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 83, против Златко Спасовски од с. Горно Којнаре, сега со непознато, престојувалиште. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката.

За привремен застапник му се поставува Савре Спасовски, стручен соработник во Основен суд Куманово, кој ќе го застапува во постапката се додека тужениот или негов полномошник не ќе се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово. (8983)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Тасевски Љамбе од с. Г. Дупени, со последно место на живеење Уругвај, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр.17/98. (8939)

Се повикува лицето Родевски Јордан од с. Подмочани, со последно место на живеење во Аргентина, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од три месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр.18/98. (8940)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување "Вардар" - Скопје, против тужениот Љика Исмаил од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 375/98. (8791)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за регресно побарување по тужбата на тужителот АД за осигурување "Вардар" - Скопје, против тужениот Абази Амет од с. Челопек, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово на тужениот ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.351/94. (8792)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ане Петровски од Тетово, ул."154" бр. 20, против тужената Елизабета Матијевиќ, ул."153" бр. 28, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.525/98. (8793)

Пред овој суд се води спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Изаири Менду од с. Д.Палчиште, против Изаири Баки од с. Д.Палчиште. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Изаири Баки од с. Д.Палчиште, сега на привремена работа во Швајцарија, да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд во Тетово.

Доколку во овој рок не се јави или не одреди свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 338/98. (8937)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Фериде Рамадани од с. Пирок, против Латиф Рамадани од с. Пирок, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена или да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 538/98. (8938)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија постапувајќи по барањето на оновачот Дај Стар Бенколор Фарбен д.о.о. од Виена, Австрија, за евидентирање на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за општата управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" број 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" број 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 25/95), донесе решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, под рег.број 280, број на регистарска книшка 3-0041 / ATS отворање на претставништво на странското лице Дај Стар Бенколор Фарбен д.о.о. со седиште на ул "Акациенг" бр 30,1230, Виена, Австрија.

1) Претставништвото на странското лице е Дај Стар Бенколор Фарбен, Претставништво во Македонија, со седиште во Скопје, ул."Народен фронт" бр.35/7.

2)Дејноста на претставништвото е:

-истражување на пазарот,

-претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за промет на стоки и услуги од македонскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и развива производството, на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување право од индустриска сопственост и знаење и искуство.

3) Раководител на претставништвото е Асен Дамчев, лична карта бр.803510, издадена од ГУВР Скопје и МБ 2509943450088, со живеалиште на ул "Народен фронт"бр.35/7.

2.Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, односно од 10.02.1998 година.

Од Министерството за надворешни работи

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I- Скопје со решението ПП 4/98, ја запиша во судскиот регистар на политичките партии, под Рег.бр.87, политичката партија МААК - Конзервативна партија со седиште во Скопје, на ул. "Јордан Хаџиконстантинов Цинот" бб, која ја застапува нејзиниот претседател Страшо Ангеловски

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.05.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (7299)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 102/98, на регистарска влошка бр. 1-57012-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Петпријатие за производство, промет и услуги „ДМ – КОМЕРЦ“ експорт импорт Ц.О. Скопје ул. „Виа Игнатија“ бр. 21/II-9.

Да се брише Сандра Михајлоска а да се запише Драге Михајлоски како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 102/98. (2366)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 100/98 на регистарска влошка бр. 3-02001332-000-01 го запиша во судскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, угостителство и занаетчиски услуги „АЛ-ПЕН“ експорт-импорт, Кети и други, Д.О.О. ул. „Димитар Влахов“ 66 Велес.

Дејности: 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090124, 090129, 090140, 090150, 090160, 090189, 090209, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, недвижности, моторни возила и сл.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Василов Кети – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 100/98. (2284)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.137/98 на регистарска влошка бр. 6-02001390-000-09, го запиша во судскиот регистар трговец поединец Кебапчилиница „АРОМА“ ТП Цемил Фарук Нуредин с. Каменјане Тетово.

Основач: Цемил Фарук Нуредини од с. Каменјане Тетово.

Дејност: 080190- други угостителски услуги

За управител на ТП се одредува лицето Цемил Фарук Нуредини од с. Каменјане.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на ТП во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара ТП Цемил Фарук Нуредини лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 137/98 (2285)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.2804/98 на регистарска влошка бр. 6-02001292-000-01 го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец Амети Таири Зекирја ТП „ЗЕКО“ трговија на мало со мешовити стоки Тетово комплекс ловец бр. 166.

Основач на трговец поединец е Амети Зекирја од Тетово ул. Штиска бр. 1, трговец поединец ќе се занимава со дејност 070129.

Управител без ограничување Амети Зекирја.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица ќе настапува во свое име и за своја сметка, а ќе одговара со целокупниот свој личен имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2804/98. (2286)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2282/97 на регистарска влошка бр. 8-02001420-000-01, го запиша во судскиот регистар Друштво за трговија на големо и мало, транспорт и ипедиција „ТЕ-РА“ Михајло ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ТПЦ- подрум локал 214 Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 060502, 060503, 110309, 070310, 070320, посредување во надворешно трговскиот промет, работи на привремен увоз и извоз на стоки, реекспорт, меѓународна ипедиција и транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ристовски Тони-управител без ограничување.

Основач на друштвото е Михајло Герасимовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2282/97. (2287)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 194/98, на регистарска влошка бр. 1-3062-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатие за промет и услуги „СИНКПРОМ“ ц.о. Скопје ул. „Атинска“ бр. 25 Скопје

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за промет и услуги „СИНКЛЕР“ ц.о. Скопје ул. „Атинска“ бр. 25 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 194/98. (2353)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5527/97, на регистарска влошка бр. 1-40077-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговско претпријатие за промет услуги и посредништво „БОГА ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 21-7/6.

Се брише Богатиновска Душанка се запишува Богатиновски Зоран како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5527/97. (2354)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7392/97 на регистарска влошка бр. 1-7742-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач на Претпријатието за услуги менаџерство и трговија на големо и мало „ТИМ“ доо извоз-увоз – Стар Дојран, Гевгелија.

Досегашната фирма и седиште на Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало „ТИМ“ доо извоз-увоз, Стар Дојран, Гевгелија, во иднина се менува и ќе гласи:

Претпријатие за производство услуги и трговија „ТИМ“ доо извоз-увоз Валацково, на ул. Првوماјска бр. 8 – Валацково.

На ден 25.12.1997 год. во претпријатието пристапила Невеселова Венка, а на истиот ден истапила Таушанов Ефтим.

Се брише Таушанов Ефтим, директор, а се запишува Невеселова Венка, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7392/97. (2597)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 158/97 од 27.IV.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало "Метал Експорт" ДОО увоз-извоз - Скопје, бул. "Зане Сандански" бр.89/1-11, со жиро сметка 40100-601-55055.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8580)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 171/96, објавува дека со решението на Окружниот стопански суд Ст.бр.1350/95 од 23.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Макодекс" од Кавадарци, ул. "Ј.Н.А." бр. 7.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Златка Лалкова, од Кавадарци, ул. "Македонија" бр.34/1-4.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.VI.1998 година, во 8 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (8661)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ш.Ст.бр.1616/97 од 16.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Бошков Трејд" ППНУ од Скопје, кеј "13 Ноември" кула II/9, со жиро сметка бр. 40100-601-315936.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан од Скопје, ул. "Горче Петров" бр.3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.V.1998 година, во 8,20 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8648)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ш.Ст.бр.1344/97 од 29.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Банат Калиси" ПТ ДОО од Скопје, ул. "Алберт Станиќ" бр. 4а.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Живка Петровска од Скопје, ул. "Мраморец" бр.33 Б, телефон 310-617.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.VI.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8649)

Основниот суд во Кичево објавува дека со решението Ст.бр. 91/96 од 20.II.1998 година е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за угостителство, трговија и услуги "Цекере" во Кичево.

Претпријатието за угостителство, трговија и услуги "Цекере" Кичево, да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Битола, заведено во регистарот на поранешниот Окружен стопански суд - Скопје под број на регистарска вложка 1-48814-0-0-0 и регистарски број 3655/94 од 21.III.1994 година.

Од Основниот суд во Кичево. (8662)

Основниот суд во Велес, со решението 04.V.1998 година Ст.бр.43/96 отвори стечајна постапка над должникот ППТ "Симит Транс" од Велес.

Стечајната постапка нема да се спроведува и истата се заклучува.

Од Основниот суд во Велес. (8663)

Основниот суд во Велес, со решението Ст.бр.65/96 од 04.V.1998 година, отвори стечајна постапка над должникот ПП "Ашик - Комерц" од Велес.

Стечајната постапка нема да се спроведува, и истата се заклучува.

Од Основниот суд во Велес. (8664)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 475/98 од 30.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП "Макоинтерекспорт" - Струмица, со број на жиро сметка 41300-601-13895 при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот, стечајната постапка над ТП "Макоинтерекспорт" - Струмица се заклучува.

Доверителите, горенаведеното решение може да го напаѓаат во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" - Скопје со жалба до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на горе наведеното решение, горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на стопанските претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8665)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 419/98 од 30.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ТУП "Паки комерц" - с. Ново Коњарево, но истата поради немање на имот на должникот не се спроведува, стечајната постапка над ТУП "Паки комерц" со број на жиро сметка 41300-601-55081 при ЗПП Филијала Струмица се заклучува.

Доверителите, горенаведеното решение може да го напаѓаат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" - Скопје со жалба до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на горе наведеното решение, горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на стопанските претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8666)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 336/98 од 21.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПЗС “Агро-троеме 93” од с. Старо Коњарево.

За стечаен судија се определува Ристо Хади-Еленов, судија во Основниот суд во Струмица.

За стечаен управник е поставен Илиев Панче, дипломиран правник од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сме-тано од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” со пријава и докази во 2 примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ од 600,00 денари на жиро сметка 41300-840-026-3359 Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 26.VI.1998 година во 9 часот во просториите на Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ПЗС “Агро-троеме 93” од с. Старо Коњарево.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 27.IV.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица. (8667)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 408/97 од 29.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТП “Мар-промет” - Струмица жиро сметка 41300-601-45468, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Стечајната постапка над ПТП “Мар-промет” - Струмица се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат погоре наведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, гореспоменатиот стечаен должник да се брише од регистарот на стопанските претпријатија

Од Основниот суд во Струмица. (8668)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.324/98 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Тргошпед” од Скопје, ул. “Марко Орешковиќ” бб.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсте Асенов” бр.12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.VI.1998 година, во 9,00 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8685)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1285/97 од 30.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “ДТВ”

ППТУ од Скопје, бул “ЈНА” бр.23/3-15.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсто Асенов” бр.12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.VI.1998 година, во 8,05 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8686)

Со решението Ст.бр. 99/97 од 26.VI.1997 година на Основниот суд во Штип е отворена стечајната постапка над должникот ПОС “Злетово-Експорт” - Пробиштип.

Се закажува дополнително рочиште за разгледување на пријавите за побарување на доверителите спрема должникот ПОС “Злетово Експорт” - Пробиштип.

Рочиштето ќе се одржи на 22.V.1998 година во 10,00 часот во сала бр. 3 при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8687)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1214/97 од 6.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Линеа М” од Скопје, ул. “Партизански одреди” бр.5.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мрко Колевски од Скопје, ул. “Видое Смилевски Бато” бр.73/2-1, телефон 432-278 и 120-118.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.VI.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8688)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.101/97 од 5.V.1998 година се поведува постапка за присилно порамнување во стечај над должникот ОП “Напредок” од Гостивар, со предлог: должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50% за една година, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема должникот ОП “Напредок” од Гостивар во стечај, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за порамнување се определува на 19.VI.1998 година, во 11,00 часот, во сала број II во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (8794)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1560/97 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Лавина" Претпријатие за деловни услуги од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр.66-а.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мрико Петрески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.V.1998 година, во 8,05 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8804)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 665/96 од 18.XII.1997 година заклучена е стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги "Мастер" - Скопје, ул."Ради Чајавец" бр. 4/49 со жиро сметка бр. 40100-601-207608.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8806)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 699/96 од 21.IV.1998 година, се заклучува стечајната постапка над Трговско услужното претпријатие увоз-извоз "Пелистерка - Комерц" од Скопје, со седиште на ул."Методи Митевски" бр.3-2/5, со жиро сметка бр. 40100-601-82752.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8820)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2518/97 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ "Југал" извоз-увоз од Скопје, ул. "Љуба Ивановиќ" бр.40-1-3, жиро сметка 40100-601-81162.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Пуровски Коста од Скопје, ул."Железничка" бр.35, телефон 221-444.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.VI.1998 година, во 9,05 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8817)

Основниот суд во Штип објавува дека на 25.V.1998 година во 10 часот се закажува дополнително рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на должникот ДОО "Слога промет" - Штип над кој е отворена стечајна постапка со решението Ст.бр. 198/96 од 7.VII.1997 година, на Основниот суд - Штип.

Рочиштето ќе се одржи во сала бр. 3 при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8948)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 419/96 од 18.II.1998 година е одобрено присилно порамнување помеѓу должникот ППГУ "Палма" ЦО од Скопје, ул. "Јајце" бр.3а и жиро сметка 40100-601-229913 со неговите доверители.

Со прифатеното присилно порамнување постигната е согласност помеѓу должникот и доверителот за исплата на побарувањето на доверителот во износ од 100% во рок од 5 (пет) дена сметано од денот на одобреното присилно порамнување.

Одобреното присилно порамнување има правно дејство и према доверителите што не учествувале во постапката како и спрема доверителите што учествувале во постапката, а чии побарувања се оспорени ако дополнително истите се утврдат.

Отворената стечајна постапка со решение на овој суд од 24.XII.1996 година над должникот ППГУ "Палма" ЦО - Скопје, ул."Јајце" бр.3а и жиро сметка 40100-601-229913 се запира.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8914)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2827/97 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Јуниор" од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ".

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул."Крсте Асенов" бр.12-11/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.VI.1998 година, во 9,10 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8924)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.318/97 од 25.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГУТ "Фландрина" од с. Беловиште-Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драган Јованоски, дипломиран правник од Гостивар, ул."Питарница" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.VI.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (8941)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки, но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 101/98 од 29.IV.1998 година над ПП “Из-ворска солза” од Прилеп, ул. “Блага Ружето” бр. 64 со жиро сметка 41100-601-18402, со решението Ст.бр. 104/98 од 29.IV.1998 година над ПП “Металика” - Прилеп, ул. “Херој Карпош” бр. 33 и жиро сметка 41100-601-8932 и со решение Ст.бр. 122/98 од 04.V.1998 година над ПП “Иватина-комерц” - Прилеп, ул. “Ленин” бр. 117 со жиро сметка 41100-601-20504.

Од Основниот суд во Прилеп. (8942)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 100/98 од 29.IV.1998 година над ПП “Јети” - Прилеп, ул. “М.Пијаде” бр. 1/85 со жиро сметка 41100-601-26453, со решението Ст.бр. 14/98 од 29.IV.1998 година над ПП “Алдус” - Прилеп, ул. “Струшка” бр. 35 и жиро сметка 41100-601-27403.

Од Основниот суд во Прилеп. (8943)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 113/98 од 29.IV.1998 година над ПП “Април промет” од Прилеп, ул. “Браќа Миладиновци” бр. 55 со жиро сметка 41100-601-27013, со решението Ст.бр. 51/98 од 29.IV.1998 година над ПП ПУТ “Бачилница” - Прилеп, ул. “А.Македонски” бр. 204 и жиро сметка 41100-601-29775 и со решение Ст.бр. 197/97 од 04.V.1998 година над ПП “Ривиера” - Прилеп, ул. “Добре Иваноски” бр. 19 со жиро сметка 41100-601-21594.

Од Основниот суд во Прилеп. (8944)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 221/97 од 29.IV.1998 година над ПП “Трејд стадион” од Прилеп, ул. “Александар Македонски” бр. 151 со жиро сметка 41100-601-31749, со решението Ст.бр. 115/98 од 29.IV.1998 година над ПП “Контраш” - Прилеп, ул. “Фрушка Гора” бр. 4 и жиро сметка 41100-601-11368.

Од Основниот суд во Прилеп. (8945)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението Ст.бр. 550/97 од 30.IV.1998 година е отворена постапка за присилно порамнување према должникот АД “Градинар” од Охрид, ул. “7-ми Ноември” бб - Охрид.

Се повикуваат сите доверители на должникот АД “Градинар” од Охрид во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ” со поднесок во два примероци, со докази, да му ги пријават на советот на порамнување своите побарувања.

Рочиште за присилно порамнување ќе се одржи во сала бр. 1 на Основниот суд во Охрид на ден 19.VI.1998 година со почеток во 12,00 часот.

Со предлогот за присилно порамнување должникот нуди: исплата на долгот во рок од 2 години од денот на склучувањето на присилното порамнување во висина од 60% со 3% годишна камата.

Огласот е истакнат на огласната табла во судот на ден 30.IV.1998 година

Од Основниот суд во Охрид. (8946)

Со решението Ст.бр. 44/96 од 29.IV.1998 година на Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка над должникот ДОО Поледелство “Ерцелија”, с. Ерцелија.

За стечаен судија се определува Николчо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е определен Михајлов Љупчо - земјоделски инженер од Св. Николе.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на должникот ДОО Поледелство “Ерцелија” - с. Ерцелија ќе се закаже дополнително.

Од Основниот суд во Штип. (8947)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на стечајниот совет Ст.бр.286/98 од 7.V.1998 година е отворена стечајна постапка над Автоцентар “Формула-Ице” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8949)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на стечајниот совет Ст.бр.161/97 од 29.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТП “Каљопи” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8950)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на стечајниот совет Ст.бр.338/98 од 7.V.1998 година е отворена стечајна постапка над ППТ “ИВ-Комерц” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8951)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на стечајниот совет Ст.бр.155/98 од 28.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТП “Дацика” од с. Седларце - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8952)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр.390/97 од 15.IV.1998 година, орвори стечајна постапка над ППС “Цуцо” - с. Истибања - Винаца, но истата не ја спроведе поради немање на имот на должникот и се заклучува.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15-дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горе наведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (8953)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр. 323/97 од 24.III.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС “Макром - Кочани, но истата не ја спроведе поради немање на имот на должникот и ја заклучи и со решението Ст.бр. 221/97 од 15.IV.1998 година отвори стечајна постапка над ППС “Нени-Мак” од с. Смојмирово - Берово, но истата не ја спроведе поради немање на имот на должникот и ја заклучи.

Против погоренаведените решенија, доверителите можат да изјават жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решенијата, напред наведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (8954)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр. 473/97 од 16.III.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС “Поло-Комерц” од Кочани, но истата не ја спроведе поради немање на имот на должникот и ја заклучи.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба против овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (8955)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр. 762/96 од 30.III.1998 година отвори стечајна постапка над ППС “Минимпекс-Компани” - Македонска Каменица, но истата не ја спроведе поради немање на имот на должникот и ја заклучи и со решението Ст.бр. 262/97 од 30.III.1998 година отвори стечајна постапка над ППС “СЕ-МИ-Траде” - Делчево, но истата не ја спроведе поради немање на имот на должникот и ја заклучи.

Против погоренаведените решенија доверителите можат да изјават жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решенијата, напред наведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (8956)

Стечајниот совет на Основниот суд во Штип објавува дека со решението Ст.бр. 188/97 од 10.III.1998 година е отворена стечајна постапка над ДОО “Сточарство со преработки” - Св.Николе.

За стечаен управник е поставен Јован Поповски - дипломиран земјоделски инженер од Св.Николе.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава и докази во два примероци и платена судска такса во износ од 600,00 денари.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови према ДОО “Сточарство со преработки” - Св.Николе.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 08.VI.1998 година во 10 часот во просториите на Основен суд Штип, сала бр. 3.

Од Основниот суд во Штип. (8980)

Основниот суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр. 741/95 од 30.IV.1998 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО “Мокек” текстилна конфекција од Битола прифатена од доверителите на рочиштето на ден 29.IV.1998 година, а чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители кои имаат право на глас.

Од Основниот суд во Битола. (8984)

Основниот суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр. 322/96 од 22.IV.1998 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО “Трикоштажа” од Битола прифатена од доверителите на рочиштето на ден 17.IV.1998 година, а чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители кои имаат право на глас.

Од Основниот суд во Битола. (8985)

Основниот суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр. 820/95 од 22.IV.1998 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО “Предилница” Битола прифатена од доверителите на рочиштето на ден 14.IV.1998 година, а

чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители кои имаат право на глас.

Од Основниот суд во Битола. (8986)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 90/98 од 5.V.1998 година над ПП “Лион Продукт” - с. Крклино, Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8987)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 764/96 од 7.IV.1998 година над ПП “Мери пром” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8988)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 623/97 од 7.IV.1998 година над ПП “Шекерови” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8989)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 253/97 од 14.IV.1998 година над ПП “Симентал” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8990)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 242/97 од 9.IV.1998 година над ПП “Колбико” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8991)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 3/97 од 7.IV.1998 година над ППТУ “5-ти Април” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8992)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 134/97 од 7.IV.1998 година над ПП “Маида” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8993)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 372/94 од 7.IV.1998 година над МЗТ-Скопје, производство - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8994)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 50/95 од 8.IV.1998 година, стечајната постапка на должникот ТАД “Преспанско Езеро” - Ресен, запрена со решението Ст.бр.50/95 од 28.VI.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола, ја продолжи. За стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола, за стечаен управник Таше Чоневски, ул. “Наум Василевски” бр. 7 - Ресен.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” со приеми таксиран со 600 денари судска такса, во два при-

мерици, со докази, а должниците во истиот рок да ги подмират своите обврски спрема должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 18.VI.1998 година во 10 часот, судница бр. 7 во Основниот суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на ден 8.IV.1998 година.

Од Основниот суд во Битола. (8995)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 291/97 од 27.XI.1997 година над ПП “Билина” од Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8996)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2555/97 од 29.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Авон Комерц” од Скопје, ул. “Коце Металец” бр.2-Б, лок.2.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Божиновски од Скопје, ул. “Ленинова” бр.63-II-7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.VI.1998 година, во 10,00 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9002)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1474/97 од 22.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Макотерм” АД во мешовита сопственост за промет на големо и мало од Скопје, ул. “Мито Хаџи Василев” бр.52, и жиро сметка бр. 40100-601-20988.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Љупчо Алтипармаков од Скопје, ул. “Коце Металец” бр.2/28, телефон 614-710.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 2.VI.1998 година, во 8,45 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9003)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 112/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТП “Јулиус” ЦО од Скопје, ул. “Јуриј Гагарин” бр. 51/5 и жиро сметка бр. 40120-601-48204.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсто Асенов” бр. 12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 4.VI.1998 година, во 8,00 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8532)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 106/98 од 15.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет, посредување и инженеринг "Смед-Скоп" ДОО од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 116-5/4 и жиро сметка бр. 40100-601-146165.

За ликвидационен управник се определува Стојан Ќефковски од Скопје, ул. "Рокомија" бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.V.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8541)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 132/98 од 22.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги "Денис и Сандра" од Скопје, ул. "Патрија Њишков" бр. 29/4, со жиро сметка бр. 40100-601-319350.

За ликвидационен управник се определува Даница Страчкова од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 56, телефон 421-123.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 21.V.1998 година, во 9,50 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8573)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 97/98 од 2.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, производство, сообраќај и угостителство "Ева-Комерц" експорт-импорт Ц.О. од Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 46 и жиро сметка 40110-601-62116.

За ликвидационен управник се определува Јаќимовски Киро од Скопје, ул. "Бахар Мојс" бр. 19, телефон 427-186.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 3.VI.1998 година, во 11,50 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8579)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 138/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги "АС-Топ Компани" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Перо Наков" бб и жиро сметка бр. 40110-601-326081.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1998 година, во 8,35 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 127/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги "Ботекс-98" ДОО од Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 6 и жиро сметка бр. 40100-601-130158.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/48, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1998 година, во 8,30 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8647)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 148/98 од 29.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие

за трговија на големо и мало “Радика” од Скопје, ул. “Роман Каскалевик” бр. 7а, со жиро сметка бр. 40110-601-128345.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. “АСНОМ” бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 9.VI.1998 година, во 9,20 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8656)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 164/98 од 05.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и угостителство “Наташа-Комерц” од Скопје, ул. “203” бр. 16-а, со жиро сметка бр. 40110-601-284505.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. “АСНОМ” бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 9.VI.1998 година, во 9,40 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8657)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 103/98 од 29.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над “Кастор Интернационал” Д.О.О. од Скопје, ул. “Дамаска” бр. 29, со жиро сметка 40100-601-81797.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, ул. “АСНОМ” бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8658)

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 3/98 од 15.IV.1998 година отвори ликвидациона постапка над

ППП “Пат Комерц” - Пробиштип, но истата ја заклучи поради немање на имот на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип. (8669)

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 2/98 од 15.IV.1998 година отвори ликвидациона постапка над ППП “Кодра” - Штип, истата ја заклучи поради немање на имот на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип. (8670)

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 8/98 од 15.IV.1998 година отвори ликвидациона постапка над ППС “Југомак” - Пробиштип, но истата ја заклучи поради немање на имот на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип. (8671)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 150/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за внатрешен и надворешен промет “Видекс Форте” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Димо Хаџи Димов” бр. 24, со жиро сметка бр. 40100-601-252483.

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасовски од Скопје, ул. “Рузвелтова” бр. 63, телефон 367-094.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8673)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 172/98 од 05.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, услуги и промет на големо и мало “Бојони” ДОО од Скопје, ул. “Сколевска” бр. 1/2/7, со жиро сметка бр. 40100-601-378120.

За ликвидационен управник се определува Даница Страчкова, од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 56, телефон 421-123.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.VI.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8722)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 129/98 од 23.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги “Сплэнди” ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. “Петар Мандуков” бр. 72-б, со жиро сметка бр. 40110-601-354200.

За ликвидационен управник се определува Стојановска Лилјана од Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 8-4/4, телефон 135-482.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 10,40 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8723)

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 21/98 од 4.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над ЗМИЗ "Радијатор" - Штип, но истата ја заклучи поради немање на имот на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип. (8795)

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 25/98 од 04.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над ИПС "Скак Трејд" - Пробиштип, но истата ја заклучи поради немање на имот на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип. (8796)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 110/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТП "Дарваге" увоз-извоз од Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-122698.

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/4, телефон 171-475.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8832)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 50/98 од 16.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТ "Дрвопромет" од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7/8-13, со жиро сметка бр. 40100-601-386054.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1/а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат

должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.IV.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8819)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 98/98 од 15.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за услуги, трговија, производство и градежништво "Панк-Комери" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. Б-3/3-28, со жиро сметка бр. 40100-601-77329.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.V.1998 година, во 8,50 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8816)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 126/98 од 22.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за услуги, трговија, производство и градежништво "Атак-Сив" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Радишанска" бр. 1, со жиро сметка бр. 40100-601-230729.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 9.VI.1998 година, во 8,40 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8815)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 81/98 од 6.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППУ "Простор" ДОО од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 18 ламела 1 локал 3, со жиро сметка бр. 40120-601-275616.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2/1-4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен

весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.VI.1998 година, во 9,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8808)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 113/98 од 1.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет со стоки и услуги “Ве-Ком” ДОО од Скопје, ул. “Востаничка” бр. 75, со жиро сметка бр. 40100-601-139309.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. “Горѓи Сугаре” бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.VI.1998 година, во 10,10 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8807)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 104/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПУ “Вега 92” од Скопје, ул. “М.Тито” бр. 83, со жиро сметка бр. 40120-601-130735.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, ул. “АВНОЈ” бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8803)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 160/98 од 05.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало “ОРВИС” од Скопје, ул. “Трифун Хаџи Јанев” бр. 2-2/9, со жиро сметка бр. 40110-601-355806.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен

весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 09.VI.1998 година, во 9,30 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8802)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 109/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПППУ “Макоплод II” од Скопје, ул. “106” бр. 64, со жиро сметка бр. 40100-601-273328.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, бул. “Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8801)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 156/98 од 05.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство и трговија “Јус Комп” од с. Студеничани бр. 308, со жиро сметка бр. 40100-601-98819.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, бул. “Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.VI.1998 година, во 9,10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8797)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 106/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППУП “Димал” од Скопје, ул. “Франклин Рузвелт” бр. 45-а, со жиро сметка бр. 40120-601-177193.

За ликвидационен управник се определува Георги Божиновски од Скопје, ул. “Ленинова” бр. 63-2/7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат

должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8798)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 107/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТ “Мифтар-Комерц” Ц.О. од Скопје, ул. “Пере Тошев” бр. 84, со жиро сметка бр. 40100-601-118984.

За ликвидационен управник се определува Георги Божиновски од Скопје, ул. “Ленинова” бр. 63-2/7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8799)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 108/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП “Шериф-комерц” од Скопје, ул. “50 Дивизија” бр. 20, со жиро сметка бр. 40100-601-72317.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, бул. “Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8800)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 3/98 од 30.III.1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот “КАН-КАН-ИНЖИНИРИНГ” Ацо ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. “Народен Фронт” бр. 13 со жиро сметка 40100-601-392032.

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од Скопје, ул. “Народен фронт” бр. 29/1, телефон 227-308, 224-578.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”

до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази најдоцна во рок од три месеци од објавата.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидација најдоцна во рок од три месеци од објавата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7585-а)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 126/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Приватна здравствена организација Ординација по општа медицина “Ординација С” ЦО од Скопје, ул. “Цветан Димов” бр. 48-а/1-2, со жиро сметка бр. 40100-603-21756.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1/2-7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 8,30 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8906)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 121/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало, финансиско сметководствени услуги “Аспродукт” ДОО од Скопје, с. Волково ул. “102” бр. 23, со жиро сметка бр. 40120-601-381864.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1/2-7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1998 година, во 8,20 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8907)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 93/98 од 13.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие на големо и мало “Агрокооп” ДОО од Скопје, ул. “36” бр. 53, со жиро сметка бр. 40120-601-97783.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1/2-7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.V.1998 година, во 8,45 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8908)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр.187/96 од 25.IX.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство и промет “Транзит трејд МВИ” - Скопје, ул. “Димитрие Туцовиќ” бр. 24 со жиро сметка 40100-601-224415 ЗПП Филијала - Скопје.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8909)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 129/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за деловни услуги “Империа” ДОО од Скопје, ул. “Атинска” бр. 25/6, со жиро сметка бр. 40120-601-69554.

За ликвидационен управник се определува Сабит Алиевски од Скопје, ул. “Пандил Шишков” бр.7/3, телефон 428-405.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1998 година, во 8 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8926)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 119/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТУП “Ниана-Комерц” увоз-извоз ЦО од Скопје, ул. “Волгоградска” бр. 5/10, со жиро сметка бр. 40120-601-249535.

За ликвидационен управник се определува Ирина Постољовска од Скопје, ул. “Петар Поп Арсов” бр. 19/2-20, телефон 221-306.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 11.VI.1998 година, во 8,50 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8927)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 98/98 од 30.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над “Генералтурист Скопје” Туристичко патничко трговско друштво од Скопје, ул. “Тиранска 2” Градски трговски центар бб со жиро сметка бр. 40100-603-120551.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. “Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 8 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8937)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 13/98 од 06.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Ц.Н. “Алди” од Куманово, ул. “Илинденска” бр. 51, со жиро сметка бр. 40900-601-3728.

За ликвидационен управник се определува Бајрами Авни од Куманово, ул. “О.Револуција” бр. 52/3.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.VI.1998 година, во 10,10 часот во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (8964)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Л.бр.5/98 од 29.IV.1998 година е заклучена ликвидациона постапка над должникот ППТУ “Сале” од Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (8965)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Л.бр. 17/98 од 27.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги “Котор” ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. “Миле Кипра” бр. 41.

За ликвидационен управник се определува Серафимовска Љиљана од Куманово, ул. “В.Драгомански” бр. 13, телефон 23-330.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.VI.1998 година, во 9 часот во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (8966)

Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица Л.бр.30/98 од 4.V.1998 година е отворена ликвидациона постапка над ППП “Инг. Манџуков” - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и ликвидационата постапка се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8967)

Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица Л.бр.31/98 од 29.IV.1998 година е отворена ликвидациона постапка над ПТ “Жизо - кан” од Струмица, но е одлучено да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8968)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на ликвидациониот совет Л.бр.32/98 од 28.IV.1998 година е отворена ликвидациона постапка над ПУП “Паркет” П.О. експорт-импорт - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата е заклучена.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8969)

Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица под Л.бр.35/98 од 30.IV.1998 година е отворена ликвидациона постапка над ППС “Ципси-Промет” од Струмица, но е одлучено истата

да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8970)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на ликвидациониот совет Л.бр.34/98 од 29.IV.1998 година е отворена ликвидациона постапка над ТППС “Јавор Промет” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8971)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на ликвидациониот совет Л.бр.36/98 од 30.IV.1998 година е отворена постапка за ликвидација над ППС “Кодекс-Ком-Инг” од Струмица, но е одлучено да не се спроведува поради немање имот на ликвидациониот должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8972)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 123/98 од 4.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие “Лабор Комерц” експорт импорт ДОО од Скопје, ул. “4 Јули” бр. 20, со жиро сметка бр. 40120-601-118560.

За ликвидационен управник се определува Димитрија Станојевски од Скопје, ул. “Мито Х.Јасмин” бр. 24/21, телефон 237-314.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 9 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8959)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 135/98 од 4.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ИПГТУ "Скитис" Д.О.О. од Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр.28/12, со жиро сметка бр. 40100-601-405274.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8957)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 141/98 од 5.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над "АТС-95" д.о.о. од Скопје, ул. "Таки Даскалот" бр.4-б, со жиро сметка бр. 40100-601-347891.

За ликвидационен управник се определува Јован Касутевски од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 6-6-2/6, телефон 265-341.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.VI.1998 година, во 8,00 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9005)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 128/98 од 4.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги "Холдиз-Трејд" ДОО од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр.40/2 со жиро сметка бр. 40100-601-283139.

За ликвидационен управник се определува Сабит Алиевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, телефон 428-405.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1998 година, во 8,10 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9000)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 2/98 од 24.IV.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "М.Ј.Д. Компани" ДОО експорт-импорт, ул. "Рузвелтова" бр. 40, со жиро сметка 40100-601-258877.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9007)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 151/98 од 8.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско, услужно приватно претпријатие "Жорж" од Скопје, ул. "Трифун Хацијанев" бр.7-2-1 со жиро сметка бр. 40110-601-336027.

За ликвидационен управник се определува Мерсад Дрпљанин од Скопје, ул. "Сараевска" бр. 3, телефон 267-164.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 9,20 часот во барака бр.4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9008)

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 39/98 од 5.V.1998 година над ПП СОП "Отпад" - Битола, овори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8997)

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 16/98 од 4.V.1998 година над ПП "Реглер" - Битола, овори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8998)

Основниот суд во Куманово, со решението Л.бр. 31/98 од 31.III.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над ПП "Босфор" од Куманово.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (8999)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 162/98 од 5.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "Радан" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр.22-1/14, со жиро сметка бр. 40100-601-293137.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.VI.1998 година, во 8,40 часот во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9020)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 140/98 од 29.IV.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "Пе-Ни Комерц" од Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр.2/1-6, со жиро сметка бр. 40100-601-208423.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 09.VI.1998 година, во 9,10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9021)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 105/98 од 29.IV.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТ "Аполо" Д.О.О. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр.31/3, со жиро сметка бр. 40100-601-220089.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9022)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 134/98 од 5.V.1998 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТ "Уникомерц 1" од Скопје, ГТЦ кат II лок.бр.2, со жиро сметка бр. 40100-601-322724.

За ликвидационен управник се определува Тодорче Петровски од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9023)

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 21/98 од 21.IV.1998 година, над ПП "Толд комерц" - Битола, овори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9038)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните вешти:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за промет на големо и мало увоз - извоз "Мак - Продукт" ц. о. Скопје". (8811)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци промет увоз - извоз ц.о "Југосуровина" - Скопје". (9024)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Акционерско друштво за промет и земјоделско производство во мешовита сопственост "Зем - Промет" увоз - извоз ц. о. Скопје". (9045)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија на големо и мало "Браќа Дема" ц.о. експорт - импорт Скопје". (8812)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за промет "РД - Импекс" извоз - увоз доо Скопје". (8923)

Тркалезен печат под назив: "Волонтерска Меѓународна помош за земјоделски задруги "ВОКА" Скопје"

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија производство и услуги Гостивар експорт импорт д.о.о. "Алекс Л". (9052)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0381782 на име Наталија Стефанова ул. "Вита Попјорданова" бр.28/А, Кочани. (8675)

Пасош бр.0065875 на име Соколов Благојчо ул. "Христијан Карпош" бр.13, Кочани.

Пасош бр.925956/96, издаден од УВР - Скопје на име Бериша Џемиљ, ул. "Алпи" бр.75, Скопје. (8677)

Пасош бр.24374, издаден од УВР - Тетово на име Куртиши Мајмире, с. Пирок, Тетово. (8678)

Пасош бр.167704/93 на име Хајредини Фикрет, с. Тетово, Тетово. (8679)

Пасош бр. 1001185/97, издаден од УВР - Скопје на име Занер Азем, ул. "А. Попов" бр.3/6, н.Синѓелиќ, Скопје. (8680)

Пасош бр.382274, издаден од УВР - Кочани на име Андонов Благој, ул. "Стив Наумов" бр. 54, Кочани.

Пасош бр.0500135, издаден од УВР - Прилеп на име Димитриоски Петре, ул. "Орде Чопела" бр. 83, Прилеп.

Пасош бр.508547, издаден од УВР - Штип на име Бошковски Стоимен, с. Аргулица, Штип. (8755)

- Пасош на име Лебибе Билали, с. Кафа, Гостивар.
Пасош бр.0546523 на име Ѓорѓиев Илија, ул. "Благој Туфанов" бр.13-ж, Радовиш. (8782)
- Пасош бр.747899/95, издаден од УВР - Скопје на име Адили Нахиле, бул. "Макед. Кос. Бригада" 38/6, Скопје. (8805)
- Пасош бр.753119/95, издаден од УВР - Куманово на име Трајковска Елка, ул. "Октомвриска револуција" бр. 11/2-8, Куманово. (8813)
- Пасош бр.0251134/94, издаден од ОВР - Гостивар на име Алији Али, с. Врпчиште, Гостивар. (8821)
- Пасош бр.627219/95, издаден од УВР - Скопје на име Петовски Воја, ул. "В. Радосављевиќ" бр.2/14, Скопје. (8826)
- Пасош бр.390215/94, издаден од УВР - Скопје на име Мирсели Агим, с. Љуботен, Скопје. (8826)
- Пасош бр.0126130/93, издаден од УВР - Скопје на име Али Хаким, с. Семениште, Скопје. (8827)
- Пасош бр.192219, издаден од УВР - Тетово на име Мустафа Абдулџемин, с. Милетино, Тетово. (8910)
- Пасош бр.639390/95, издаден од УВР - Скопје на име Тијановска Андријана, ул. "Т. Хаџијанев" бр.5/1-39, Скопје. (8912)
- Пасош бр.0161511/94, издаден од УВР - Скопје на име Емин Мухамед, ул. "Брсјачка буна" бр.68, Скопје. (8917)
- Пасош бр.0705015/96, издаден од УВР - Скопје на име Веселовски Бајрам, с. Гржец, Скопје. (8917)
- Пасош бр.357255, издаден од УВР - Скопје на име Туша Рушит, ул. "Дижонска" бр.15/3, Скопје. (8919)
- Пасош бр.3625/92, издаден од УВР - Тетово на име Зекири Абдилаким, с. Синичане, Тетово. (8922)
- Пасош бр. 881639/96, издаден од УВР - Гостивар на име Исмаили Исмаил, ул. "Б. Блажевски" бр.15, Гостивар. (8928)
- Пасош бр.193092/94, издаден од УВР - Тетово на име Џафери Тасун, с. Сараќино, Тетово. (8930)
- Пасош бр.024192/93, издаден од УВР - Тетово на име Авдихалим Халили, ул. "Ј. Златановски" бр.121, Тетово. (8933)
- Пасош бр.047387/93, издаден од УВР - Тетово на име Хасани Мирфете, с. М. Речица, Тетово. (8936)
- Пасош бр.671936, издаден од УВР - Гостивар на име Ариф Нешат, ул. "Балиндољска" бр.20, Гостивар. (8936)
- Пасош бр.0156990, издаден од УВР - Скопје на име Сефери Рамадан, ул. "196" бр.21, Скопје. (8963)
- Пасош бр.789667/95, издаден од УВР - Скопје на име Мурадие Мифтар, ул. "С. Стефкова" бр.90-а, Скопје. (8978)
- Пасош бр.157698/94, издаден од УВР - Скопје на име Шабан Ајвази, с. Чајлане, Скопје. (8978)
- Огласот објавен во "Сл.Весник на РМ" бр.18 под ред. бр.6750 за пасош бр.0607241 се сторнира, издаден од УВР - Скопје на име Трпковска Смиљана, ул. "Д. Тасковиќ" бр.49/41, Скопје. (8981)
- Пасош бр.460033/95, издаден од УВР - Гостивар на име Синани Пајазит, с. Страјане, Гостивар. (8982)
- Пасош бр.1048988/97, издаден од ОВР - Гостивар на име Џабири Љазиме, с. Дебреше, Гостивар. (9004)
- Пасош бр.978755/97, издаден од УВР - Куманово на име Илиевски Сашо, ул. "В. Назор" бр.28, Скопје. (9017)
- Пасош бр.757478, издаден од УВР - Куманово на име Сакиповски Ремзи, ул. "Б. Шабани" бр.15, Куманово. (9017)
- Пасош бр. 0858758/96, издаден од ОВР - Делчево на име Гоцевски Ванчо, с. Очипала, Делчево. (9017)
- Пасош бр.638507/95, издаден од УВР - Скопје на име Лилјана Кунелас, ул. "Локов" бр.3/6, Скопје. (9019)
- Пасош бр.351697/94, издаден од УВР - Скопје на име Мери Кузмановска, ул. "Разовачко востание" бр.22/5, Скопје. (9025)
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" за пасош бр.0157565/95 се сторнира, издаден од УВР - Скопје на име Наумовски Стефан, ул. "И.Л.Рибар" бр. 47/2-9, Скопје. (9026)
- Пасош бр.0550807, издаден од УВР - Скопје на име Илиевски Јован, ул. "Р. Митровиќ" бр. 21/19, Скопје. (9054)
- Пасош бр.782121/96, издаден од ОВР - Струга на име Калиќи Тефик, с. Велешта, Струга. (9054)
- Пасош бр.532246, издаден од ОВР - Кичево на име Мефаилоски Мерким, ул. "П. Одреди" бб, Кичево. (9072)
- Пасош бр.0579729, издаден од ОВР - Винаца на име Методи Донински, ул. "Д. Осоговски" бр. 6, Винаца. (9072)
- Пасош бр.414757, издаден од УВР - Струмица на име Продановска Сантита, ул. "Ѓорѓи Трајков" бр.22, Струмица. (9072)
- Пасош бр.414498, издаден од УВР - Струмица на име Дедејска Ленче, ул. "Ило Шопов" бр.15/15, Струмица. (9076)
- Пасош бр.0104774/93 на име Рамадани Рамије, с. Шипковица, Тетово. (9076)
- Пасош бр.76232/93, издаден од ОВР - Струга на име Јосифоски Јовица, ул. "Езерски Лозја" бб, Струга. (9079)
- Пасош бр.949113 на име Јовчевски Гога, ул. "Ѓорѓи Димитров" бр.132, Велес. (9079)
- Пасош бр.0798173/96, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Златановски Ацо, ул. "Ристена Ѓоговска" бр. 19, Крива Паланка. (9081)
- Пасош бр.0759173/95, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Петровска Анета, ул. "Х.Т.Карпош" бр.1/12, Крива Паланка. (9082)
- Пасош бр.527570/95, издаден од ОВР - Струга на име Каба Урим, с. Велешта, Струга. (9083)
- Пасош бр.122166 на име Митрева Славица, с. Сушево бр.31, Струмица. (9084)
- Пасош бр.1051759, издаден од УВР - Струмица на име Гонеф Ристо, с. Мокриево 30, Струмица. (9085)
- Пасош бр.0492663/95, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Димитриевска Даниела, ул. "Гоце Делчев" бб, Крива Паланка. (9089)
- Пасош бр.920269, издаден од УВР - Струмица на име Милчева (Мицева) Македонка, с. Муртино 434, Струмица. (9091)
- Пасош бр.696749/95, издаден од УВР - Струмица на име Јанчев Симеон, с. Смолари бр. 119, Струмица. (9095)
- Пасош бр.0151377, издаден од УВР - Велес на име Мустајбашиќ Алија, с. Г. Оризари, Велес. (9095)
- Пасош бр.222522, издаден од УВР - Струмица на име Ставров Ристо, ул. "Жртви на фашизмот" бр.2, Струмица. (9096)
- Пасош бр.980762/97, издаден од ОВР - Струга на име Петроски Љупчо, с. Јабланица, Струга. (9099)
- Пасош бр.741238/96 на име Мемеди Неџбедин, с. Дебреше, Гостивар. (9101)
- Пасош бр.761516 на име Ахмедоски Ногип, ул. "Јане Сандански" бр.79, Кичево. (9104)
- Пасош бр.1076574, издаден од УВР - Прилеп на име Фератоска Нурија, с. Десово, Прилеп. (9112)
- Чекови бр. 16399101, 16399102 и 16399103, од тековна сметка бр.37484-44, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Марица Давчевска, Скопје. (8650)
- Чекови бр. 15860653, 16691865 од бр. 16691869 до 16691880, од тековна сметка бр.10995-32, издадени од

Стопанска банка А.Д. - Скопје на име Љупчо Костадинов, ул."Пандил Шишков"бр.14/6,Скопје. (8672)

Чекови бр.15879790 и 15879791, од тековна сметка бр.14666-40,издадени од Стопанска банка А.Д. - Скопје на име Марјан Лазов, ул."Партизанска"бр.73, Скопје. (8674)

Чекови од бр. 01092367 до 01092374, од тековна сметка бр.034/56, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Велес на име Катица Лазарова, ул."Благој Горев" бр.93/1, Велес. (8681)

Чекови од тековна сметка бр. 29008/27 од бр. 16261526 до 16261550, издадени од Стопанска банка а.д. -Скопје на име Северјан Узеир, бул."Ј.Сандански" бр.16/1-4,Скопје. (8689)

Чекови од бр. 4001203 до 4001207, од тековна сметка бр. 83448-92, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пејкова Катерина,Скопје. (8724)

Чекови од бр.3969031 до 3969041 и 3969060, од тековна сметка бр.70223-34,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстески Димитрија,Скопје.

Чекови од тековна сметка бр.1229/52, чекови од бр. 1476122 до 1476131 и чековите 1474954, 1439495, и полномошно на тековна бр.4074/96, а на име Благој Рашков и л.к.бр.78745,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала на име Славица Рашкова, ул."29 Ноември"бр.47,Кочани. (8751)

Чекови 8 од тековна сметка бр.44259-32, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Благоја Богоевски,ул."Р.Одаклиески"бр.20,Скопје. (8766)

Чекови 14 од тековна сметка бр.27573-77,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Мијалчо Василев, ул."Јужноморавски бригади"40б,Скопје. (8773)

Чек бр.100001717831, од тековна сметка бр. 9838883 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Павлова Ружица,Скопје. (8790)

Чекови од бр.165272 до 165281 од бр.170739 до 170758 од тековна сметка бр.2000006640,издадени од Кредитна банка АД Скопје на име Снежана Јанкоска - Брашиќ,Гостивар. (8825)

Чекови од бр.1766764 до 1766767, 1766761,1749092, 1720426 и 1720431, од тековна сметка бр.7408-84, издаден од Комерцијална банка Ад Скопје на име Јулијана Брезовска Кавракова,Скопје. (8828)

Чекови од бр.3723353 до 3723361 и 2745012, од тековна сметка бр.0109574-82, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиевски Пане,Скопје.

Чекови од бр.016960275 до 016960282, од тековна сметка бр.20319-50, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Шаламанов Томислав,Скопје. (8925)

Чекови од бр.3064613 до 3064617, од тековна сметка бр.43547-88, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Чаковска Јорда,Скопје. (8932)

Чекови од бр.3836905 до 3836911, од тековна сметка бр.0203888983, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димовски Слободан,Скопје. (9015)

Чекови од бр.3492070 до 3492076 од бр.3492080 до 3492083 и 3492078, од тековна сметка бр.10530469, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бошковски Зоран,Скопје. (9027)

Чекови од бр.3139476 до 3139479, од тековна сметка бр.0210099315, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Каров Стефан,Скопје. (9048)

Чекови бр.3802653, 3802656 и 4172974, од тековна сметка бр.56683/57,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Благоевски Љупчо,Скопје. (9057)

Чекови од тековна сметка бр. 4067/28, издадени од АД Скопје - Филијала - Струга на име Авмедоски Насер, с. Подгорци,Струга. (9080)

Чекови од бр.2936495 до 2936498, од тековна сметка бр.9657/68, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Димитрија Костојчиноски, ул."Гоце Делчев" бр. 114,Охрид. (9088)

Чекови од бр.978484 до 978486 и од бр. 991360 до 961363, од тековна сметка бр.1636.57, издадени од Стопанска банка - Гевгелија на име Павлоска Марија, ул."Коле Неделковски" бр. 26,Гевгелија. (9090)

Чек бр.110003121272, од тековна сметка бр.12692812, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Мирјана Нинчовска,Скопје. (9102)

Работна книшка на име Јакимовска Слаѓана,Скопје. Работна книшка на име Бојчевска Љубица,Скопје.

Работна книшка на име Таири Таир,Скопје. (8721) Работна книшка на име Календаровски Илија, Скопје. (8809)

Работна книшка на име Прленда Звонимир,Скопје.

Работна книшка на име Маја Цветановска,Скопје.

Работна книшка на име Слободан Братовиќ,Скопје.

Работна книшка на име Биљана Петрова,Скопје.

Работна книшка на име Јовановака Наумовска Јорданка,Скопје. (8975)

Работна книшка на име Ибраими Борбуче,Скопје.

Работна книшка на име Герасимова Вера,Скопје.

Работна книшка на име Зорица Поповска,Скопје.

Работна книшка на име Јовевски Игор,Скопје.

Работна книшка на име Сали Рамадан,Скопје.

Работна книшка на име Пановски Иван,Скопје.

Работна книшка на име Виолета Спасеновска, Скопје. (9053)

Работна книшка на име Тураји Татјана,Скопје.

Работна книшка на име Ѓорѓиоски Бошко ул."Киро Фетак" бр. 56,Прилеп. (9086)

Работна книшка на име Изејроски Сафет,с.Лажани, Прилеп. (9097)

Работна книшка на име Колашинац Шериф, с. Лажани,Прилеп. (9098)

Чековна картичка бр.2238/83 и чекови од бр. 34736 до 34738,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Коцев Киро ул."Сремски фронт"бр.19/9,Штип. (8780)

Чековна картичка бр.00369282,издадена од Македонски железници на име Генова Мирослава,Скопје.

Чековна картичка бр.8152/57,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје- Филијала - Штип на име Николова Борјанка, ул."Сајбие Демир"бр.3/41,Штип. (9110)

Свидетелство за степен стручна подготовка,издадено од МУЦ" Др. Панче Караџов"Скопје на име Крстева Елизабета,Скопје. (8818)

Свидетелства за I,II,III иIV година, издадени од ОУ "Вера Циривири" Скопје на име Арсоска Ратка Скопје. (8822)

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "К. Рацин", с. Петровец на име Асим Самедин,Скопје.

Свидетелство за завршено средно образование,издадено од ГУЦ " Здравко Цветковски" Скопје на име Јовановски Марјан, Скопје. (8973)

Свидетелство за I година,издадено од УСО "Орце Николов" Скопје на име Туши Сенад,Скопје. (8979)

Свидетелство за I година,издадено од Гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име Божиновски Кирил,Скопје.

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "26 Јули" - Скопје на име Ибраими Хасије, Скопје. (9010)

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ "Лирија" - Скопје на име Рабије Исмаили, Скопје. (9054)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име Вељковиќ Татјана, Скопје. (9056)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Елеонора Стојановиќ, Скопје. (9058)

Свидетелство од I и II година издадени од С.У. "Наце Буѓони" - Куманово на име Шутевска Валентина, ул. "И.Л.Рибар" бр.130-1/6, Куманово. (9070)

Свидетелство за II година - гимназиско образование - општа насока, издадено од УСО "Горче Петров" - Крива Паланка на име Ваневски Ангелчо, нас.Белево бр. 511, Крива Паланка. (9087)

Индекс бр.15538, издаден од Машински Факултет - Скопје на име Ефремов Зоран, Пропбиштип. (8934)

Диплома, издадена од Техн.учил."Наце Буѓони"- Куманово на име Каранфиловски Новица, ул."Горче Петров" бр. 314, Куманово. (8683)

Диплома и свидетелство за III година, издадена од УУЦ "Лазар Танев" Скопје на име Сидоровска Валентина, Скопје. (8977)

Трговец поединец "Делта" Авто такси бр.4/2-27 престанува со вршење дејност од 10-I-1998 години, Скопје.

Одобрение бр.112993 од 07.VIII.1987 година, издадено од Министерство за стопанство Чаир - Скопје на име Димовски Драган, Скопје. (9051)

Штедна книшка бр.10-10-0003226-03, издадена од АД "Силес банка" Скопје на име Пановска Василка, Скопје. (8789)

Штедна книшка бр.10-10-0002160-01, издаден од Силекс банка АД Скопје на име Илиева Лидија, Скопје.

Лична карта бр.1175272, издаден од УВР - Скопје на име Сулба Гази, Скопје. (8651)

Девизна штедна книшка бр.4000-53-01262-9, издадена од Инвест банка АД Скопје на име Василка Ладинска, Скопје. (8659)

Решение уп. бр.25-4858, издадено од Секретарјат за Стопанство Центар - Скопје на име Панов Љупчо, Скопје. (8920)

Решение бр.25-1607, издадено од С. О. Чаир - Скопје на име "Кендо" Столарска работилница, Скопје. (8958)

Решение бр.25-3773, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Стериова Несторова Марија, Скопје. (8961)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Југотутун“ – Ресен

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 10.04.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел од претпријатието во комбинација со претворање на побарувањето на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 221 во време од 7 до 15 часот. (8931)

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец април 1998 година во однос на месец март 1998 година е пониска за 1,8%, а планираната за 0,5% повисока.

2. Исплатата на платите за месец април 1998 година во однос на месец март 1998 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Насер Зибер, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 1998 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во април 1998 година во однос на март 1998 година е – 0.017.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е – 0.012.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во април 1998 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.061.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на април 1998 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1997 година е 0,030.

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

ППУ ЕУРОМАСТЕРС од Скопје донесе

ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ТУТУН ЗА ВИТКАЊЕ.

Назив	Пакување	Стара цена	Нова цена
1. SAMSON Halfzware	40 gr.	120,00	160,00
2. SAMSON Halfzware Mild	40 gr.	120,00	160,00

Одлуката влегува во сила од 01.07.1998 година.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.03.1998 година, донесе

С О О П Ш Т Е Н И Е

Министерството за сообраќај и врски, во врска со распишаниот конкурс на 13.10.1997 година во „Службен весник на Република Македонија“ број 52/97, кој се однесува за давањето на концесии за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци, отворен на неопределено време, соопштува дека Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 година, заклучи објавениот конкурс да се затвори со денот на објавувањето на ова соопштение.

Министерство за сообраќај и врски

С О Д Р Ж И Н А

673. Закон за телекомуникациите (пречистен текст)	1277
674. Уредба за употреба на средства на присилба и огнено оружје	1292
675. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната	1294
676. Одлука за воспоставување, дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Замбија	1295
677. Одлука за основање Јавно водостопанско претпријатие	1295
678. Одлука за определување на царински контингент при увоз на сировини наменети за производство за АД „Крзно“ од Ресен	1296
679. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување и поместување на цените на услугите во јавните телефонски говорници со чип картички	1296
680. Одлука за давање концесија за вршење на радио-дифузна дејност	1296
681. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	1299
682. Одлука за изземање на недвижен имот	1300
683. Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија	1300
684. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година	1300
685. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште ЦО „Марко Цепенков“ Станица Зелениково	1300
686. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Конче	1300
687. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Његош“ Колонија Идризово-Скопје	1301
688. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Коста Радин“ - Подареш	1301
689. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Страшо Пинџур“ Вевчани	1301

690. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1301
691. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1302
692. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1302
693. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1303
694. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1303
695. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1304
696. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје	1305
697. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје	1306
698. Годишна програма за премер и катастар на недвижностите во 1998 година	1306
699. Правилник за начинот на водењето на Регистарот за корисниците и единките-корисници на Буџетот на Република Македонија	1311
670. Одлука за Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 136/97 од 29 април 1998 година	1314
671. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 193/97 од 29 април 1998 година	1314
672. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 197/97 од 22 април 1998 година	1315
673. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 221/97 од 29 април 1998 година	1315
674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 232/97 од 22 април 1998 година	1316
Исправка на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	1317

Колективни договори

5.Измени и дополнувања на Колективниот договор за кожарско-преработувачка индустрија на Република Македонија	1317
6.Измени и дополнувања на Колективниот договор за дејнсота сообраќај	1318

Општи акти на фондските и заводите

7.Статут на Фондот за осигурување на штетни влогови	1318
Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец април 1998 година	1347
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец април 1998 година	1347